

Прилог бр. 3

**Ревидирани финансиски извештаи со мислење на независен ревизор за
2023 година изготвени согласно методологијата на НБРМ**

Централна кооперативна банка АД Скопје

Финансиски извештаи

31 декември 2023

со

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР



Содержина

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	2
БИЛАНС НА УСПЕХ	3
ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	4
БИЛАНС НА СОСТОЈБА.....	5
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ И РЕЗЕРВИТЕ.....	6
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИОТ ТЕК	10

Прилог 1: Годишна сметка на Централна кооперативна банка АД Скопје за 2023 година
 Прилог 2: Годишен извештај за работењето на Централна кооперативна банка АД Скопје за 2023 година

23



RSM МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

Датум: Грчеш 8, 1000 Скопје, Р. Северна Македонија

Тел: 389 (0)2 3210 301

Тел: 389 (0)2 3210 301

www.rsm.mk

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До акционерите на Централна кооперативна банка АД Скопје

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Централна кооперативна банка АД Скопје (Банката) коишто го вклучуваат Билансот на состојба на ден 31 декември 2023 година и Билансот на успех, Извештајот за сеопфатна добивка, Извештајот за промени во капиталот и Извештајот за паричниот тек за годината којашто завршува тогаш, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со регулативата на Народна банка на Република Северна Македонија, и интерната контрола којашто е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиски извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со стандардите за ревизија коишто се во примена во Република Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување постапки за прибавување ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD

AUDIT | TAX | CONSULTING

контрола на ентитетот. Ревизијата, исто така, вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи. Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според нашето мислење, финансиските извештаи ја презентираат објективно, во сите материјални аспекти финансиската состојба на Централна кооперативна банка АД Скопје, заклучно со 31 декември 2023 година, како и нејзината финансиска успешност и нејзините парични текови за годината којашто завршува тогаш во согласност со регулативата на Народна банка на Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања

Годишен извештај за работењето

Менаџментот на Друштвото, исто така, е одговорен за подготвување на Годишниот извештај за работа во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва.

Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да изразиме мислење во врска со конзистентноста на Годишниот извештај за работа со годишната сметка и финансиските извештаи за истата деловна година. Нашата работа во однос на Годишниот извештај за работа е извршена во согласност со MCP 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во Годишниот извештај за работа се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Мислење

Според наше мислење, финансиските информации во Годишниот извештај за работа се конзистентни со оние во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Банката за годината што заврши на 31 декември 2023 година.

Скопје, 22.04.2024

Овластен ревизор:

Јаглика Јорданова Андријеска

PCM МАКЕДОНИЈА Скопје

RSM
Друштво за ревизија РМ
МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD

AUDIT | TAX | CONSULTING

Јас, НОТАР Нада Палиќ
ул.Пролет број 35А Скопје

Потврдувам дека ова е препис на изворната
исправа Извештај на независниот ревизор Финансиски
извештаи 31 декември 2023 ЦКБ АД Скопје.

Напишан е со со компјутер , кој има 4 страници.

Изворната исправа ја донесе со себе
Максимовска Јана ул."Коле Неделковски"број 12А-2 ,
Скопје .

Нотарската такса за заверка по тарифен број 10
т. 6 од Законот за судски такси во износ од 300 денари
наплатена и поништена на примерокот кој останува за
архивирање.

Нотарската награда е пресметана во износ од
300 денари и Трошоци 90 денари.

Број УЗП 2359/2025

Во Скопје 24.03.2025

НОТАР

Нада Палиќ



БИЛАНС НА УСПЕХ

за периодот од 1 јануари 2023 година до 31 декември 2023 година
(во илјади денари)

	Белешка	2023	2022
Приходи од камата		439,840	384,128
Расходи за камата		(139,977)	(100,221)
Нето-приходи/(расходи) од камата	6	299,863	283,907
Приходи од провизии и надомести		194,651	170,542
Расходи за провизии и надомести		(69,619)	(64,030)
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести	7	125,032	106,512
Нето-приходи од тргување	8	-	-
Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност	9	-	-
Нето-приходи/(расходи) од курсни разлики	10	13,213	9,844
Останати приходи од дејноста	11	17,090	16,336
Удел во добивката на придружените друштва	24	-	-
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	12	(27)	(6,441)
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа	13	9,180	(155)
Трошоци за вработените	14	(185,124)	(166,408)
Амортизација	15	(27,978)	(29,727)
Останати расходи од дејноста	16	(189,332)	(170,887)
Удел во загубата на придружените друштва	24	-	-
Добивка/(загуба) пред оданочување		61,917	42,981
Данок на добивка	17	(7,423)	(4,878)
Добивка/(загуба) за финансиската година		54,494	38,103
Заработка/(загуба) по акција	41		
Основна заработка по акција (во денари)		99	69
Разводната заработка по акција (во денари)		99	69

Белешките кон финансиските извештаи
претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи

Финансиските извештаи се одобрени од Надзорниот одбор на Банката, на 22 април 2024 година.
Потпишано во име на Централна кооперативна банка АД Скопје:

Неделин Валчев,

претседател на
Управен одбор

Орце Трајковски,

член на Управен
одбор

Станимир Станчев,

член на Управен
одбор

Јасминка Блажевска

Марковска,
директор на Дирекција за
финансиска контрола,
овластен сметководител

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

за периодот од 1 јануари 2023 година до 31 декември 2023 година
(во илјади денари)

	Белешка	2023	2022
Добивка/(загуба) за финансиската година		54,494	38,103
Останати добивки/(загуби) во периодот (пред оданочување)			
Останати добивки/(загуби) во периодот коишто не се прикажуваат во Билансот на успех (пред оданочување)		-	-
Ревалоризациска резерва за сопственички средства расположливи за продажба		-	-
- нереализирани нето-промени во објективната вредност на сопственичките средства расположливи за продажба		-	-
- реализирани нето-добивки/(загуби) од сопственичките средства расположливи за продажба, рекласификувани во Останати резерви		-	-
Промена во кредитната способност на Банката, за финансиски обврски кои се мерат по објективна вредност		-	-
Данок на добивка од останати добивки/(загуби) коишто не се прикажуваат во Билансот на успех		-	-
Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот коишто не се прикажуваат во Билансот на успех		-	-
Останати добивки/(загуби) во периодот коишто се или може да се прекласификуваат во Билансот на успех (пред оданочување)		-	-
Ревалоризациска резерва за должнички средства расположливи за продажба		-	-
- нереализирани нето-промени во објективната вредност на должничките средства расположливи за продажба		-	-
- реализирани нето-добивки/(загуби) од должничките средства расположливи за продажба, рекласификувани во Билансот на успех		-	-
- дополнителна исправка на вредноста на должничките средства расположливи за продажба		-	-
- ослободување на исправка на вредноста на должничките средства расположливи за продажба		-	-
Ревалоризациска резерва за преземените средства врз основа на ненаплатени побарувања		-	-
- ревалоризациска резерва призната во текот на годината		9,304	136
- намалување на ревалоризациската резерва, рекласификувано во Билансот на успех		(9,304)	(136)
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од паричните текови		-	-
- нереализирани нето-промени во објективната вредност на инструментите за заштита од ризикот од паричните текови		-	-
- реализирани нето-добивки/(загуби) од инструментите за заштита од ризикот на паричните текови, рекласификувани во Билансот на успех		-	-
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од нето-вложување во странско работење		-	-
Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење		-	-
Удел во останатите добивки/(загуби) од придружените друштва кои не се прикажуваат во Билансот на успех	24	-	-
Останати добивки/(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех		-	-
Данок на добивка од останати добивки/(загуби) коишто се или може да се прекласификуваат во Билансот на успех	17	-	-
Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот коишто се или може да се прекласификуваат во Билансот на успех		-	-
Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот		-	-
Сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година		54,494	38,103

Белешките кон финансиските извештаи претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи. Финансиските извештаи се одобрени од Надзорниот одбор на Банката на 22 април 2024 година. Потпишано во име на Централна кооперативна банка АД Скопје:

Неделин Валчев,
претседател на
Управен одбор

Орце Трајковски,
член на Управен одбор

Станимир Станчев,
член на Управен одбор

Јасминка Блажевска
Марковска,
директор на Дирекција за
финансиска контрола,
овластен сметководител

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

На 31 декември 2023 година
(во илјади денари)

	Белешка	2023	2022
СРЕДСТВА			
Парични средства и парични еквиваленти	18	2,123,679	1,503,347
Средства за тргување	19	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку Билансот на успех определени како такви при почетното признавање	20	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	21	-	-
Кредити на и побарувања од банки	22.1	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	22.2	7,480,844	7,431,375
Вложувања во хартии од вредност	23	1,906,493	1,405,394
Вложувања во придружени друштва	24	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	30.1	-	-
Останати побарувања	25	264,245	222,454
Заложени средства	26	-	-
Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	27	496	620
Нематеријални средства	28	49,256	45,582
Недвижности и опрема	29	551,600	562,089
Одложени даночни средства	30.2	-	-
Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	31	-	-
Вкупно средства		12,376,613	11,170,861
ОБВРСКИ			
Обврски за тргување	32	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку Билансот на успех определени како такви при почетното признавање	33	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	21	-	-
Депозити на банки	34.1	629,446	10,837
Депозити на други комитенти	34.2	9,878,268	9,414,811
Издадени должнички хартии од вредност	35	-	-
Обврски по кредити	36	-	-
Субординирани обврски	37	312,176	311,916
Посебна резерва и резервирања	38	2,777	2,780
Обврски за данок на добивка (тековен)	30.1	2,779	1,461
Одложени даночни обврски	30.2	-	-
Останати обврски	39	189,377	121,760
Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување	31	-	-
Вкупно обврски		11,014,823	9,863,565
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ			
Запишан капитал	40	1,397,967	1,397,967
Премии од акции		524	524
Сопствени акции		-	-
Други сопственички инструменти		-	-
Ревалоризациски резерви	40	996	996
Останати резерви	40	122,720	84,617
Задржана добивка/(Акумулирана загуба)		(160,417)	(176,808)
Вкупно капитал и резерви		1,361,790	1,307,296
Вкупно обврски и капитал и резерви		12,376,613	11,170,861
Потенцијални обврски	42	976,849	954,177
Потенцијални средства	42	-	-

Белешките кон финансиските извештаи
претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи.

Финансиските извештаи се одобрени од Надзорниот одбор на Банката на 22 април 2024 година. Потпишано во име на Централна кооперативна банка АД Скопје:

Неделин Валчев,

претседател на
Управен одбор

Орце Трајковски,

член на Управен одбор

Станимир Станчев,

член на Управен
одбор

Јасминка Блажевска

Марковска,
директор на Дирекција за
финансиска контрола,
овластен сметководител

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ И РЕЗЕРВИТЕ

за периодот од 1 јануари 2023 година до 31 декември 2023 година (во илјади денари)

	Капитал		Ревалоризациски резерви				Останати резерви			Задржана добивка			Вкупно капитал и резерви, кои припаѓаат на акционерите на Банката
	Запишан капитал	Премии од акции	Други сопственички инструменти	Резерви за продажба	Резерви за запознати ризици	Резерви за вложување во странско работење	Законска резерва	Останати резерви	Останати резерви	Располага за распределба на акционерите	Ограничена за распределба на акционерите	Останати резерви	
а 1 јануари 2022	1,397,967	524	-	-	-	996	54,257	-	2,688	-	-	(187,239)	1,269,193
претходна година)													
зостойба													
а 1 јануари 2022	1,397,967	524	-	-	-	996	54,257	-	2,688	-	-	(187,239)	1,269,193
претходна година),													
коригирано													
еопфатна													
добивка/(загуба) за													
финансиската година													
обивка/(загуба) за													
финансиската година													
станати добивки/(загуби)													
зо периодот													
Промени во објективната вредност на средствата расположливи за продажба													
допличички инструменти													
нереализирани промени во објектив. вред. (нето)													
- реализирани промени во објективната вредност (нето), префрлени во БУ													
дополнителна исправка на вредноста на должничките средства располож. за продажба ослободување на исправка на вредноста на должничките средства располож. за продажба													
сопственички инструменти													
нереализирани промени во објектив. вред. (нето)													
реализирани промени во објектив. вред. (нето), префрлени во Остан. рез.													
Промени во објектив. вред. на заштита од ризици													
парични текови													
Промена во објектив. вред. на заштита од ризици на нето-вложување во странско работење													

IZVEŠTAJ ZA PROMENITE VO KAPITALOT I REZERVITE (prodolжуva)
за периодот од 1 јануари 2023 година до 31 декември 2023 година (во илјади денари)

7

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ И РЕЗЕРВИТЕ (продолжува)
за периодот од 1 јануари 2023 година до 31 декември 2023 година (во илјади денари)

	Капитал		Ревалоризациски резерви				Резерва од курсни разлики				Останати резерви			Задржана добивка			Вкупно капитал и резерви, кои припаѓаат на акционерите на Банката
	Запишан капитал	Премии од акции	Други сопственички инструменти	Резерви за продажба	Резерви за запштита од ризикот	Резерви за заштита од ризикот	Резерви за запштита од ризикот	Резерви за запштита од ризикот	Резерви за запштита од ризикот	Резерви за запштита од ризикот	Законска резерва	Капитална компонента на хибридни финансиски инструменти	Останати резерви	Расположлива делба на акционерите	Ограничена делба на акционерите	(Акумулирани загуби)	
јануари 2023 (тековна година)	1,397,967	524	-	-	-	996	-	-	-	-	81,929	-	2,688	-	-	(176,808)	1,307,296
ерекции на почетната состојба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
јануари 2023 (тековна година), коригирано	1,397,967	524	-	-	-	996	-	-	-	-	81,929	-	2,688	-	-	(176,808)	1,307,296
еофатна добивка(загуба) на финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
станати добивки(загуби) во периодот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промени во објектив. вред. на средствата располож. за продажба - отпис	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
должнички инструменти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
нереализирани промени во објектив. вред. (нето)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
реализирани промени во објективната вредност (нето), префрлени во БУ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
дополнит. исправ. на вред. на должнич.ва располож. за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ослобод. на исправ. на вред. на должн. средства располож. за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
сопственички инструменти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- нереализирани промени во објектив. вред. (нето)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- реализирани промени во објектив. вред. (нето), префрл. во Остан.рез.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промени во објектив. вред. на инструм. за заштита од ризикот на паричните текови	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промени во објект. вред. на заштита од ризикот на нето-вложув. во стр.раб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсни разлики од вложување во стр.раб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здложени даночни средства/(обврски) призн. во капит. и рез.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ ВО КАПИТАЛОТ И РЕЗЕРВИТЕ (продолжува)
за периодот од 1 јануари 2023 година до 31 декември 2023 година (во илјади денари)

Белешките кон финансиските извештаи претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи.

Финансиските извештаи се одобрени од Надзорниот одбор на Банката на 22 април 2024 година. Потпишано во име на Централна кооперативна банка АД Скопје:

Станимир Станчев,
член на Управен одбор

Ласинка Блажевска Марковска,
директор на Дирекцијата за финансиска контрола,
овластен сметководител

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИОТ ТЕК

за периодот од 1 јануари 2023 година до 31 декември 2023 година
(во илјади денари)

	2023	2022
Паричен тек од основната дејност (Загуба) / добивка пред оданочување	61,917	42,981
Коригирана за:		
Амортизација на:		
нематеријални средства	8,956	9,536
недвижности и опрема	19,023	20,191
Капитална добивка од:		
продажба на нематеријални средства	-	-
продажба на недвижности и опрема	(408)	-
продажба на преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	-	-
Капитална загуба од:		
продажба на нематеријални средства	-	-
продажба на недвижности и опрема	-	-
продажба на преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	2,859	-
Приходи од камата	(439,840)	(384,128)
Расходи за камата	139,977	100,221
Нето-приходи од тргување		
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа:		
дополнителна исправка на вредноста	43,076	39,840
ослободена исправка на вредноста	(42,805)	(33,485)
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа:		
дополнителни загуби поради оштетување	124	155
ослободени загуби поради оштетување	(9,304)	-
Посебна резерва:		
дополнителни резервирања	1,326	1,459
ослободени резервирања	(1,570)	(1,373)
Приходи од дивиденди	(1,158)	(864)
Удел во добивката/(загубата) на придружените друштва	-	-
Останати корекции		
Наплатени камати	440,024	384,676
Платени камати	(116,666)	(104,797)
Добивка од дејноста пред промените на деловната актива:	105,531	74,412
(Зголемување)/намалување на деловната актива:		
Средства за тргување	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик		
Кредити на и побарувања од банки	(113)	(524)
Кредити на и побарувања од други комитенти	(51,935)	(122,109)
Заложени средства		
Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	9,224	-
Задолжителна резерва во странска валута	(210,746)	(124,477)
Задолжителен депозит кај НБРСМ според посебни прописи	3,026	(12,070)
Ограничени депозити		
Останати побарувања	(42,030)	(23,919)
Одложени даночни средства		
Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување		
Зголемување/(намалување) на деловните обврски:		
Обврски за тргување	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-
Депозити на банки	618,383	1,377
Депозити на други комитенти	440,371	(285,515)
	67,525	(26,190)
Останати обврски	-	-
Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување		
Нето-паричен тек од основната дејност пред оданочување	939,236	(519,015)
(Платен)/ поврат на данок на добивка	(6,057)	(5,179)
Нето-паричен тек од основната дејност	933,179	(524,194)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИОТ ТЕК (продолжува)
за периодот од 1 јануари 2023 година до 31 декември 2023 година
(во илјади денари)

	2023	2022
Паричен тек од инвестициска дејност		
(Вложувања во хартии од вредност)	(1,948,358)	(1,403,870)
Приливи од продажбата на вложувањата во хартии од вредност	1,447,259	1,590,049
(Одливи за вложувањата во подружници и придружени друштва)	-	-
Приливи од продажбата на вложувањата во подружници и придружени друштва	-	-
(Набавка на нематеријални средства)	(12,630)	(239)
Приливи од продажбата на нематеријални средства	-	-
(Набавка на недвижности и опрема)	(8,126)	(14,024)
Приливи од продажбата на недвижности и опрема	-	-
(Одливи за нетековните средства кои се чуваат за продажба)	-	-
Приливи од нетековните средства кои се чуваат за продажба	-	-
(Останати одливи од инвестициска дејност)	-	-
Останати приливи од инвестициска дејност	1,158	100
Нето-паричен тек од инвестициска дејност	(520,697)	172,016
Паричен тек од финансирањето		
(Отплата на издадени должнички хартии од вредност)	-	-
Приливи од издадени должнички хартии од вредност	-	-
(Отплата на обврските по кредити)	(1,817,530)	(1,773,364)
Зголемување на обврските по кредити	1,817,530	1,773,364
(Отплата на издадените субординирани обврски)	-	-
Приливи од издадените субординирани обврски	-	-
Приливи од издадените акции/сопственички инструменти во текот на периодот	-	-
(Откуп на сопствени акции)	-	-
Продадени сопствени акции	-	-
(Платени дивиденди)	-	-
(Останати одливи од финансирањето)	-	-
Останати приливи од финансирањето	-	-
Нето-паричен тек од финансирањето	-	-
Ефект од исправката на вредноста на паричните средства и паричните еквиваленти	18	(88)
Ефект од курсните разлики на паричните средства и паричните еквиваленти	(2)	6
Нето-зголемување/(намалување) на паричните средства и паричните еквиваленти	412,498	(352,260)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 јануари	1,072,974	1,425,234
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	1,485,472	1,072,974

Белешките кон финансиските извештаи
претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи.

Финансиските извештаи се одобрени од Надзорниот одбор на Банката на 22 април 2024 година. Потпишано во име на Централна кооперативна банка АД Скопје:

Неделин Валчев,
претседател на
Управен одбор

Орце Трајковски,
член на Управен одбор

Станимир Станчев,
член на Управен
одбор

Јасминка Блажевска
Марковска,
директор на Дирекција за
финансиска контрола,
овластен сметководител

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023 година

1. ВОВЕД

а) Општи информации

Централна кооперативна банка АД Скопје (во понатамошниот текст: Банката) е акционерско друштво основано во Република Северна Македонија. Банката е основана на 5 декември 1992 година под називот Силекс банка АД Скопје. Во 2008 година, мнозинскиот дел од акциите на Банката беа купени од страна на Централна кооперативна банка АД Софија, кога Банката го промени називот во Централна кооперативна банка АД Скопје. Седиштето на Банката се наоѓа на улица 1732, број 2, Скопје, каде се извршуваат нејзините главни активности. Банката своите активности во Република Северна Македонија ги извршува преку централата на Банката и мрежа на 5 филијали, 24 експозитури и еден шалтер. Вкупниот број на вработени на Банката на 31 декември 2023 и 2022 година изнесува 225 и 226 вработени, соодветно.

Банката е регистрирана како универзален тип на комерцијална банка, во согласност со македонските закони. Позначајни активности на Банката се следните:

- прибирање депозити и други повратни извори на средства;
- кредитирање во земјата, вклучувајќи и факторинг и финансирање комерцијални трансакции;
- издавање и администрирање платежни средства (парични картички, чекови, меници);
- финансиски лизинг;
- менувачки работи;
- платен промет во земјата и во странство, вклучувајќи купопродажба на девизи;
- брз трансфер на пари;
- издавање платежни гаранции, авали и други форми на обезбедување;
- најмување сефови, остава и депо;
- тргување со инструменти на пазарот на пари (меници, сертификати за депозити);
- обработка и анализа на информации за кредитната способност на правни лица;
- економско-финансиски консалтинг;
- други финансиски услуги утврдени со закон што може да ги врши само банка.

Банката е контролирана од страна на Централна кооперативна банка АД Софија, со седиште во Република Бугарија, која заедно со поврзаните лица поседува 91.83% од капиталот на Банката. Крајна матична компанија на Банката е Химимпорт АД од Бугарија.

Акциите на Банката се тргуваат на официјалниот пазар на Македонската берза на хартии од вредност на пазарот на акционерски друштва со задолжителна котација, а кодот под кој се регистрирани е:

Шифра на хартија од вредност

СКВ (обична акција)

ИСИН број

MKSILB101014

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023 година

1. ВОВЕД (продолжува)

а) Општи информации (продолжува)

Неревидираните финансиски извештаи на Банката за годината што завршува на 31 декември 2023 година беа одобрени од страна на Надзорниот одбор на Банката, на 29 јануари 2023 година.

б) Основи за изготвување на финансиските извештаи

Стандарди врз основа на кои се подготвени финансиските извештаи

Податоците во приложените финансиски извештаи на Банката се изготвени во согласност со Законот за трговски друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 71/06, 25/07, 87/08, 17/09, 23/09, 42/10, 48/10, 8/11, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18, 225/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 90/20, 290/20 и 215/21), Законот за банки „Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/07, 90/09, 67/10, 26/13, 15/15, 153/15, 190/16 и 7/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19, 107/20, 122/21 и 125/21), подзаконската регулатива пропишана од страна на Народна банка на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: НБРСМ), како и во согласност со Одлуката за Методологијата за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки и за подготовка на финансиските извештаи (во понатамошниот текст: Методологија) („Службен весник на Република Македонија“ бр. 83/17) и Одлуката за видовите и содржината на финансиските извештаи на банките („Службен весник на Република Македонија“ бр. 83/17 и 149/18), кои се пропишани од страна на НБРСМ.

Стандарди кои се објавени, а сè уште не се во примена

На датумот кога овие финансиски извештаи беа одобрени од страна на Надзорниот одбор на Банката, не постојат стандарди кои се објавени, а сè уште не се во примена.

Презентација на финансиските извештаи

Придружните финансиски извештаи на Банката се прикажани во согласност со формата и содржината на билансните шеми објавени во Одлуката за видовите и содржината на финансиските извештаи на банките и белешките кон тие извештаи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 83/17 и 149/18), кои во поединечни делови отстапуваат од начинот на презентација на одредени позиции во финансиските извештаи во согласност на барањата на Меѓународниот сметководствен стандард (МСС) 1 - Презентација на финансиските извештаи.

Раководството на Банката го проценува влијанието на промените на МСС, новите МСФИ и нивните толкувања врз финансиските извештаи, како и барањата за форматот и содржината на одредени билансни шеми во согласност со Одлуката и вреднувањата на средствата, обврските, приходите и расходите во согласност со барањата на Методологијата. Како резултат на тоа, раководството на Банката не изразува експлицитна и безрезервна изјава за усогласеноста на финансиските извештаи во однос на МСС и МСФИ, кои се применуваат во периодот прикажан во приложените финансиски извештаи.

Приложените финансиски извештаи се подготвени во согласност со принципот на историска набавна вредност, освен за вложувањата во финансиските средства расположливи за продажба кои се вреднуваат по објективна вредност и преземените средства врз основа на ненаплатени побарувања коишто се мерат по пониската меѓу нивната сметководствена и објективна вредност, врз основа на претпоставката на принципот на континуитет.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023 година

1. ВОВЕД (продолжува)

б) Основи за изготвување на финансиските извештаи (продолжува)

Презентација на финансиските извештаи (продолжува)

Презентацијата на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Северна Македонија бара користење најдобри можни проценки и разумни претпоставки од страна на раководството на Банката, кои имаат ефекти на презентираните вредности на средствата и обврските, како и на приходите и расходите настанати во периодот на известување. Овие проценки и претпоставки се засновани на искуство од минатото и на други фактори за кои се верува дека се разумни во околностите и чии резултати претставуваат основа за проценка на сметководствената вредност на средствата и обврските за кои не се достапни податоци од други извори. Реалните резултати можат да се разликуваат од проценетите износи.

Презентираните финансиски извештаи се искажани во илјади македонски денари. Денарот претставува функционална и известувачка валута на Банката за целите на известувањето до НБРСМ.

Проценките и претпоставките се разгледуваат на континуирана основа. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој проценката е ревидирана ако таа има влијание само на тој период, или, пак, во периодот на проценка и во идните периоди, ако ревидираната проценка има влијание на двата периода - тековниот и идниот период.

Информациите во однос на значајните области за кои постои неизвесност врз основа на проценка и критичните проценки во примената на сметководствените политики кои имаат најзначаен ефект на износите обелоденети во финансиските извештаи се наведени во Белешка 1г).

Финансиските извештаи на Банката се подготвени во согласност со сметководствените политики образложени во Белешката 1 в) кон финансиските извештаи.

в) Значајни сметководствени политики

Приходи и расходи по основ на камати

Приходите и расходите по основ на камати се признаваат во Билансот на успех за сите каматоносни инструменти на пресметковна основа, според амортизирана набавна вредност, со примена на ефективна каматна стапка.

Методот на ефективна каматна стапка е метод за пресметка на амортизирана набавна вредност на финансиските средства или финансиските обврски преку алокација на приходите од камата и расходите за камата во соодветниот релевантен период. Ефективната каматна стапка е стапка со која се дисконтираат проценетите идни парични приливи или одливи во текот на очекуваниот век на финансискиот инструмент или, каде што е соодветно, за пократок период до нето-сметководствената вредност на финансиското средство или финансиската обврска. При пресметката на ефективната каматна стапка, Банката врши проценка на паричните текови имајќи ги предвид договорените услови за финансиските инструменти (на пример, опциите за предвремена отплата), но не ги зема предвид идните загуби поради оштетување. Интегрален дел на пресметката на ефективната каматна стапка се и сите платени и наплатени провизии и надоместоци помеѓу договорните страни, како и трансакциските трошоци и сите други премии или дисконти при одобрување на кредитите.

Приходи од надоместоци и провизии

Провизиите и надоместоците, со исклучок на провизиите за одобрување кредити, генерално се признаваат на пресметковна основа во периодот кога се врши услугата. Провизиите за одобрување кредити се разграничуваат и амортизираат за времетраењето на кредитот, со примена на методот на ефективна каматна стапка и истите се класифицирани во позицијата приходи од камати.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023 година

1. **ВОВЕД (продолжува)**
- в) **Значајни сметководствени политики (продолжува)**

Приходи од дивиденди

Приходите од дивиденди се признаваат кога правото да се добие дивиденда е востановено за сите акционери кои учествуваат во распределбата.

Износи искажани во странска валута

Трансакциите настанати во странска валута се искажани во денари со примена на официјалните курсеви на НБРСМ, кои важат на денот на трансакцијата. Средствата и обврските кои гласат на странска валута се искажуваат во денари, со примена на официјалните девизни курсеви кои важат на датумот на составувањето на Билансот на состојба. Позитивните и негативните курсни разлики кои произлегуваат од претворањето на износите во странска валута, како и во однос на вреднувањето на средствата и обврските во странска валута се вклучени во Билансот на успех во периодот кога тие настануваат.

Преземените и потенцијалните обврски деноминирани во странска валута се преведуваат во денари со примена на официјалните девизни курсеви кои важат на датумот на Билансот на состојба.

Финансиски средства

Финансиските средства се класифицирани во следните категории: финансиски средства кои се мерат по амортизирана набавна вредност, финансиски средства кои се мерат по објективна вредност преку останата сеопфатна добивка и финансиски средства кои се мерат по објективна вредност преку Билансот на успех. Класификацијата се врши врз основа на деловниот модел на Банката за управување со финансиските средства и карактеристиките на договорните парични текови на финансиското средство и истата се одредува во моментот на нивното почетно признавање. Финансиските средства се признаваат кога Банката станува странка на договорните одредби на финансискиот инструмент.

Финансиски средства кои се мерат по амортизирана набавна вредност

Во категоријата на финансиските средства кои се мерат по амортизирана набавна вредност, Банката ги класифицира финансиските средства кои ги исполнуваат критериумите: Банката ги управува финансиските средства со цел наплата на договорните парични текови и согласно со договорните услови на средството, исполнет е условот на „единствено отплати на главнина и камата“ - СППИ.

Банката во оваа категорија на финансиски средства ќе ги класифицира и паричните средства, побарувањата од купувачи, побарувања за наем, побарувањата за провизии и надоместоци и сите други финансиски средства коишто претставуваат изложеност на кредитен ризик согласно со Одлуката за управување со кредитниот ризик, а за кои условот на СППИ е неприменлив. За овие средства не е потребно исполнување на условот на СППИ.

Во категоријата на финансиските средства кои се мерат по амортизирана набавна вредност влегуваат: паричните средства во благајните и на сметката на Банката, депозити по видување, краткорочни високоликвидни вложувања, вложувања во должнички хартии од вредност, кредити на и побарувања од банки — кога должникот е банка, кредити на и побарувања од други клиенти — кога должникот е небанкарско лице.

Амортизираната набавна вредност на финансиско средство (или на финансиска обврска), е износот по кој се мери финансиското средство (или финансиската обврска) земајќи ги предвид: износот при почетното признавање, намален за отплатите на главнината, намален или зголемен за износот на акумулирана амортизација со употреба на методот на ефективна каматна стапка за секоја разлика помеѓу износот при почетното признавање и износот при достасувањето и намален за исправката на вредноста поради оштетување или ненаплатливост.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023 година

1. **ВОВЕД (продолжува)**
- в) **Значајни сметководствени политики (продолжува)**
Финансиски средства (продолжува)

Финансиски средства кои се мерат по објективна вредност преку останата сеопфатна добивка

Финансиските средства кои ги исполнуваат критериумите: Банката да го управува финансиското средство со цел наплата на договорните парични текови и/или за продажба и согласно со договорните услови на средството, исполнет е условот на „единствено отплати на главнина и камата“ - СППИ.
 Во оваа категорија се класифицираат вложувањата во сопственички хартии од вредност.

Финансиски средства кои се мерат по објективна вредност преку Билансот на успех
 Финансиски средства кои ги управува со цел тргување и остварување добивка од промените во објективната вредност на средството. Ова е и резидуална категорија, односно Банката во оваа категорија ги класификува и сите оние финансиски средства коишто не ги исполнуваат критериумите на останатите две категории.

Со состојба на 31 декември 2023 и 2022 година, Банката нема средства класифицирани во оваа категорија.

Оценката на деловниот модел на Банката се врши на ниво на деловен процес, а не по одделен инструмент. Банката може да има повеќе деловни процеси за управување со финансиски инструменти. Банката може да користи и управува одделен вид финансиски инструмент на различни начини, така што еден вид финансиски инструмент може да се појави во различни деловни процеси на Банката за управување со финансиските инструменти. Оценката на деловниот модел ја врши клучното раководство на Банката, при што ги зема предвид сите релевантни и расположливи податоци за начинот на управување со финансиските инструменти, особено: како се следат успешноста/остварувањата на деловниот модел и како се известува до клучното раководство на Банката, кои се ризиците коишто влијаат на остварувањето на тој деловен модел и како се управува со тие ризици, врз што се темелат наградите на раководството на Банката и сл.

Оние должнички финансиски средства коишто согласно со деловниот модел на Банката треба да се класификуваат во категориите на финансиските средства кои се мерат по амортизирана набавна вредност или на финансиските средства кои се мерат по објективна вредност преку останата сеопфатна добивка, треба да исполнат уште еден услов - согласно со договорните услови на средството, Банката очекува парични текови на одредени датуми „единствено врз основа на отплата на главнина и камата“ - СППИ.

Оние должнички финансиски средства за коишто е оценето дека не го исполнуваат условот на СППИ, Банката ќе ги класифицира како финансиски средства кои се мерат по објективна вредност преку Билансот на успех.
 Сопственичките финансиски средства се класифицираат и се мерат по објективна вредност.

Загуби поради оштетување на финансиски средства

Банката на датумот на секој Биланс на состојба проценува дали постои објективен доказ дека финансиското средство или група на финансиски средства имаат загуба поради оштетување.

Во случај на вложувања класифицирани како расположливи за продажба, ако има значајно или одложено намалување на нивната објективна вредност под нивната набавна вредност, истите се разгледуваат при утврдувањето дали средствата имаат загуба поради оштетување.

Доколку постои таков доказ за вложувањата расположливи за продажба, кумулативната загуба, мерена како разлика помеѓу набавната вредност на вложувањето и неговата тековна објективна вредност, намалена за какви било загуби поради оштетување претходно признати во Билансот на успех, се елиминира од главнината и се признава во Билансот на успех.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023 година

1. ВОВЕД (продолжува)

в) Значајни сметководствени политики (продолжува)
Финансиски средства (продолжува)

Загубите поради оштетување признати во Билансот на успех на вложувањата кои се вреднуваат преку главнината, не се рекласификуваат преку Билансот на успех. Ако во подоцнежниот период објективната вредност на вложувањата класифицирани како расположливи за продажба се зголеми и таквото зголемување може објективно да се врзе со настан кој се случил по признавањето на загубите поради оштетување во Билансот на успех, загубите поради оштетување се рекласификуваат преку Билансот на успех.

Износот на загубите поради оштетување за финансиските средства кои се вреднуваат според амортизирана вредност се пресметува како разлика помеѓу сметководствената вредност на средството и сегашната вредност на очекуваните парични приливи дисконтирани според оригиналната ефективна каматна стапка на таквиот финансиски инструмент.

Резервации за загуби поради оштетување на кредити и побарувања

Резервациите за загуби поради оштетување на кредитите и побарувањата се утврдуваат доколку постојат објективни докази дека Банката нема да може да ги наплати сите достасани износи на побарувањата според договорните услови. Всушност, поимот побарувања има значење на кредити, договорени обврски, како што се: акредитиви, гаранции или договорени обврски за зголемување на кредитниот лимит. Резервацијата за загуби поради оштетување по кредити се искажува како намалување на сметководствената вредност на кредитот, додека за вонбилансните ставки резервацијата се искажува во рамките на ставката резервации. Зголемувањата на резервациите се вршат преку искажаните загуби поради оштетување признато во Билансот на успех.

Резервации за загуби поради оштетување на кредити и побарувања

Резервациите за загуби поради оштетување на кредитите и на останатите активни билансни и вонбилансни позиции се вршат во согласност со регулативата пропишана од страна на НБРСМ со важност на секој датум на Билансот на состојба, според која Банката е должна да ги класифицира активните билансни и вонбилансни позиции во групи според степенот на нивната ризициност и да изврши проценка на износот на потенцијалните загуби поради оштетувања кои се пресметуваат со примена на објективни и субјективни мерила на 31 декември 2023 година и на 31 декември 2022 година, со примена на следните проценти:

<u>Ризична категорија</u>	31 декември 2023 Процент	31 декември 2022 Процент
А	од 0,01% до 5%	од 0,01% до 5%
Б	над 5% до 20%	над 5% до 20%
В	над 20% до 45%	над 20% до 45%
Г	над 45% до 70%	над 45% до 70%
Д	над 70% до 100%	над 70% до 100%

Резервациите за загуби поради оштетување се утврдени на поединечна и на групна основа, во согласност со Одлука за методологијата за управување со кредитниот ризик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 149/18 19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.76/20,116/20), усвоена од страна на НБРСМ.

Резервациите за загуби поради оштетување на кредитите се утврдуваат врз основа на степенот (големината) на ризикот од ненаплатливост или специфичниот ризик на ниво на земја, врз основа на следните принципи:

- Поединечните кредитни изложености (ризици) се оценуваат врз основа на видот на кредитобарателот, неговата целокупна финансиска позиција, изворите и евиденцијата за плаќање и надоместливата вредност на обезбедувањето. Резервациите за загуби поради оштетување се мерат и утврдуваат за разликата помеѓу сметководствената вредност на кредитот и неговиот проценет надоместлив износ, што, всушност, ја претставува сегашната вредност на очекуваните готовински текови, вклучувајќи ги и надоместливите износи од гаранции и залог, дисконтирани со ефективна каматна стапка на кредитот.

1. **ВОВЕД (продолжува)**

в) **Значајни сметководствени политики (продолжува)**
Финансиски средства (продолжува)

- Загубата по кредит претставува престанок на пресметка на приход од камата согласно со договорените услови, а кредитот се класификува како нефункционален поради тоа што договорните обврски за плаќање на главнината и/или каматата се во задоцнување, односно ненаплатени во период подолг од 90 дена. Сите резервации за загуби по кредити се разгледуваат и тестираат најмалку еднаш квартално и секакви понатамошни промени на износите и времето на очекуваните идни парични приливи, во споредба со претходните проценки, резултираат во промена на резервацијата за загуби поради оштетување, која се евидентира како задолжување или одобрување на загубите поради оштетување, евидентирани во Билансот на успех.
- Кредитот за кој се верува дека е неможно да се наплати, се отпишува наспроти соодветната резервација за загуби поради оштетување. Натомошните наплати се евидентираат како намалување на загубите поради оштетување во Билансот на успех.
- Во случај на одобрени кредити на кредитокорисници во земји со зголемен ризик на потешкотии за сервисирање надворешен долг, се проценуваат политичката и економската ситуација и се воспоставуваат дополнителни резервации за ризичност на земја.

Депризнавање финансиски средства

Банката ги депризнава финансиските средства кога договорните права за стекнување готовина од финансиското средство истекуваат или се пренесуваат на друг ентитет, а со тоа се пренесуваат и значајно сите права и ризици кои произлегуваат од нивната сопственост.

Финансиски обврски

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со содржината на договорениот аранжман. Финансиските обврски се класифицирани како депозити на банки, финансиски институции и комитенти, обврски по основ на кредити, субординирани обврски и останати обврски и дериватни финансиски инструменти.

Депозити од банки и други финансиски институции и комитенти

Овие финансиски обврски се евидентираат по објективната вредност при иницијалното признавање намалена за трансакциските трошоци, и последователно се вреднуваат по амортизираната набавна вредност.

Обврски по основ на кредити и субординирани обврски

Обврските по основ на кредити и субординираните обврски се евидентираат по објективната вредност при иницијалното признавање, намалена за трансакциските трошоци. Последователното мерење е според амортизираната набавна вредност, а разликата помеѓу нето-приливите и вредноста која се задржува се признава во Билансот на успех за времетраењето на кредитот користејќи го методот на ефективна каматна стапка. Ефективната каматна стапка е стапката која точно го дисконтира очекуваниот тек на идните парични одливи во текот на очекуваниот век на финансиската обврска.

Останати обврски

Останатите обврски се прикажани во нивните номинални износи.

Депризнавање на финансиските обврски

Банката ги депризнава финансиските обврски единствено кога нејзините обврски се извршени, откажани или застарени.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023 година

1. ВОВЕД (продолжува)

в) Значајни сметководствени политики (продолжува)
Финансиски средства (продолжува)
Недвижности и опрема

Недвижностите и опремата се евидентираат според набавната вредност, намалена за акумулираната амортизација и акумулираната загуба поради оштетување. Набавната вредност ги вклучува трошоците коишто се директно поврзани со стекнувањето на средството. Трошоците направени за замена на дел од недвижностите и опремата што се евидентира одделно, се капитализираат. Останатите последователни трошоци се капитализираат само кога ја зголемуваат идната економска корисност на ставката вклучена во дел од недвижностите и опремата. Сите останати трошоци се признаваат како трошоци во Билансот на успех кога настануваат. Амортизацијата на недвижностите и опремата се пресметува по пропорционален метод, на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот пропишан корисен век на траење. На инвестициите во тек не се пресметува амортизација сè до нивното ставање во употреба. Годишните стапки на амортизација за 2023 и 2022 година се како што следува:

	2023	2022
Градежни објекти	1.25%	1.25%
Мебел	10%	10%
Возила	25%	25%
Машини и опрема	10%-20%	10%-20%
Вложувања во недвижности и опрема земени под закуп	6,7%-25%	6,7%-25%

Добивките или загубите остварени со отуѓување или ставање надвор од употреба на недвижностите и опремата се определуваат како разлика помеѓу приливите од продажба и сметководствената вредност на средството и тие се признаваат во Билансот на успех.

Недвижностите и опремата се предмет на годишна анализа за можноста од нивно оштетување. Кога сметководствената вредност на средството е повисока од проценетата надоместувачка вредност, вредноста на средството веднаш се намалува до висината на неговата надоместувачка вредност.

Корисниот век на употреба на средството треба да се ревидира еднаш годишно и истиот треба да се промени доколку има значајни промени во очекуваните идни економски користи на средството.

Нематеријални средства

Нематеријалните средства се посебно набавени средства и се евидентираат по набавна вредност намалена за акумулираната амортизација, како и акумулираната загуба поради оштетување, доколку постои. Нематеријалните средства вклучуваат компјутерски софтвер кој е набавен одделно од хардверот. Последователните трошоци за нематеријалните средства се капитализираат само кога ја зголемуваат идната економска корист вклучена во специфично средство на кое се однесуваат. Сите останати трошоци се признаваат во Билансот на успех како трошоци во моментот на нивното настанување.

Амортизацијата се признава по пропорционален метод на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот корисен век на употреба. Годишните стапки на амортизација се движат од 6,67% до 50% во зависност од проценетиот век на употреба на средството. На крајот на секоја година, Банката врши анализа на сметководствените вредности на нематеријалните средства и проценува дали постојат индикации кои укажуваат дека средствата се оштетени. Доколку постојат какви било најавувања, се утврдува проценетата надоместувачка вредност на средството и доколку е помала од сметководствената вредност, сметководствената вредност на средството се намалува до неговата надоместувачка вредност.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023 година

1. ВОВЕД (продолжува)

в) Значајни сметководствени политики (продолжува)

Загуби поради оштетување на материјалните и нематеријалните средства

Раководството на Банката редовно ги разгледува сметководствените вредности на материјалните и нематеријалните средства. Доколку постојат какви било навестувања дека овие средства се оштетени, се проценува надоместувачката вредност на средството со цел да се одреди степенот на загуба поради оштетување. Доколку проценетата надоместувачка вредност на средството е помала од сметководствената вредност, сметководствената вредност на средството се намалува до неговата надоместувачка вредност. Загубата поради оштетување се признава како трошок во тековниот период. Анулирањето на загубата поради оштетување се признава како приход само до износот до кој сметководствената вредност на средството не ја надминува сметководствената вредност која би била определена, нето од амортизацијата, кога не би била призната загуба поради оштетување.

Преземени средства по основ на ненаплатени побарувања

Преземените средства вклучуваат недвижности и опрема коишто се стекнати преку постапка на преземање, со што целосно или делумно би се исполниле обврските на комитентите за соодветните кредити. Тие се прикажани во ставката преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања. Овие средства почетно се признаваат по пониската вредност од набавната вредност на кредитот, вклучувајќи ги трансакциските трошоци (вообичаено набавната вредност на кредитот е вредноста наведена во актот донесен од страна на надлежен орган од кој произлегува правниот основ за стекнување сопственост), и објективната вредност намалена за проценетите трошоци за продажба, одредена од страна на овластен проценител на датумот на преземањето на средството. За сите средства преземени по 6 април 2014 година, Банката, при почетното признавање, евидентира и оштетување од најмалку 20% од пониската од набавната и проценетата вредност на преземеното средство. Доколку исправката на вредноста на кредитот којшто е наплатен по пат на преземање средства, е повисока од 20% од почетната вредност на преземеното средство, разликата се признава во рамките на ревалоризациските резерви на Банката.

По почетното признавање на преземените средства најмалку еднаш во дванаесет месеци Банката е должна да ја утврди проценетата вредност и во Билансот на успех да признае загуба од оштетување, еднаква најмалку на поголемиот износ од негативната разлика меѓу проценетата вредност и нето-вредноста на преземеното средство и 20% од нето-вредноста на преземеното средство.

При продажба на преземеното средство, износот на ревалоризациски резерви се ослободува преку ослободување на исправката на вредност преку Билансот на успех.

Ревалоризациската резерва може да се ослободи за делот кој се однесува на продадените преземени средства за кои претходно бил прикажан износ на ревалоризациска резерва или за делот кој е еднаков на износот на добивката по оданочувањето, за кој Собранието на Банката донело одлука да се распореди во задолжителната општа резерва (општ резервен фонд) или во задржаната нераспоредена добивка. Истите треба да ги исполнуваат условите за вклучување во редовниот основен капитал, согласно со регулативата на Народната банка за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот.

Вонбилансна евиденција

Банката води вонбилансна евиденција на потенцијални/неизвесни средства и обврски за извршени трансакции кои во моментот не ги исполнуваат критериумите за признавање како средство или обврска, а кои можат да создадат идни приливи и одливи на средства и кои претставуваат извор на информации за работењето, за утврдувањето на ризикот од работењето и евентуалните идни обврски. Вонбилансната евиденција се евидентира на денот на случување на настанот.

1. **ВОВЕД (продолжува)**

в) **Значајни сметководствени политики (продолжува)**

Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти вклучуваат готовина и ностро-сметки кои претставуваат депозити по видување и пласмани кај други банки и финансиски институции, износи кај НБРСМ и други финансиски средства, како што се: благајнички и други записи, како високоликвидни средства со оригинален рок на доспевање од 3 месеци и имаат незначителни промени на објективната вредност.

Резервации

Резервациите се признаваат во случај кога Банката има тековни обврски (законски или изведени) како резултат на минати настани и, притоа, е веројатно дека ќе биде обврзана да ги плати, при што износот на обврската може веродостојно да се процени. Износот признаен како резервација ја претставува најдобрата проценка на потребниот износ за измирување на тековната обврска на датумот на Билансот на состојба, земајќи ги предвид ризиците и неизвесностите кои ја опкружуваат обврската.

Онаму каде што резервацијата се мери со користење на проценетите парични текови за измирување на тековната обврска, нејзината сметководствена вредност претставува сегашна вредност на тие парични текови.

Користи за вработените

Придонесите за здравствено, пензиско и социјално осигурување од бруто-плати и нето-платите се плаќаат од страна на Банката во текот на годината според законските прописи. Ваквите придонеси претставуваат дефинирани планови за бенефиции и се признаваат како трошок кога вработените извршуваат услуги.

Со 31 декември 2023 година, Банката има дефинирано планови за отпремнини при пензионирање во согласност со барањата на МСС 19 „Користи за вработените“. Раководството, со помош на лиценцирани актуари, во финансиските извештаи ја презентира сегашната вредност на идните обврски кон вработените кои се однесуваат на бенефиции при пензионирањето за период од 10 години. Периодот по 10-тата година има голема временска оддалеченост, поради што има основа за значителна несигурност во поглед на реализацијата на обврските, поврзани со идни настани и околности, што доведува определениот ефект за овој период да има ниска веројатност на настанување.

Оданочување

Обврската на Банката за тековен данок е пресметана врз основа на важечката даночна регулатива и со употреба на пропишаните даночни стапки кои важат или се значајни во примена на датумот на Билансот на состојба.

Одложениот данок се признава на разликите помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските во финансиските извештаи и нивната соодветна даночна основа употребена при пресметката на оданочливата добивка и се евидентира со примена на методот на обврска. Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочливи временски разлики, а одложено даночно средство се признава за сите одбитни временски разлики, и тоа во обем во којшто постои веројатност дека ќе постои доволно идна даночна добивка во однос на која ќе може да се искористат временските разлики како одбитна ставка.

Одложените даночни средства и обврски се вреднуваат според даночните стапки кои се очекува да се применат во периодот во кој обврските се исплатени или средствата се реализирани, а произлегуваат од пропишаните даночни стапки (и закони за даноци) коишто важат на датумот на Билансот на состојба.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023 година

1. ВОВЕД (продолжува)

в) Значајни сметководствени политики (продолжува)

Наеми

Банката дава и зема недвижности под закуп по основ на оперативни наеми. Приходите и расходите по основ на наемнини се признаваат во Билансот на успех на праволиниска основа во рамките на времетраењето на наемот.

г) Употреба на оценки и проценки

Најзначајните области за кои се потребни проценки и претпоставки се:

Објективна вредност на финансиските инструменти

Објективната вредност на финансиските инструменти кои не котираат на активните пазари се определува со користење интерни техники за вреднување. Тие вклучуваат користење методи на сегашна вредност и модели врз основа на параметри кои се достапни. Сите модели на вреднување прво се потврдуваат пред да бидат користени како основа за финансиско известување и периодично се разгледуваат од страна на квалификуван персонал којшто е независен во однос на областа за која е креиран моделот. Каде што е можно, Банката ги споредува вреднувањата добиени од различните модели со оние кои котираат на активни пазари на слични инструменти и со реалните вредности кога истите се реализираат, со цел понатаму да ги потврди и стандардизира моделите. Во моделите се вклучени голем број различни фактори, вклучувајќи реални или проценети пазарни цени и стапки, како што се: временска вредност и непостојаност, пазарни услови и ликвидност.

Банката ги применува моделите конзистентно од еден до друг период, обезбедувајќи споредливост и континуитет на вреднувањата низ периодите, но оценката на објективната вредност инхерентно инволвира значаен степен на проценување.

Во Република Северна Македонија не постојат доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купување и продажба на побарувања и други финансиски средства и обврски за кои постојат официјално објавени пазарни цени.

Раководството врши проценка на вкупната изложеност на ризик така што кога е проценето дека постојат навестувања дека евидентираната сметководствена вредност нема да може да биде реализирана, се признава резервација. Според мислењето на раководството, искажаните сметководствени вредности на средствата кои не котираат на активниот пазар, всушност, ги претставуваат највалидните и најкорисните вредности за известување кои важат под сегашните пазарни околности.

Исправка на вредноста на кредитите

Банката секој месец врши анализа на кредитните портфолија со цел да се процени дали постојат индикации за оштетување на кредитите. Во одредувањето дали загубата поради оштетување треба да се евидентира во Билансот на успех, Банката донесува оценка за тоа дали постојат некои видливи показатели кои укажуваат на намалување на идните парични текови од кредитното портфолио пред намалувањето да биде идентификувано на поединечниот кредит во тоа портфолио. Овој доказ може да вклучува видливи показатели кои укажуваат дека постојат негативни промени во способноста за плаќање на кредитот од страна на кредитокорисникот или неможноста за плаќање е резултат на неповолните економски состојби во земјата кои директно влијаат врз способноста на кредитокорисникот да ги подмири своите обврски во предвидениот рок.

Раководството користи проценки врз основа на историското искуство за загуби кои се однесуваат на средства кои имаат карактеристики на кредитен ризик и постоење објективен доказ за оштетувања кои се слични на оние во портфолиото кога ги планира идните парични текови. Методологијата и претпоставките користени за проценка на износот и времето на идните парични текови се анализираат на редовна основа, со цел да се намалат разликите меѓу проценетата загуба и искуството од реалните загуби.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023 година

1. ВОВЕД (продолжува)

г) Употреба на оценки и проценки (продолжува)

Корисен век на материјалните и нематеријалните средства

Раководството на Банката го одредува проценетиот корисен век и соодветниот трошок за амортизација на материјалните и на нематеријалните средства. Соодветноста на проценетиот корисен век се анализира на годишно ниво или секогаш кога постојат индикации за значајни промени во користените претпоставки, како што се: предвидениот технолошки развој, факторите кои влијаат на економијата во поширокото опкружување и индустријата.

д) Промена на сметководствените политики, сметководствените оценки и корекција на грешки

Банката нема направено промени во сметководствените политики, сметководствените оценки, ниту корекција на други грешки.

ф) Усогласеност со законската регулатива

Во текот на 2023 година Банката во континуитет вршеше усогласување со законската и подзаконската регулатива. Активностите на Службата за контрола на усогласеност на работењето на Банката со прописите беа насочени кон усогласување на работењето на Банката со важечката регулатива и заштита и елиминирање на последиците кои можат да се јават како резултат на непочитување и неправилна примена на важечката регулатива.

Службата за контрола на усогласеност вршеше следење и проучување на прописите, информирање на членовите на Управниот одбор на Банката и раководните лица на организациските делови во Банката, анализа на дел од мерливите и немерливите ризици, од аспект на почитување на законските, подзаконските и интерните акти, обука на вработените и редовно информирање на Надзорниот одбор.

Со состојба на 31 декември 2023 година, Банката е усогласена со законската регулатива пропишана од Народна банка на Република Северна Македонија за солвентноста и адекватноста на капиталот, лимитите на изложеност на Банката, вложувањата на Банката, ликвидноста на Банката и отворената девизна позиција, како и на лимитот за изложеност кон подружници и акционери со квалификувано учество и со нив поврзаните лица.

е) Обелоденувања за управување со ризиците

Природата и изложеноста на Банката на различни видови ризици, како и целите, политиките и процесите на Банката за управување со нив, се обелоденети во Белешка 2.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023 година

1 Класификација на финансиските средства и на финансиските обврски

А Класификација на финансиските средства и на финансиските обврски

	по објективна вредност преку Биланс на успех		по објективна вредност преку останата сеопфатна добивка			
	за тргување	по објективна вредност при почетното признавање	должнички инструменти	сопственички инструменти	по амортизирана набавна вредност	Вкупно
во илјади денари						
2023 (тековна година)						
Финансиски средства						
Парични средства и парични еквиваленти	-	-	-	-	2,123,679	2,123,679
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку Билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	7,480,844	7,480,844
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	23,752	1,882,741	1,906,493
Останати побарувања	-	-	-	-	252,031	252,031
Вкупно финансиски средства	-	-	-	23,752	11,739,295	11,763,047
Финансиски обврски						
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку Билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	-	-	-	-	629,446	629,446
Депозити на други комитенти	-	-	-	-	9,878,268	9,878,268
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	-	-	-	-	-	-
Субординирани обврски и хибридни инструменти	-	-	-	-	312,176	312,176
Останати обврски	-	-	-	-	189,377	189,377
Вкупно финансиски обврски	-	-	-	-	11,009,267	11,009,267

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023 година

1 Класификација на финансиските средства и на финансиските обврски (продолжува)

A Класификација на финансиските средства и на финансиските обврски (продолжува)

во илјади денари	по објективна вредност преку Биланс на успех	по објективна вредност преку останата сеопфатна добивка				Вкупно
	по објективна вредност при почетното признавање	должнички инструменти	сопственички инструменти	по амортизирана набавна вредност		
	за тргување					
2022 (претходна година)						
Финансиски средства						
Парични средства и парични еквиваленти	-	-	-	-	1,503,347	1,503,347
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку Билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	7,431,375	7,431,375
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	23,752	1,381,642	1,405,394
Останати побарувања	-	-	-	-	212,686	212,686
Вкупно финансиски средства	-	-	-	23,752	10,529,050	10,552,802
Финансиски обврски						
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку Билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	-	-	-	-	10,837	10,837
Депозити на други комитенти	-	-	-	-	9,414,811	9,414,811
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	-	-	-	-	-	-
Субординирани обврски и хибридни инструменти	-	-	-	-	311,916	311,916
Останати обврски	-	-	-	-	121,760	121,760
Вкупно финансиски обврски	-	-	-	-	9,859,324	9,859,324

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ

Активностите на Банката ја изложуваат кон различни финансиски ризици, а тие активности опфаќаат анализа, евалвација, прифаќање и управување со одреден степен на ризик или комбинација на ризици. Преземањето ризик е основа на финансиското работење, а оперативните ризици се неизбежна последица на вршењето на деловните активности. Затоа, целта на Банката е да постигне соодветна рамнотежа помеѓу ризикот и приносот, како и да ги минимизира потенцијалните негативни ефекти врз финансиските перформанси на Банката.

Политиките за управување со ризиците на Банката се дизајнирани на начин да можат да ги идентификуваат и анализираат овие ризици, да постават соодветни лимити и контроли, како и следење на ризиците. Банката редовно ја ревидира стратегијата и политиките за управување со ризици и системите за да ги одрази промените на пазарите, производите и најдобрите практики.

Организациската структура на управувањето со ризици на Банката осигурува постоење јасни линии на одговорност, ефикасна сегрегација на должности и превенција на судири на интереси на сите нивоа, вклучувајќи ги: Надзорниот одбор, Управниот одбор и Одборот за управување со ризици на стратешко ниво, преку Дирекцијата за анализа и управување со ризици, Службата за контрола на усогласеноста со прописите и Службата за внатрешна ревизија на макро ниво, до сите деловни единици кои секојдневно вршат првична оценка на ризикот на микро ниво.

Најважните видови ризици се: кредитниот ризик, ликвидносниот ризик, пазарниот ризик и оперативниот ризик.

2.1 Кредитен ризик

Банката презема изложеност кон кредитен ризик, којшто претставува ризик од финансиска загуба која произлегува од неможноста должникот да ги исполни условите од договорот со Банката или да не постапи според договореното. Кредитниот ризик е најважниот ризик за работењето на Банката. Затоа раководството внимателно ја раководи нејзината изложеност кон кредитниот ризик. Кредитните изложености главно произлегуваат од активностите за кредитирање што резултираат во кредити и аванси. Исто така, постои кредитен ризик во вонбилансните финансиски инструменти, како што се: одобрените лимити на претпријатија и население, гаранциите и акредитивите.

2.1.1 Управување со кредитниот ризик

Иницијално, при одобрување кредит или друга кредитна изложеност, кредитоспособноста на клиентите се оценува од страна на соодветните кредитни тела во зависност од видот и износот на изложеноста врз база на дефинирани критериуми. Управувањето со кредитниот ризик на Банката кое подразбира идентификување, мерење, следење и контрола се врши од страна на следниве тела: Дирекција за анализа и управување со кредитниот ризик, Кредитен одбор, Дирекција за анализа и управување со ризици и Одборот за управување со ризици, врз основа на извештаи и анализи изготвени од страна на релевантните организациски делови на Банката. Информации и податоци во врска со кредитниот ризик се доставуваат на редовна основа до Управниот одбор и до Надзорниот одбор на Банката.

Банката има интерен систем на класификација на клиентите чија главна цел е одредување на нивната кредитна способност и оценка на прифатливото ниво на кредитен ризик при започнување на кредитирањето. Банката имплементира различни практики за намалување на кредитниот ризик. Вообичаена практика е прифаќање соодветно обезбедување за дадените кредити. Поважните типови обезбедување за кредити и други кредитни изложености се:

- хипотеки врз станбени објекти;
- залог на деловен имот, како: деловни објекти, резерви и побарувања;
- залог на финансиски инструменти, како што се: должнички и сопственички хартии од вредност;
- залог на подвижен имот, како: автомобили, опрема и друго.

УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжува)

2.1 Кредитен ризик (продолжува)

2.1.1 Управување со кредитниот ризик (продолжува)

Амбиентот во кој работеше Банката во 2023 година, остана силно оптоварен од последиците на воениот конфликт меѓу Русија и Украина и сè уште тлеечките инфлациски притисоци. Банките остануваат во исчекување на стабилизација на цената на капиталот и надминување на неизвесностите кои ги носи оптоварениот животен стандард во услови на инфлација.

Во вакви услови, Народната банка продолжи со натамошно затегање на монетарната политика во насока на намалување на инфлацијата и одржување на среднорочната ценовна стабилност. Дополнително, се воведоа нови мерки од макропрудентната политика за јакнење на отпорноста на банкарскиот систем, одржување на финансиската стабилност и квалитетот на кредитната побарувачка. Во текот на 2023 година, основната каматна стапка на Народната банка беше зголемена во неколку наврати со цел да се намали паричната маса во оптек и притисокот врз потрошувачката. Беа зголемени и каматните стапки на расположливите депозити преку ноќ и на седум дена и донесена одлука за промени и кај инструментот за задолжителна резерва, преку кои, од една страна, се поттикна зголемување на депозитите, со посебен акцент на денарските депозити преку иницирање раст на пасивните каматни стапки кај банките, како и кредитирање на проектите поврзани со домашното производство на електрична енергија од обновливи извори, од друга страна.

Во вакви услови, растот и квалитетот на кредитното портфолио на Банката беше задржан и во текот на 2023 година, согласно со актуелизираната деловна политика и финансискиот план. Депозитната база беше зголемена со континуирани кампањи за прибирање нов ресурс и активата на Банката беше значително зголемена до крајот на годината

Дирекциите во Банката продолжуваат будно да ги следат трендовите во кредитирањето и перформансот на постоечките кредитокорисници и претпазливо одобруваат нови кредитни изложености, со цел полесно пребрдување на гореспоменатите предизвици.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023 година

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжува)

2.1 Кредитен ризик (продолжува)

2.1.2 Политики за пресметка на загуба од оштетување/исправка на вредноста

Загубите поради оштетување претставуваат идентификувани загуби на кредитното портфолио на Банката коишто настанале до датумот на изготвување на Билансот на состојба и за кои постојат објективни докази за оштетување. Банката ја врши пресметката на резервацијата за оштетување по извршената класификација на кредитната изложеност во соодветната категорија на ризик.

Класификацијата се врши врз основа на следните критериуми:

- кредитната способност на клиентот;
- уредноста во подмирување на обврските од страна на клиентот, и
- квалитетот на обезбедувањето.

Согласно со политиките на Банката, одредувањето на оштетувањата и резервациите се врши на поединечна и на групна основа.

Резервациите за оштетување на индивидуално оценетите ставки се утврдуваат преку евалвација на генерирана загуба на датумот на изготвување на Билансот на состојба, што претставува разлика меѓу сметководствената вредност и сегашната вредност на проценетите идни парични текови. Ефективната каматна стапка се користи при дисконтирањето на идните парични текови.

Пресметката на очекуваната кредитна загуба на групна основа се врши за кредитни изложености кои се дел од портфолиото на кредити. Под „портфолиото на кредити“ се подразбираат кредитни изложености коишто можат да бидат групирани според сродноста на нивните карактеристики и кредитниот ризик. Очекувана кредитна загуба на групна основа (EL) претставува очекувана кредитна загуба за кредитна изложеност која е дел од портфолиото на кредити, утврдена како производ на стапката на веројатност за ненаплата (PD), стапка на загуба заради ненаплата (LGD) и износот на кредитната изложеност. Моделот за утврдување на очекувана кредитна загуба на ЦКБ АД Скопје е изграден врз основа на Одлуката за методологија за управување со кредитниот ризик – („Сл. весник на РМ“ бр.149 /13.8.2018 година).

Пресметаната резервација за оштетување се движи во следниве рамки:

- од 0,01% до 5% на изложеноста на кредитен ризик класифицирана во категорија на ризик А;
- над 5% до 20% на изложеноста на кредитен ризик класифицирана во категорија на ризик Б;
- над 20% до 45% на изложеноста на кредитен ризик класифицирана во категорија на ризик В;
- над 45% до 70% на изложеноста на кредитен ризик класифицирана во категорија на ризик Г;
- над 70% до 100% на изложеноста на кредитен ризик класифицирана во категорија на ризик Д.

За целите на финансиските извештаи (белешка 2.1А), Банката ги поврза групите на кредитен ризик (група 1, 2, 3) од Методологијата за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки и за подготовка на финансиските извештаи („Сл. весник на РМ“ бр.83/17) и категориите на ризик од Одлуката за методологијата за управување со кредитниот ризик, и извести на следниот начин:

- во рамки на група 1, изложеностите на кредитен ризик класифицирани во категорија на ризик „А“;
- во рамки на група 2, изложеностите на кредитен ризик класифицирани во категориите на ризик „Б“ и „В“, коишто немаат статус на нефункционална кредитна изложеност;
- во рамки на група 3, изложеностите на кредитен ризик коишто имаат статус на нефункционална кредитна изложеност.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023 година

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжува)

2.1 Кредитен ризик (продолжува)

А. Анализа на вкупната изложеност на кредитен ризик

	Кредити на и побарувања од банки				Кредити на и побарувања од други комитенти				Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување				Парични средства и еквиваленти				Побарувања за провизии и надомести				Останати побарувања				Вонбилансни изложености				Вкупно			
	тековна година		претход. година		тековна година		претход. година		тековна година		претход. година		тековна година		претход. година		тековна година		претход. година		тековна година		претход. година		тековна година		претход. година		тековна година		претход. година	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
во илјади денари																																
Изложеност на кредитен ризик, класификувана во групата 1																																
Сметководствена вредност, пред исправка на вредноста/посебна резерва	-	-	7,342,481	7,327,424	-	-	1,882,741	1,381,641	-	-	1,882,741	1,381,641	1,514,276	992,605	4,806	3,343	244,644	207,863	431,385	493,860	11,420,333	10,406,736										
(Исправка на вредноста и посебна резерва)	-	-	(5,921)	(6,881)	-	-	-	-	-	-	-	-	(304)	(323)	(231)	(158)	(175)	(237)	(600)	(608)	(7,231)	(8,207)										
Сметководствена вредност, намалена за исправката на вредноста и посебната резерва	-	-	7,336,560	7,320,543	-	-	1,882,741	1,381,641	-	-	1,882,741	1,381,641	1,513,972	992,282	4,575	3,185	244,469	207,626	430,785	493,252	11,413,102	10,398,529										
Изложеност на кредитен ризик, класификувана во групата 2																																
Сметководствена вредност, пред исправка на вредноста/посебна резерва	-	-	152,000	109,540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,996	1,692	-	-	1,077	5,603	155,073	116,835										
(Исправка на вредноста и посебна резерва)	-	-	(9,189)	(8,492)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(320)	(275)	-	-	(57)	(303)	(9,566)	(9,070)										
Сметководствена вредност, намалена за исправката на вредноста и посебната резерва	-	-	142,811	101,048	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,676	1,417	-	-	1,020	5,300	145,507	107,765										

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023 година

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжува)

2.1 Кредитен ризик (продолжува)

А. Анализа на вкупната изложеност на кредитен ризик (продолжува)

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	тековна година 2023	претход. година 2022	тековна година 2023	претход. година 2022	тековна година 2023	претход. година 2022	тековна година 2023	претход. година 2022	тековна година 2023	претход. година 2022	тековна година 2023	претход. година 2022	тековна година 2023	претход. година 2022	тековна година 2023	претход. година 2022	тековна година 2023	претход. година 2022
	во илјади денари																	
Изложеност на кредитен ризик, класификувана во групата 3	-	-	39,673	61,936	-	-	-	-	-	-	479	458	106	676	23	1	40,281	63,071
Сметководствена вредност, пред исправка на вредноста/посебна резерва	-	-	(26,626)	(40,290)	-	-	-	-	-	-	(436)	(348)	(50)	(328)	(10)	(1)	(27,122)	(40,967)
(Исправка на вредноста и посебна резерва)	-	-			-	-	-	-	-	-								
Сметководствена вредност, намалена за исправката на вредноста и посебната резерва	-	-	13,047	21,646	-	-	-	-	-	-	43	110	56	348	13	-	13,159	22,104
Вкупна сметководствена вредност на побарувања со кредитен ризик пред исправката на вредноста и посебната резерва	-	-	7,534,154	7,498,900	-	-	1,882,741	1,381,641	1,514,276	992,605	7,281	5,493	244,750	208,539	432,485	499,464	11,615,687	10,586,642
(Вкупна исправка на вредноста и посебна резерва)	-	-	(41,736)	(55,663)	-	-	-	-	(304)	(323)	(987)	(781)	(225)	(565)	(667)	(912)	(43,919)	(58,244)
Вкупна сметководствена вредност на побарувања со кредитен ризик намалена за исправката на вредноста и посебната резерва	-	-	7,492,418	7,443,237	-	-	1,882,741	1,381,641	1,513,972	992,282	6,294	4,712	244,525	207,974	431,818	498,552	11,571,768	10,528,398

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023 година

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжува)

2.1 Кредитен ризик (продолжува)

Б. Вредност на обезбедувањето (објективна вредност) земена за заштита на кредитниот ризик

	Кредити на и побарувања од банки			Кредити на и побарувања од други комитенти			Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба			Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување			Парични средства и парични еквиваленти			Останати побарувања			Вонбилансни изложености			Вкупно		
	тековна година 2023	претход. година 2022		тековна година 2023	претход. година 2022		тековна година 2023	претход. година 2022		тековна година 2023	претход. година 2022		тековна година 2023	претход. година 2022		тековна година 2023	претход. година 2022		тековна година 2023	претход. година 2022		тековна година 2023	претход. година 2022	
	тековна година 2023	претход. година 2022		тековна година 2023	претход. година 2022		тековна година 2023	претход. година 2022		тековна година 2023	претход. година 2022		тековна година 2023	претход. година 2022		тековна година 2023	претход. година 2022		тековна година 2023	претход. година 2022		тековна година 2023	претход. година 2022	
во илјади денари																								
Вредност на обезбедувањето на кредитната изложеност	-	-	-	92,210	108,264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,201	3,201	-	95,411	111,465	-
Прекласни инструменти за обезбедување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
парични депозити (во дело и/или ограничени на сметки во Банката)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
државни хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
државни безусловни гаранции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
банкарски гаранции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Гаранции од друштва за осигурување и полиси за осигурување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Корпоративни гаранции (освен банкарски и од друштва за осигурување)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Гаранции од физички лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залог на недвижен имот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
имот за сопствена употреба (станови, куќи)	-	-	-	8,019,618	7,839,005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	78,736	54,033	8,098,390	7,893,086	-
имот за вршење дејност	-	-	-	1,070,999	1,142,654	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	31,998	234,766	1,103,000	1,377,420	-
Залог на подвижен имот	-	-	-	342,705	290,010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,637	21,324	346,342	311,334	-
Останати видови на обезбедување	-	-	-	154,343	171,074	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,199	1,118	1,368	156,660	173,641	-
Вкупна вредност на обезбедувањето на кредитната изложеност	-	-	-	9,679,875	9,551,007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,247	118,690	314,691	9,799,803	9,866,946	-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023 година

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжува)

2.1 Кредитен ризик (продолжува)

В. Концентрација на кредитниот ризик по сектори и дејности

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	тековна година 2023	претход. година 2022	тековна година 2023	претход. година 2022	тековна година 2023	претход. година 2022	тековна година 2023	претход. година 2022	тековна година 2023	претход. година 2022	тековна година 2023	претход. година 2022	тековна година 2023	претход. година 2022	тековна година 2023	претход. година 2022	тековна година 2023	претход. година 2022
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
во шпалди денари																		
Индустриска гранка																		
Нерезиденти	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Земјоделство,																		
шумарство и риболов	-	-	11,584	15,003	-	-	-	-	-	-	31	26	-	-	1,998	3,393	13,613	18,422
Рударство и вадење камен	-	-	-	107	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	3	109
Прехранбена индустрија	-	-	35,762	19,555	-	-	-	-	-	-	16	12	-	-	1,786	842	37,564	20,409
Текстилна индустрија и производство на облака и обуки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Хемиска индустрија, производство на градежни материјали, производство и преработка на горива, фармацевтска индустрија	-	-	3,325	3,570	-	-	-	-	-	-	15	15	-	-	857	1,216	4,197	4,801
Производство на метали, машини, алати и опрема	-	-	84,005	87,869	-	-	-	-	-	-	11	9	-	-	6,238	32,168	90,254	120,046
Останата преработувачка индустрија	-	-	4,803	1,194	-	-	-	-	-	-	20	16	-	-	318	3	5,141	1,213
Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација	-	-	17,343	22,584	-	-	-	-	-	-	20	22	-	344	3,967	1,382	21,330	24,332
Снабдување со вода, отстранување отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината	-	-	14,328	19,074	-	-	-	-	-	-	10	7	7	50	-	-	14,345	19,131
Градежништво	-	-	107,184	83,738	-	-	-	-	-	-	43	39	1	-	6,261	104,815	113,489	188,592
Трговија на големо и трговија на мало	-	-	226,718	221,223	-	-	-	-	-	-	263	283	314	365	150,793	134,770	378,088	356,641
поправка на моторни возила и мотоцикли	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023 година

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжува)

2.1 Кредитен ризик (продолжува)

В. Концентрација на кредитниот ризик по сектори и дејности (продолжува)

	Кредити на и побарувања од банки				Кредити на и побарувања од други комитенти				Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба				Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување				Парични средства и парични еквиваленти				Побарувања за провизии и надомести				Останати побарувања				Вонбилансни изложености				Вкупно			
	тековна година		претход. година		тековна година		претход. година		тековна година		претход. година		тековна година		претход. година		тековна година		претход. година		тековна година		претход. година		тековна година		претход. година		тековна година		претход. година		тековна година		претход. година	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
во илјади денари																																				
Транспорт и складирање	-	-	83,787	97,184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	50	-	-	-	-	-	-	21,418	16,533	105,264	113,767	-	-	-	-
Објекти за сместување и сервисни дејности со храна	-	-	21,871	22,172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	53	2	2	2	2	2	2	1,407	1,145	23,343	23,372	-	-	-	-
Информации и комуникации	-	-	37,031	55,487	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	8	-	-	-	-	-	-	4,877	1,016	41,919	56,511	-	-	-	-
Финансиски дејности и дејности на	-	-	3,695	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ослужување	-	-	3,836	4,113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	5	-	-	-	-	-	-	11	35	3,853	4,153	-	-	-	-
Дејности во врска со недвижен имот	-	-	27,191	24,773	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	81	1	3	1	3	1	3	7,955	7,472	35,203	32,329	-	-	-	-
Стручни, научни и технички дејности	-	-	10,154	18,510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	14	14	14	14	14	14	14	1,456	1,489	11,649	20,013	-	-	-	-
Административни и помошни услуги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дејности Јавна управа и одбрана, задолжително	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
социјално ослужување	-	-	14,697	20,174	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	1,256	-	15,957	20,178	-	-	-	-
Образование	-	-	8,993	12,405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	12	3	3	3	3	3	3	547	196	9,563	12,616	-	-	-	-
Дејности на здравствена и социјална заштита	-	-	238	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	20	-	-	-	-	-	-	-	-	264	100	-	-	-	-
Уметност, забава и рекреација	-	-	3,490	2,811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	57	1,706	1,706	1,706	1,706	1,706	1,706	1,825	163	7,094	4,737	-	-	-	-
Дејности на домаќинство како работодавачи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дејности на домаќинствата кои произведуваат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
разновидна стока и вршат различни услуги	-	-	6,769,039	6,711,007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,998	1,138	2,174	2,268	2,268	2,268	2,268	2,268	218,699	191,914	6,991,910	6,906,327	-	-	-	-
Дејности на екстериторјални организации и тела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Физички лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Трговци поединци и физички лица кои не се сметаат за трговци	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	7,492,418	7,443,236	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,294	4,711	244,525	207,975	244,525	207,975	244,525	207,975	431,818	498,552	11,571,768	10,528,397	-	-	-	-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023 година

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжува)

2.1 Кредитен ризик (продолжува)

Г. Концентрација на кредитниот ризик по географска локација

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	тековна година 2023	претход. година 2022	тековна година 2023	претход. година 2022	тековна година 2023	претход. година 2022	тековна година 2023	претход. година 2022	тековна година 2023	претход. година 2022	тековна година 2023	претход. година 2022	тековна година 2023	претход. година 2022	тековна година 2023	претход. година 2022	тековна година 2023	претход. година 2022
во илјади денари																		
Географска локација																		
Република Северна Македонија	-	-	7,492,417	7,443,236	-	-	1,882,741	1,381,641	1,377,615	875,861	6,294	4,711	223,238	198,771	431,818	498,551	11,414,123	10,402,771
Земји-членки на Европска Унија	-	-	-	-	-	-	-	-	111,933	85,324	-	-	21,287	9,204	-	-	133,220	94,528
Европа (останато)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земји-членки на ОЕЦД (без европските земји-членки на ОЕЦД)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останато (повеќе од 10% од вкупната кредитна изложеност)	-	-	1	1	-	-	-	-	24,424	31,097	-	-	-	-	-	-	24,425	31,098
Вкупно	-	-	7,492,418	7,443,237	-	-	1,882,741	1,381,641	1,513,972	992,282	6,294	4,711	244,525	207,975	431,818	498,551	11,571,768	10,528,397

Изложеноста на кредитите и побарувањата според географска положба на должниците покажува концентрација во Република Северна Македонија – 99.0% (2022: 99.0%) . Земјите-членки на ЕУ учествуваат со 1.0% (2022: 1.0%) и најмногу се однесуваат на пласмани со рок пократок од три месеци.

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжува)
2.1 Кредитен ризик (продолжува)

Д. Анализа на кредитниот ризик на средствата кои се мерат по објективна вредност преку Билансот на успех

	Финансиски средства по објективна вредност преку Билансот на успех определени како такви при почетното признавање											
	Средства за тргување				Должнички хартии од вредност				Сопственички хартии од вредност			
	Сопственички хартии од вредност за тргување				Должнички хартии од вредност				Сопственички хартии од вредност			
	тековна година 2023	претход. година 2022	тековна година 2023	претход. година 2022	тековна година 2023	претход. година 2022	тековна година 2023	претход. година 2022	тековна година 2023	претход. година 2022	тековна година 2023	претход. година 2022
во илјади денари												
Сметководствена вредност на финансиските средства кои се мерат по објективна вредност категорија на ризик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
категорија на ризик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
категорија на ризик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
категорија на ризик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
категорија на ризик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
категорија на ризик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
категорија на ризик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
категорија на ризик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
категорија на ризик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупна сметководствена вредност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023 година

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжува)

2.2 Ликвидносен ризик

Ликвидносниот ризик претставува ризик од неможност Банката да обезбеди доволно парични средства за подмирување на своите краткорочни обврски во моментот на нивното достасување, односно ризик дека потребните ликвидни средства ќе се обезбедат со многу повисоки трошоци.

2.2.1 Процес на управување со ликвидносниот ризик

Банката управува со ризикот на ликвидност преку обезбедување доволна количина ликвидни средства, првенствено на пари и парични еквиваленти, со цел да се овозможи редовно работење на Банката.

Банката е изложена на побарувања на дневна основа за повлекување средства од страна на комитентите, кои влијаат на расположливите парични средства од тековните сметки, депозитите и заемите. Банката нема потреба да одржува ниво на парични средства со цел да излезе во пресрет на сите потенцијални барања, проценувајќи дека минималното ниво на реинвестирање на доспеаните средства може да биде предвидено со голема сигурност.

Раководството на Банката ги ревидира состојбите на своите тековни сметки и депозитите на дневна основа. Раководството врз база на своето искуство ги одредува критичните денови кои влијаат на ликвидноста на Банката, односно значајните датуми кои влијаат на одливот на средства. Врз основа на идентификација на расположливите средства и определените дневни потреби на пари, се донесува одлука за соодветната употреба на средствата.

Совпаѓањето и контролираната неусогласеност на средствата и обврските се од фундаментално значење за раководството на Банката.

Банката управува со ризикот на ликвидност преку постојано набљудување на доспеаноста на средствата и обврските.

Анализата според достасаноста на финансиските средства и обврски, вклучително билансна и вонбилансна, на 31 декември 2023 и 2022 година, е изработена според преостанатите договорни достасувања, односно преостанатиот период од датумот на известување до договорниот датум на достасување. Прикажаните износи во анализите не се намалени за износите на акумулираната амортизација, исправка на вредност и издвоената посебна резерва. На 31 декември 2023 година, постојат индикации за значајна неусогласеност за периодот до две години. Основната причина за гореспоменатата неусогласеност лежи во фактот што краткорочните извори на средства се ангажирани за одобрување кредити со подолг временски период на доспевање. За потребите на управување со ликвидносниот ризик, Банката изработува и очекувана рочна структура во која е вграден елементот на предвидување и истата укажува на стабилна ликвидносна позиција. При определување на очекуваната рочност на паричните приливи и одливи се користи емпириското искуство за движењето на одделните парични приливи и одливи во минатиот период, од најмалку пет години. Појдовна основа е базата на податоци и нивното движење при што особено внимание се посветува на стабилноста на депозитите и нивниот цикличен карактер. Со оглед на фактот дека ликвидноста е многу варијабилна и е во директна корелација со многу интерни и екстерни фактори, Банката ги зема претпоставките за кои постои најголема веројатност дека ќе се остварат. Заради активно следење на ликвидноста и изложеноста на ликвидносен ризик, Банката дефинира, следи и се придржува кон пропишаните лимити на основните индикатори коишто треба да служат како насока за ефикасно спроведување на процесот на управување со ликвидносен ризик.

Во текот на 2023 година, Банката успешно одржуваше оптимално ниво на ликвидност за да ги исполни своите законски и трансакциски обврски, врз основа на постоечката рамка за управување со ликвидносниот ризик. Банката во иднина ќе воведи депозитни производи со подолг рок на доспевање, со што ќе се подобри рочната усогласеност.

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжува)

2.2 Ликвидносен ризик (продолжува)

2.2.1 Процес на управување со ликвидносниот ризик (продолжува)

Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски (преостаната рочност)

во илјади денари	до 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно
2023 (тековна година)							
Финансиски средства							
Парични средства и парични еквиваленти	1,515,464	-	-	608,520	-	-	2,123,984
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку Билансот на успех определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	153,899	150,983	826,534	944,086	1,943,681	3,514,973	7,534,156
Вложувања во хартии од вредност	119,886	188,601	1,574,254	-	-	23,752	1,906,493
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	260,708	2,256	2,493	-	-	-	265,457
Заложени средства	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно финансиски средства	2,049,957	341,840	2,403,281	1,552,606	1,943,681	3,538,725	11,830,090
Финансиски обврски							
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку Билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	444,961	184,485	-	-	-	-	629,446
Депозити на други комитенти	3,859,815	614,900	3,120,569	1,147,039	1,103,159	32,786	9,878,268
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	-	-	-	-	-	-	-
Субординирани обврски	-	5,282	-	-	306,894	-	312,176
Обврски за данок на добивка (тековен)	2,780	-	-	-	-	-	2,780
Одложени даночни обврски	-	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	189,377	-	-	-	-	-	189,377
Вкупно финансиски обврски	4,496,933	804,667	3,120,569	1,147,039	1,410,053	32,786	11,012,047
Вонбилансни ставки							
Вонбиланска актива	-	-	-	-	-	-	-
Вонбилансна пасива	550,591	2,804	191,511	95,451	137,159	-	977,516
Рочна неусогласеност	(2,997,567)	(465,631)	(908,799)	310,116	396,469	3,505,939	(159,473)

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023 година

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжува)

2.2 Ликвидносен ризик (продолжува)

2.2.1 Процес на управување со ликвидносниот ризик (продолжува)

Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски (преостаната рочност)
(продолжува)

во илјади денари	до 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно
2022 (претходна година)							
Финансиски средства							
Парични средства и парични еквиваленти	1,105,896	-	-	397,774	-	-	1,503,670
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку Билансот на успех определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	135,260	163,761	943,524	941,281	1,388,817	3,926,258	7,498,901
Вложувања во хартии од вредност	119,978	249,787	1,011,877	-	-	23,752	1,405,394
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	220,848	963	1,998	-	-	-	223,809
Заложени средства	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно финансиски средства	1,581,982	414,511	1,957,399	1,339,055	1,388,817	3,950,010	10,631,774
Финансиски обврски							
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку Билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	10,837	-	-	-	-	-	10,837
Депозити на други комитенти	3,820,176	664,877	2,853,177	1,228,748	794,836	52,997	9,414,811
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	-	-	-	-	-	-	-
Субординирани обврски	-	5,282	-	-	306,634	-	311,916
Обврски за данок на добивка (тековен)	1,461	-	-	-	-	-	1,461
Одложени даночни обврски	-	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	121,767	-	-	-	-	-	121,767
Вкупно финансиски обврски	3,954,241	670,159	2,853,177	1,228,748	1,101,470	52,997	9,860,792
Вонбилансни ставки							
Вонбилансна актива	-	-	-	-	-	-	-
Вонбилансна пасива	16,028	25,425	267,625	160,001	40,108	23	509,210
Рочна неусогласеност	(2,356,231)	(230,223)	(628,153)	(270,308)	327,455	3,897,036	1,280,192

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжува)

2.2 Ликвидносен ризик (продолжува)

2.2.1 Процес на управување со ликвидносниот ризик (продолжува)

Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски (преостаната рочност) (продолжува)

Класифицирањето на структурата на средствата и обврските на Банката е направено според датумот на доспевање со состојба на 31 декември 2023 и 2022 година, со исклучок кај кредитите и побарувањата од други комитенти каде што за кредитните производи кои немаат дефиниран датум на доспевање, распоредот по конкретните временски интервали се врши преку користење на историските податоци за износот на наплатата во однос на вкупните билансни побарувања по овие производи.

2.3 Пазарен ризик

Пазарниот ризик претставува ризик дека објективната вредност или идните готовински текови на некој финансиски инструмент ќе флукутираат поради промени во пазарните цени. Пазарните ризици произлегуваат од отворени девизни, каматни и позиции од сопственички хартии од вредност кои се изложени на пазарни движења и промени на пазарните стапки или цените (како што се: каматните стапки, кредитни маргини, девизен курс и цени на капиталот).

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023 година

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжува)

2.3 Пазарен ризик (продолжува)

2.3.1 Анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промени на пазарниот ризик

А. Анализа на чувствителноста на промените на пазарниот ризик на средствата и обврските

	Добивка/ Загуба во илјади денари	Сопствени средства во илјади денари	Актива пондерирана според ризици во илјади денари	Стапка на адекватност на капиталот Во %
2023 (тековна година)				
Износ пред анализи на чувствителност/ стрес-тестови (состојба на 31.12.2023)	54,494	1,435,912	8,748,218	16.41%
Ефекти од примена на сценарија				
Ризик од промена на девизен курс:				
- Сценарио 1: Денарот депрецира за 30% во однос на сите други валути	131,333	1,512,751	11,180,554	13.53%
- Сценарио 2: Денарот апрецира 30% во однос на сите други валути	(22,345)	1,359,073	6,020,299	22.57%
Ризик од промена на каматните стапки:				
- Сценарио 1: намалување на каматната стапка на кредитните пласмани за 3%	(161,491)	1,274,421	8,729,600	14.60%
- Сценарио 2: зголемување на каматната стапка на депозитите за 1.5%	(17,521)	1,418,391	8,748,218	16.21%
- Сценарио 3: зголемување на каматните стапки налагајнички записи, државни записи и пласмани во странски банки за 0.5% и истовремено намалување на каматната стапка на кредити за 1.5%, зголемување на каматната стапка на депозити за 1.5% и на кредитните линии за 2%	(124,645)	1,311,267	8,747,361	14.99%
Ризик од промена на пазарната цена кај вложувањата во сопственички хартии од вредност:				
- Сценарио 1: Цените на сите акции кои котираат на Македонската берза на хартии од вредност се намалуваат за 35% Комбинирани сценарија, ако има (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)	46,322	1,427,740	8,740,046	16.34%
	-	-	-	-

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжува)

2.3 Пазарен ризик (продолжува)

2.3.1 Анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промени на пазарниот ризик (продолжува)

A. Анализа на чувствителноста на промените на пазарниот ризик на средствата и обврските (продолжува)

	Добивка/ Загуба	Сопствени средства	Актива пондерирана според ризици	Стапка на адекватност на капиталот
	во илјади денари	во илјади денари	во илјади денари	Во %
2022 (претходна година)				
Износ пред анализи на чувствителност/ стрес-тестови (состојба на 31.12.2022)	38,103	1,464,008	8,845,379	16.55%
Ефекти од примена на сценарија				
Ризик од промена на девизен курс:				
- Сценарио 1: Денарот депрецира за 30% во однос на сите други валути	151,770	1,577,675	11,285,688	13.98%
- Сценарио 2: Денарот апрецира 30% во однос на сите други валути	(75,564)	1,350,341	6,076,909	22.22%
Ризик од промена на каматните стапки:				
- Сценарио 1: намалување на каматната стапка на кредитните пласмани за 3%	(179,123)	1,284,884	8,826,870	14.56%
- Сценарио 2: зголемување на каматната стапка на депозитите за 1.5%	(23,404)	1,440,604	8,845,379	16.29%
- Сценарио 3: зголемување на каматните стапки на благајнички записи, државни записи и пласмани во странски банки за 0.5% и истовремено намалување на каматната стапка на кредити за 1.5%, зголемување на каматната стапка на депозити за 1.5% и на кредитните линии за 2%	(132,328)	1,331,680	8,844,725	15.06%
Ризик од промена на пазарната цена кај вложувањата во сопственички хартии од вредност:				
- Сценарио 1: Цените на сите акции кои котираат на Македонската берза на хартии од вредност се намалуваат за 35%	29,931	1,455,836	8,837,207	16.47%
Комбинирани сценарија, ако има (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)	-	-	-	-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023 година

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжува)

2.3 Пазарен ризик (продолжува)

2.3.1 Анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промени на пазарниот ризик (продолжува)

Б. Анализа на вредноста изложена на пазарен ризик за портфолио за тргување

	тековна година 2023				претходна година 2022			
	состојба на 31 декември	просечна вредност	највисока вредност (максимум)	најниска вредност (минимум)	состојба на 31 декември	просечна вредност	највисока вредност (максимум)	најниска вредност (минимум)
во илјади денари								
Вредност изложена на ризик кај каматоносните инструменти	-	-	-	-	-	-	-	-
Вредност изложена на ризик кај инструментите во странска валута	-	-	-	-	-	-	-	-
Вредност изложена на ризик кај сопственичките инструменти	-	-	-	-	-	-	-	-
Варијанса (ефект на нетирање)	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-	-	-

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжува)

2.3 Пазарен ризик (продолжува)

2.3.2 Анализа на ризикот од промена на каматните стапки на финансиските средства и обврски (без средствата за тргување)

A. Анализа на чувствителноста на промени на каматните стапки

Во табелата подолу е даден преглед на Образецот ВПВ од Упатството за спроведување на Одлуката за управување со ризикот од промена на каматните стапки во портфолио на банкарски активности согласно со пропишана важечка регулатива на НБРСМ, на 31 декември 2023 и 2022 година.

во илјади денари	Валута	31 декември 2023	31 декември 2022
Нето-пондерирана позиција за валута МКД кл ЕУР (ФКС + ВКС + ПКС)	МКДклЕУР	121,551	117,795
Нето-пондерирана позиција за валута ЕУР (ФКС + ВКС + ПКС)	ЕУР	(73,219)	(70,609)
Нето-пондерирана позиција за валута МКД (ФКС + ВКС + ПКС)	МКД	18,494	26,444
Нето-пондерирана позиција за валута останато (ФКС + ВКС + ПКС)	останато	(118)	(60)
Вкупна пондерирана вредност – промена на економската вредност на портфолиото на банкарски активности		66,708	73,570
Сопствени средства		1,435,912	1,464,008
Вкупна пондерирана вредност / сопствени средства		4.65%	5.03%

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023 година

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжува)

2.3 Пазарен ризик (продолжува)

2.3.2 Анализа на ризикот од промена на каматните стапки на финансиските средства и обврски (без средствата за тргување) (продолжува)

Б. Анализа на усогласеноста на каматните стапки

Банката е изложена на ризици во однос на ефектите од движењата на нивото на каматните стапки на пазарот, врз финансиските позиции и готовинските текови. Каматните маргини можат да се зголемат како резултат на таквите промени, но, исто така, можат и да се намалат или да предизвикаат загуба во случај на појава на непланирани движења. Активностите за управување со средствата и обврските се спроведуваат од аспект на реагирање на сензитивноста на Банката на промените на каматните стапки. Банката секогаш внимава да не се намали каматната маргина. Во секој случај, крајниот ефект ќе зависи од различни фактори, вклучувајќи ги стабилноста на економијата, опкружувањето и стапката на инфлација.

Во табелата е прикажана Анализа на усогласеноста на каматните стапки на финансиските средства и обврски со состојба на 31 декември 2023 и 2022 година.

	Во илјади денари						Вкупно каматносни средства / обврски
	до 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	
31 декември 2023 (тековна година)							
ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА							
Парични средства и парични еквиваленти	67,267	-	-	-	-	-	67,267
Финансиски средства по објективна вредност преку Билансот на успех определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	388,329	-	-	-	-	-	388,329
Кредити на и побарувања од други комитенти	110,763	525,790	3,531,354	1,544,454	1,632,534	49,409	7,394,304
Вложувања во хартии од вредност	293,942	188,601	1,574,254	-	-	-	2,056,797
Останата неспомената каматочувствителна актива	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно каматочувствителни финансиски средства	860,301	714,391	5,105,608	1,544,454	1,632,534	49,409	9,906,697
ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ							
Финансиски обврски по објективна вредност преку Билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	1,066,906	615,677	3,252,453	1,034,373	968,843	-	6,938,252
Депозити на други комитенти	-	-	-	-	-	-	-
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	-	-	-	-	-	-	-
Субординирани обврски и хибридни инструменти	-	-	-	-	-	-	307,475
Останати неспоменати каматочувствителни обврски	1,873	-	-	-	307,475	-	1,873
Вкупно каматочувствителни финансиски обврски	1,068,779	615,677	3,252,453	1,034,373	1,276,318	-	7,247,600
Нето-билансна позиција	(208,478)	98,714	1,853,155	510,081	356,216	49,409	2,659,097
Вонбилансни каматочувствителни активни позиции	-	-	-	-	-	-	-
Вонбилансни каматочувствителни активни позиции	-	-	-	-	-	-	-
Нето-вонбилансна позиција	-	-	-	-	-	-	-
Вкупна нето-позиција	(208,478)	98,714	1,853,155	510,081	356,216	49,409	2,659,097

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжува)
2.3 Пазарен ризик (продолжува)
2.3.2 Анализа на ризикот од промена на каматните стапки на финансиските средства и обврски (без средствата за тргување) (продолжува)
Б. Анализа на усогласеноста на каматните стапки (продолжува)

31 декември 2022 (претходна година) ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	Во илјади денари					Вкупно каматноосни средства / обврски
	до 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години
Парични средства и парични еквиваленти	60,220	-	-	-	-	60,220
Финансиски средства по објективна вредност преку Билансот на успех определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	66,700	-	-	-	-	66,700
Кредити на и побарувања од други комитенти	109,684	699,318	3,653,559	674,615	2,157,451	7,349,385
Вложувања во хартии од вредност	307,533	249,787	1,011,877	-	-	1,569,197
Останата неспомената каматочувствителна актива	-	-	-	-	-	-
Вкупно каматочувствителни финансиски средства	544,137	949,105	4,665,436	674,615	2,157,451	54,758
ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ						
Финансиски обврски по објективна вредност преку Билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	-	-	-	-	-	-
Депозити на други комитенти	468,577	658,594	3,022,875	1,078,405	693,969	5,922,420
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	-	-	-	-	-	-
Субординирани обврски и хибридни инструменти	-	-	-	-	307,466	307,466
Останати неспоменати каматочувствителни обврски	175,086	-	-	-	-	175,086
Вкупно каматочувствителни финансиски обврски	643,663	658,594	3,022,875	1,078,405	1,001,435	6,404,972
Нето-билансна позиција	(99,526)	290,511	1,642,561	(403,790)	1,156,016	2,640,529
Вонбилансни каматочувствителни активни позиции	-	-	-	-	-	-
Вонбилансни каматочувствителни активни позиции	-	-	-	-	-	-
Нето-вонбилансна позиција	-	-	-	-	-	-
Вкупна нето-позиција	(99,526)	290,511	1,642,561	(403,790)	1,156,016	2,640,529

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2023 година

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжува)

2.3 Пазарен ризик (продолжува)

2.3.3 Валутен ризик

Главниот принцип на политиката на Банката за управување со девизниот ризик е да оствари и да одржува усогласеност на нејзините побарувања во странска валута (средства во странска валута), како минимум, во износ од нејзините вкупни обврски во странска валута (обврски во странска валута). Исто така, овој однос се одржува и од перспектива на доспеаноста на обврските и побарувањата во странска валута. Ваквиот однос во Билансот на состојба обезбедува дека Банката е во состојба да ги покрива загубите од курсни разлики кои потекнуваат од нејзините обврски преку курсните разлики кои произлегуваат од нејзините побарувања, дури и во услови на чести промени на девизните курсеви. Табелите подолу ја сумираат нето-девизната позиција на монетарните средства и обврски на Банката на 31 декември 2023 и 2022 година.

во илјади денари	МКД	ЕУР	УСД	Други валути	Вкупно
2023 (тековна година)					
Монетарни средства					
Парични средства и парични еквиваленти	752,386	1,178,326	72,559	120,408	2,123,679
Средства за тргување	-	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку Билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	3,333,266	4,147,577	-	1	7,480,844
Вложувања во хартии од вредност	1,906,493	-	-	-	1,906,493
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-	-
Останати побарувања	251,849	12,396	-	-	264,245
Заложени средства	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-	-
Вкупно монетарни средства	6,243,994	5,338,299	72,559	120,409	11,775,261
Монетарни обврски					
Обврски за тргување	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку Билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-
Депозити на банки	5,752	623,164	222	308	629,446
Депозити на други комитенти	5,570,746	4,116,381	72,362	118,779	9,878,268
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	-	-	-	-	-
Субординирани обврски	-	312,176	-	-	312,176
Обврски за данок на добивка (тековен)	2,779	-	-	-	2,779
Одложени даночни обврски	-	-	-	-	-
Останати обврски	146,797	42,467	34	79	189,377
Вкупно монетарни обврски	5,726,074	5,094,188	72,618	119,166	11,012,046
Нето-позиција	517,920	244,111	(59)	1,243	763,215

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2023 година

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжува)

2.3 Пазарен ризик (продолжува)

2.3.3 Валутен ризик (продолжува)

	во илјади денари	МКД	ЕУР	УСД	Други валути	Вкупно
2022 (претходна година)						
Монетарни средства						
Парични средства и парични еквиваленти		668,953	651,853	61,791	120,750	1,503,347
Средства за тргување		-	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку						
Билансот на успех, определени како такви при		-	-	-	-	-
почетното признавање						
Дериватни средства чувани за управување со ризик		-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки		-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти		3,419,215	4,012,158	-	2	7,431,375
Вложувања во хартии од вредност		1,405,394	-	-	-	1,405,394
Вложувања во придружени друштва		-	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)		-	-	-	-	-
Останати побарувања		214,163	8,291	-	-	222,454
Заложени средства		-	-	-	-	-
Одложени даночни средства		-	-	-	-	-
Вкупно монетарни средства		5,707,725	4,672,302	61,791	120,752	10,562,570
Монетарни обврски						
Обврски за тргување		-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку						
Билансот на успех, определени како такви при		-	-	-	-	-
почетното признавање						
Дериватни обврски чувани за управување со ризик		-	-	-	-	-
Депозити на банки		4,127	6,281	132	297	10,837
Депозити на други комитенти		5,253,806	3,982,007	61,177	117,821	9,414,811
Издадени должнички хартии од вредност		-	-	-	-	-
Обврски по кредити		-	-	-	-	-
Субординирани обврски		-	311,916	-	-	311,916
Обврски за данок на добивка (тековен)		1,461	-	-	-	1,461
Одложени даночни обврски		-	-	-	-	-
Останати обврски		117,612	4,114	1	33	121,760
Вкупно монетарни обврски		5,377,006	4,304,318	61,310	118,151	9,860,785
Нето-позиција		330,719	367,984	481	2,601	701,785

2.4 Оперативен ризик

Оперативниот ризик се дефинира како ризик од загуба што произлегува од несоодветни или неуспешни внатрешни процеси и системи, човечки фактор или надворешни настани. Банката има воспоставено рамка за управување со оперативен ризик која се базира на политика и методологија за управување со овој ризик. Таа овозможува во рамки на различните процеси во Банката да се идентификуваат ризиците кои произлегуваат од овие процеси, нивно мерење и преземање корективни акции со цел да се избегне потенцијалниот негативен ефект врз финансискиот резултат и капиталната позиција на Банката.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2023 година

3. АДЕКВАТНОСТ НА КАПИТАЛОТ

Управување со капиталот

Целите на Банката при управување со капиталот, што е поширок концепт од акционерски капитал кој се прикажува во Билансот на состојба, се:

- обезбедување капитална усогласеност на Банката со барањата на НБРСМ;
- одржување на способноста на Банката да продолжи да функционира како успешна компанија и да обезбедува позитивни финансиски резултати за акционерите и поволности за другите инволвирани субјекти; и
- одржување соодветно ниво на капитал кое ќе овозможи успешно натамошно работење.

Адекватноста на капиталот и употребата на сопствените средства на Банката редовно се следат од раководството на Банката, при што се применуваат техники базирани на инструкциите дадени од регулаторот, за супервизорски цели. Потребните информации се доставуваат до НБРСМ на квартална основа.

Сопствените средства на Банката се дефинирани согласно со Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за методологија за утврдување на адекватноста на капиталот („Службен весник на РМ бр. 47/12, 50/13, 71/14, 223/15, 218/16, 221/18, 181/19, („Службен весник на РСМ бр. 116/20 и 167/20) кои се состојат од:

- редовниот основен капитал не смее да биде понизок од 4.5% од активата пондерирана според ризиците (стапка на редовен основен капитал),
- основниот капитал не смее да биде понизок од 6% од активата пондерирана според ризиците (стапка на основен капитал) и
- стапката на адекватност на капиталот не смее да биде пониска од 8% од активата пондерирана според ризиците.

На 21 март 2019 година, заврши емисијата на долгорочни должнички хартии од вредност - прва емисија на конвертибилни обврзници издадени од Банката. Јавната понуда на хартиите од вредност е одобрена со Решение УП 1 број 10-72 од 18.1.2019 година на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија. Поканата за запишување и уплата на хартии од вредност беше објавена во дневниот весник „Нова Македонија“, на 5.2.2019 година; а на веб-страницата на Македонската берза на хартии од вредност АД Скопје, на 5.2.2019 година, кога беше објавен и Проспектот за запишување и уплата на хартиите од вредност. По завршувањето на рокот за реализација на јавната понуда, од понудените 5000 конвертибилни обврзници од прва емисија, продадени се вкупно 5.000 конвертибилни обврзници од прва емисија, во вкупен износ од 5 милиони евра, односно 307.428 илјади денари, со што јавната понуда е реализирана со процент на реализација од 100%. Оваа емисија го зголеми износот на дополнителен капитал (ДК) во сопствените средства на Банката за 5 милиони евра во денарска противвредност по среден курс на НБРМ на 31.12.2019.

Со состојба на 31 декември 2023 година, Банката има основен капитал и дополнителен капитал. Согласно со Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 218/16), на 31 декември 2023 година, пресметаниот дополнителен капитал изнесува 136,730 илјади денари.

Активата пондерирана според ризиците претставува збир на активата пондерирана според кредитниот ризик, активата пондерирана според валутниот ризик, активата пондерирана според оперативниот ризик и активата пондерирана според други ризици.

- Активата пондерирана според кредитниот ризик ги содржи активните билансни и вонбилансни позиции, кои распоредени по соодветни категории на изложеност се пондерираат со соодветен пондер на ризичност во зависност од степенот на кредитен квалитет на должникот. Степенот на кредитен квалитет на должникот се утврдува врз основа на пропишаната регулатива од НБРСМ.
- Активата пондерирана според валутниот ризик се утврдува врз основа на пресметан капитал потребен за покривање на валутниот ризик, кој Банката го утврдува врз основа на износот на агрегатната девизна позиција и апсолутниот износ на нето-позицијата во злато.
- Активата пондерирана според оперативен ризик се утврдува врз основа на пресметан капитал потребен за покривање оперативен ризик, кој Банката го утврдува со примена на базичен индикатор.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2023 година

- Активата пондерирана според другите ризици ги содржи капиталот потребен за покривање на ризикот од промена на цените на стоките и капиталот потребен за покривање на пазарните ризици.

3. АДЕКВАТНОСТ НА КАПИТАЛОТ (продолжува)

Врз основа на супервизорска оценка на профилот на ризик на Банката, НБРСМ утврдила капитален додаток од 5 процентни поени над минималното законски утврдено ниво на адекватноста на капиталот од 8%, така што Банката е должна да ја одржува адекватноста на капиталот на ниво повисоко од 13%.

Дополнително, во текот на 2023 година, Банката е должна да ги одржува заштитните слоеви на капитал пропишани со Законот на банки, и тоа:

- заштитен слој за зачувување на капиталот, со стапка од 2.5% од активата пондерирана според ризиците.

- стапка на противцикличен заштитен слој на капиталот за изложеностите во Р.С-Македонија во висина од 0.5% и стапка на противцикличен заштитен слој на капиталот за изложеностите кон други земји во висина на стапките што се утврдени од страна на надлежните органи на другите земји, објавени на интернет страницата на НБРМ на РС Македонија.

Со состојба на 31.12.2023 година, Банката ги исполнува законски пропишаните капитални барања, капиталниот додаток и пропишаните заштитни слоеви капитал кои ги покрива со редовниот основен капитал.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023 година

3. АДЕКВАТНОСТ НА КАПИТАЛОТ (продолжува)

Сопствени средства

Во табелата подолу е даден преглед на Извештајот за сопствени средства (Образец СС) подготвен во согласност со Упатството за спроведување на Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот, согласно со пропишаната важечка регулатива на НБРСМ, на 31 декември 2023 и 2022 година.

	Опис	2023	2022
A1.	Сопствени средства	1,435,911	1,464,007
A2.	Основен капитал	1,299,181	1,265,821
A3.	Редовен основен капитал (РОК)	1,299,181	1,265,821
A3.1	Позиции во РОК	1,307,296	1,269,193
A3.1.1.	Капитални инструменти од РОК	1,397,967	1,397,967
		524	524
A3.1.2.	Премија од капиталните инструменти од РОК	122,721	84,618
A3.1.3.	Задолжителна општа резерва (општ резервен фонд)	-	-
A3.1.4.	Задржана нераспоредена добивка	(214,912)	(214,912)
A3.1.5	(-) Акмулирана загуба од претходни години	-	-
A3.1.6.	Тековна добивка или добивка на крајот на годината	996	996
A3.1.7.	Кумулативна сеопфатна добивка или загуба	(8,115)	(3,372)
A3.2.	(-) Одбитни ставки од РОК	-	-
A3.2.01.	(-) Загуба на крајот на годината или тековна загуба	(8,115)	(3,372)
A3.2.02.	(-) Нематеријални средства	-	-
	(-) Одложени даночни средства коишто зависат од идната профитабилност на Банката	-	-
A3.2.03.		-	-
A3.2.04.	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК	-	-
A3.2.04.1.	(-) Директни вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК	-	-
A3.2.04.2.	(-) Индиректни вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК	-	-
	(-) Синтетички вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК	-	-
A3.2.04.3.		-	-
	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК за кои Банката има договорна обврска да ги купи	-	-
A3.2.04.4.		-	-
	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од РОК на лица од финансискиот сектор, при што тие лица имаат вложувања во Банката	-	-
A3.2.05.		-	-
	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од РОК на лица од финансискиот сектор во кои Банката нема значајно вложување	-	-
A3.2.06.		-	-
	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од РОК на лица од финансискиот сектор во кои Банката има значајно вложување	-	-
A3.2.07.		-	-
A3.2.08.	(-) Износ на одбитни ставки од ДОК којшто го надминува вкупниот износ на ЛОК	-	-
	(-) Износ на надминувањето на лимитите за вложувања во нефинансиски институции	-	-
A3.2.09.		-	-
A3.2.10.	(-) Трошоци за данок	-	-
	(-) Разлика меѓу висината на потребната и извршената исправка на вредноста/посебната резерва	-	-
A3.2.11.		-	-
A3.3.	Регулаторни согласувања на РОК	-	-
	(-) Зголемување на РОК коешто произлегува од позиции на секјуритизација	-	-
A3.3.1.		-	-
	(-) Добивки или (+) загуби од заштитата од ризикот од парични текови	-	-
A3.3.2.		-	-
	(-) Добивки или (+) загуби од обврски на Банката коишто се мерат по објективна вредност	-	-
A3.3.3.		-	-
	(-) Добивки или (+) загуби поврзани со обврски врз основа на деривати коишто се мерат по објективна вредност	-	-
A3.3.4.		-	-
A3.4.	Позиции како резултат на консолидација	-	-
A3.4.1.	Неконтролирачко (малцинско) учество коешто се признава во РОК на консолидирана основа	-	-
A3.4.2.	Останато	-	-
A3.5.	Други позиции од РОК	-	-
A3.6.		-	-
B4.	Додатен основен капитал (ДОК)	-	-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023 година

B4.1	Позиции во ДОК	-	-
B4.1.1.	Капитални инструменти од ДОК	-	-
B4.1.2.	Премија од капиталните инструменти од ДОК	-	-
B4.2.	(-) Одбитни ставки од ДОК	-	-
B4.2.1.	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК	-	-
B4.2.1.1	(-) Директни вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК	-	-
B4.2.1.2.	(-) Индиректни вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК	-	-
B4.2.1.3.	(-) Синтетички вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК	-	-
B4.2.1.4.	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК за кои Банката има договорна обврска да ги купи	-	-
B4.2.2.	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од ДОК на лица од финансискиот сектор, при што тие лица имаат вложувања во Банката	-	-
B4.2.3.	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од ДОК на лица од финансискиот сектор во кои Банката нема значајно вложување	-	-
B4.2.4.	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од ДОК на лица од финансискиот сектор во кои Банката има значајно вложување	-	-
B4.2.5.	(-) Износ на одбитни ставки од ДК којшто го надминува вкупниот износ на ДК	-	-
B4.2.6.	(-) Трошоци за данок	-	-
B4.3.	Регулаторни усогласувања на ДОК	-	-
B4.3.1.	(-) Зголемување на ДОК коешто произлегува од позиции на секјуритизација	-	-
B4.3.2.	(-) Добивки или (+) загуби од заштитата од ризикот од парични текови	-	-
B4.3.3.	(-) Добивки или (+) загуби од обврски на Банката коишто се мерат по објективна вредност	-	-
B4.3.4.	(-) Добивки или (+) загуби поврзани со обврски врз основа на деривати коишто се мерат по објективна вредност	-	-
B4.4.	Позиции како резултат на консолидација	-	-
B4.4.1.	(+/-) Прифатлив додатен основен капитал којшто се признава во ДОК на консолидирана основа	-	-
B4.4.2.	Останато	-	-
B4.5.	Други позиции од ДОК	-	-
C5.	Дополнителен капитал (ДК)	136,730	198,186
C5.1.	Позиции во ДК	136,730	198,186
C5.1.1.	Капитални инструменти од ДК	-	-
C5.1.2.	Субординирани кредити	136,730	198,186
C5.1.3.	Премија од капитални инструменти од ДК	-	-
C5.2.	(-) Одбитни ставки од ДК	-	-
C5.2.1.	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК	-	-
C5.2.1.1	(-) Директни вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК	-	-
C5.2.1.2	(-) Индиректни вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК	-	-
C5.2.1.3	(-) Синтетички вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК	-	-
C5.2.1.4.	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК за кои Банката има договорна обврска да ги купи	-	-
C5.2.2.	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во позиции од ДК на лица од финансискиот сектор, при што тие лица имаат вложувања во Банката	-	-
C5.2.3.	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во позиции од ДК на лица од финансискиот сектор во кои Банката нема значајно вложување	-	-
C5.2.4.	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во позиции од ДК на лица од финансискиот сектор во кои Банката има значајно вложување	-	-
C5.3.	Регулаторни усогласувања на ДК	-	-
C5.3.1.	(-) Зголемување на ДК коешто произлегува од позиции на секјуритизација	-	-
C5.3.2.	(-) Добивки или (+) загуби од заштитата од ризикот од парични текови	-	-
C5.3.3.	(-) Добивки или (+) загуби од обврски на Банката коишто се мерат по објективна вредност	-	-
C5.3.4.	(-) Добивки или (+) загуби поврзани со обврски врз основа на деривати коишто се мерат по објективна вредност	-	-
C5.4.	Позиции како резултат на консолидација	-	-
C5.4.1.	Прифатлив дополнителен капитал којшто се признава во ДК на консолидирана основа	-	-
C5.4.2.	Останато	-	-
C5.5.	Други позиции од ДК	-	-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023 година

3. АДЕКВАТНОСТ НА КАПИТАЛОТ (продолжува)

Стапка на адекватност на капиталот

Во табелата подолу е даден преглед на Извештајот за стапката на адекватност на капиталот (Образец АК) подготвен во согласност со Упатството за спроведување на Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот, согласно со пропишаната важечка регулатива на НБРСМ, на 31 декември 2023 и 2022 година.

Опис	Во илјади денари	
	2023	2022
I АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД КРЕДИТНИОТ РИЗИК		
1 Актива пондерирана според кредитниот ризик со примена на стандардизиран пристап	7,576,824	7,575,251
2 Капитал потребен за покривање на кредитниот ризик	606,146	606,020
II АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ВАЛУТНИОТ РИЗИК		
3 Агрегатна девизна позиција	404,012	543,065
4 Нето-позиција во злато	-	-
5 Капитал потребен за покривање на валутниот ризик	32,321	43,445
6 Актива пондерирана според валутниот ризик	404,012	543,065
III АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ОПЕРАТИВНИОТ РИЗИК		
7 Капитал потребен за покривање на оперативниот ризик со примена на пристапот на базичен индикатор	61,398	58,167
8 Капитал потребен за покривање на оперативниот ризик со примена на стандардизираниот пристап		
9 Актива пондерирана според оперативниот ризик	767,470	727,092
IV АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ДРУГИТЕ РИЗИЦИ		
Капитал потребен за покривање на ризикот од промена на цените на стоките	-	-
10 Капитал потребен за покривање на пазарните ризици	-	-
11 (11.1+11.2+11.3+11.4+11.5)	-	-
Капитал потребен за покривање на позицискиот ризик	-	-
11.1 (11.1.1+11.1.2+11.1.3+11.1.4)	-	-
Капитал потребен за покривање на специфичниот ризик од	-	-
11.1.1 вложувања во должнички инструменти	-	-
Капитал потребен за покривање на генералниот ризик од	-	-
11.1.2 вложувања во должнички инструменти	-	-
Капитал потребен за покривање на специфичниот ризик од	-	-
11.1.3 вложувања во сопственички инструменти	-	-
Капитал потребен за покривање на генералниот ризик од	-	-
11.1.4 вложувања во сопственички инструменти	-	-
Капитал потребен за покривање на ризикот од	-	-
11.2 порамнување/испорака	-	-
Капитал потребен за покривање на ризикот од другата	-	-
11.3 договорна страна	-	-
Капитал потребен за покривање на надминувањето на	-	-
11.4 лимитите на изложеност	-	-
Капитал потребен за покривање на пазарните ризици од	-	-
11.5 позиции во опции	-	-
12 Капитал потребен за покривање на другите ризици (10+11)	-	-
13 Актива пондерирана според други ризици	-	-
V АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД РИЗИЦИ	8,748,306	8,845,409
14 Капитал потребен за покривање на ризиците	699,865	707,633
VI СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА	1,435,911	1,464,007
VII АДЕКВАТНОСТ НА КАПИТАЛОТ (VI/IV)	16.41%	16.55%

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023 година

4. ИЗВЕСТУВАЊЕ СПОРЕД СЕГМЕНТИТЕ

Известувањето според сегментите се врши според оперативните сегменти на Банката.

Оперативен сегмент е компонента од активностите на Банката за којашто се исполнети следниве услови:

- извршува активности како резултат на кои се остваруваат приходи и настануваат трошоци;
- се разгледуваат од страна на Надзорниот одбор на Банката, со цел оценување на остварувањата и носење одлуки за идните деловни активности на сегментот; и
- достапни се финансиски информации за сегментот.

Банката одделно ги обелоденува информациите за секој значаен оперативен сегмент. Еден сегмент се смета за значаен доколку:

- приходите на сегментот учествуваат со повеќе од 10% во вкупните приходи на Банката;
- износот на добивката или загубата претставува 10% или повеќе од вкупната добивка на сите оперативни сегменти кои прикажале добивка или од вкупната загуба на сите оперативни сегменти кои прикажале загуба;
- вкупните средства на сегментот учествуваат со 10% или повеќе во вкупните средства на Банката;
- раководството оцени дека се значајни за следење за потребите на управување со Банката.

За целите на финансиско известување, Банката групира два или повеќе сегмента во еден оперативен сегмент доколку тие оперативни сегменти се слични во однос на видот на производите и услугите, видот и групата на корисниците на производите и услугите и методите за дистрибуција и нивната понуда. На 31 декември 2023 и 2022 година Банката не изврши групирање на два или повеќе оперативни сегменти во еден.

Оперативните сегменти на Банката се еднакви на деловните линии пропишани со „Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот“ („Службен весник на Република Македонија бр. 47/12, 50/13, 71/14, 223/15, 218/16 и 221/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 181/19, 116/20 и 167/20), со примена на стандардизираниот пристап за потребите на утврдување на капиталот потребен за покривање на оперативниот ризик.

Банката обелоденува информации за концентрацијата на деловните активности кон одделни значајни клиенти. Значаен клиент е физичко или правно лице, како и лицата поврзани со него, од кое Банката остварува 10% или повеќе од своите вкупни деловни приходи или деловни расходи.

Географските подрачја според кои Банката известува се:

- Република Северна Македонија;
- земји-членки на Европската Унија;
- други европски земји, надвор од Европската Унија;
- земји надвор од Европа, членки на Организацијата за економска соработка и развој (ОЕЦД);
- други земји.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023 година

4. ИЗВЕСТУВАЊЕ СПОРЕД СЕГМЕНТИТЕ (продолжува)

А. Оперативни сегменти (продолжува)

	Оперативни сегменти						Сите останати незначајни оперативни сегменти		Неалоцирано	Вкупно
	Работа со население	Корпоративно банкарство	Инвестициско банкарство	Банки	Држава	Нерезиденти	Останати финансиски друштва (небанкарски)			
2023 (тековна година)										
Нето-приходи/(расходи) од камата	239,447	30,260	(7,023)	13,969	47,779	(7,802)	(17,155)	(16)	405	299,863
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести	113,872	47,236	-	(4,824)	(463)	(26,370)	(5,884)	1,464	-	125,032
Нето-приходи од тргување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нето-приходи од други финансиски инструменти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Евидентирани по објективна вредност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати оперативни приходи	9,891	3,189	1,158	-	1,422	-	1,401	29	13,213	30,303
Приходи реализирани меѓу сегментите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно приходи по сегмент	363,210	80,685	(5,865)	9,145	48,738	(34,172)	(21,638)	1,477	13,618	455,198
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	(9,556)	9,552	-	(83)	-	(1)	(36)	96	-	(27)
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа	110	3	-	-	-	-	-	-	113	226
Амортизација	-	-	-	-	-	-	-	-	(27,978)	(27,978)
Трошоци за реструктурирање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Трошоци за вложување во недвижности и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати расходи	(106,585)	(11,175)	(374)	(31,695)	(29,617)	(2,154)	(3,494)	(31)	(189,332)	(374,457)
Вкупно расходи по сегмент	(116,031)	(1,620)	-	(31,778)	(29,617)	(2,155)	(3,530)	65	(217,197)	(402,236)
Финансиски резултат по сегмент	247,180	79,066	(6,239)	(22,633)	19,121	(36,327)	(25,168)	1,542	(203,579)	52,962
Данок од добивка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,423
Добивка / (загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,494
Вкупна актива по сегмент	6,776,194	710,442	23,752	2,014,988	1,882,880	136,972	222,140	1,972	-	11,769,340
Неалоцирана актива по сегмент	-	-	-	-	-	-	-	-	607,273	607,273
Вкупна актива	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,376,613
Вкупно обврски по сегмент	8,154,805	869,256	312,176	178,865	28,736	751,577	612,281	99,288	-	11,006,984
Неалоцирани обврски по сегмент	-	-	-	-	-	-	-	-	7,838	7,838
Вкупно обврски	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,014,822

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023 година

4. ИЗВЕСТУВАЊЕ СПОРЕД СЕГМЕНТИТЕ (продолжува)

A. Оперативни сегменти (продолжува)

	Оперативни сегменти										Сите останати незначателни оперативни сегменти	Неалоцирано	Вкупно
	Работа со население	Корпоративно банкарство	Инвестициско банкарство	Банки	Држава	Нерезиденти	Останати финансиски друштва (небанкарски)	Останати незначателни оперативни сегменти					
2022 (тековна година)													
Нето-приходи/(расходи) од камата	274,898	30,088	(7,020)	3,686	10,908	(463)	(29,382)	320	872	283,907			
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести	95,243	43,454	-	(1,992)	(531)	(26,095)	(5,337)	1,770	-	106,512			
Нето-приходи од тргување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Нето-приходи од други финансиски инструменти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Евидентирани по објективна вредност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Останати оперативни приходи	7,859	698	100	0	2,532	865	4,281	1	9,844	26,180			
Приходи реализирани меѓу сегментите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Вкупно приходи по сегмент	378,000	74,240	(6,920)	1,694	12,909	(25,693)	(30,438)	2,091	10,716	416,599			
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	(2,121)	(4,203)	-	(83)	-	(1)	(36)	3	-	(6,441)			
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа	(138)	(17)	-	-	-	-	-	-	-	(155)			
Амортизација	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(29,727)			
Трошоци за реструктурирање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Трошоци за вложување во недвижности и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Останати расходи	(105,833)	(11,416)	(375)	(22,004)	(21,782)	(1,835)	(3,128)	(35)	(170,887)	(337,295)			
Вкупно расходи по сегмент	(108,092)	(15,636)	375.00	(22,087)	(21,782)	(1,836)	(3,164)	(32)	(200,614)	(373,618)			
Финансиски резултат по сегмент	269,908	58,604	(7,295)	(20,393)	(8,873)	(27,529)	(33,602)	2,059	(189,898)	42,981			
Данок од добивка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,878			
Добивка / (загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,103			
Вкупна актива по сегмент	6,713,601	724,183	23,752	1,395,808	1,381,724	116,422	198,461	2,242	-	10,556,193			
Неалоцирана актива по сегмент	-	-	-	-	-	-	-	-	614,668	614,668			
Вкупна актива	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,170,861			
Вкупно обврски по сегмент	7,092,044	985,241	311,916	110,946	26,423	141,580	1,094,814	94,502	-	9,857,466			
Неалоцирани обврски по сегмент	-	-	-	-	-	-	-	-	6,099	6,099			
Вкупно обврски	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,863,565			

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023 година

4. ИЗВЕСТУВАЊЕ СПОРЕД СЕГМЕНТИТЕ (продолжува)

Б. Концентрација на вкупните приходи и расходи по значајни комитенти

	во илјади денари	Оперативни сегменти						Сите останати незначајни оперативни сегменти	Неалоци- рано	Вкупно
		Работа со население	Корпора- тивно банкарство	Инвести- циско банкарство	Нерезиденти	Останати финансиски друштва (небанкарски)	Банки			
2023 (тековна година)										
Клиент 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-
приходи		-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходи		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Клиент 2		-	-	-	-	-	-	-	-	-
приходи		-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходи		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Клиент 3		-	-	-	-	-	-	-	-	-
приходи		-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходи		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Клиент 4		-	-	-	-	-	-	-	-	-
приходи		-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходи		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно по сегмент		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022 (претходна година)										
Клиент 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-
приходи		-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходи		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Клиент 2		-	-	-	-	-	-	-	-	-
приходи		-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходи		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Клиент 3		-	-	-	-	-	-	-	-	-
приходи		-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходи		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Клиент 4		-	-	-	-	-	-	-	-	-
приходи		-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходи		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно по сегмент		-	-	-	-	-	-	-	-	-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023 година

4. ИЗВЕСТУВАЊЕ СПОРЕД СЕГМЕНТИТЕ (продолжува)

В. Географски подрачја

во илјади денари	Република Северна Македонија	Земји- членки на ЕУ	Европа – останато	Земји-членки на ОЕЦД (без европски земји-членки на ОЕЦД)	Останато (наведете ги одделно значајните географски сегменти)	Останато	Сите останати незначајни географски сегменти	Неалоцирано	Вкупно
2023 (тековна година)									
Вкупно приходи	646,884	17,910	-	-	-	-	-	-	664,794
Вкупна актива	12,270,381	106,232	-	-	-	-	-	-	12,376,613
2022 (претходна година)									
Вкупно приходи	570,593	10,257	-	-	-	-	-	-	580,850
Вкупна актива	11,064,629	106,232	-	-	-	-	-	-	11,170,861

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023 година

5. ОБЈЕКТИВНА ВРЕДНОСТ НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА И ФИНАНСИСКИТЕ ОБВРСКИ

А. Објективна вредност на финансиските средства и обврски

<i>во илјади денари</i>	31 декември 2023		31 декември 2022	
	Сметковод. вредност	Објективна вредност	Сметковод. вредност	Објективна вредност
Финансиски средства				
Парични сред. и парични еквиваленти	2,123,679	2,123,679	1,503,347	1,503,347
Средства за тргување	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку Билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување на ризик	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	7,480,844	7,480,844	7,431,375	7,431,375
Вложувања во хартии од вредност	1,906,493	1,906,493	1,405,394	1,405,394
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-
Побарув. за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-
Останати побарувања	264,245	264,245	222,454	222,454
Заложени средства	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-
Финансиски обврски				
Обврски за тргување	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку Билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Депозити на банки	629,446	629,446	10,837	10,837
Депозити на други комитенти	9,878,268	9,878,268	9,414,811	9,414,811
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-
Обврски по кредити	-	-	-	-
Субординирани обврски	312,176	312,176	311,916	311,916
Обврски за данок на добивка (тековен)	2,779	2,779	1,461	1,461
Одложени даночни обврски	-	-	-	-
Останати обврски	189,377	189,377	121,760	121,760

а) Парични средства и парични еквиваленти

Сметководствената вредност на паричните средства и паричните еквиваленти е еднаква на нивната објективна вредност, со оглед на тоа што истите вклучуваат готовина и ностро сметки кои претставуваат нерестриktivни побарувања по депозити и пласирања во НБРСМ и достасуваат на краток рок.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023 година

5. ОБЈЕКТИВНА ВРЕДНОСТ НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА И ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ
(продолжува)

A. Објективна вредност на финансиските средства и обврски (продолжува)

б) Кредитите на и побарувања од други комитенти

Кредитите и побарувањата од други комитенти се мерат според амортизираната набавна вредност намалена за нивната исправка на вредност. Кредитите и побарувањата од други комитенти во кредитното портфолио на Банката во најголем дел се со променлива каматна стапка. Проценетата објективна вредност на кредитите и побарувањата од други клиенти се утврдува преку дисконтирање на идните парични текови за кои се проценува дека ќе се примат. Проценетите идни парични текови за утврдување на објективната вредност се дисконтирани со примена на тековната пазарна каматна стапка.

в) Вложувања во хартии од вредност

Вложувањата во хартии од вредност вклучуваат каматоносни средства кои се чуваат до доспевање и средства класификувани како расположливи за продажба кои се прикажуваат според објективна вредност. Објективната вредност на средствата расположливи за продажба се заснова на објавени цени на активен пазар или објавени цени достапни од берза, дилер и брокер. Во случаи кога овие информации не се достапни на Банката, објективната вредност се проценува според: информации за постигнатите цени за трансакции помеѓу запознати, доброволни странки; повикување на тековната пазарна цена на друг склучен финансиски инструмент, дисконтирани парични текови со примена на пазарни дисконтни стапки и други алтернативни модели за определување на цената.

г) Останати побарувања

Со оглед на краткиот рок на достасување, објективната вредност на останатите побарувања е еднаква на нивната сметководствена вредност.

д) Депозити на банките

Поради незначителниот ризик од промена на вредност, објективната вредност на депозитите по видување и орочените депозити е еднаква со нивната сметководствена вредност.

е) Депозити на други комитенти

Објективната вредност на депозитите по видување, како и на орочените депозити со варијабилна каматна стапка е еднаква со нивната сметководствена вредност. Проценетата објективна вредност на депозитите со фиксна каматна стапка е утврдена врз основа на дисконтиран готовински тек употребувајќи каматна стапка на слични депозити со слично доспевање.

е) Обврски по кредити

Објективната вредност на обврските по кредити со променливи каматни стапки не се разликува од сметководствената вредност, поради приспособувањето на каматните стапки за конкретните финансиски обврски со пазарните каматни стапки за слични инструменти. Објективната вредност на кредитните линии коишто се регулирани со посебни услови и за кои на пазарот нема други финансиски инструменти со исти или слични карактеристики, апроксимативно ја претставува нивната сметководствена вредност.

ж) Останати обврски

Со оглед на краткиот рок на достасување, објективната вредност на останатите обврски е еднаква на нивната сметководствена вредност.

3) Субординирани обврски

Објективната вредност на субординираните обврски коишто се регулирани со посебни услови и за кои на пазарот нема активно тргување на други финансиски инструменти со исти или слични карактеристики, апроксимативно ја претставува нивната сметководствена вредност.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023 година

5. ОБЈЕКТИВНА ВРЕДНОСТ НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА И ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ
(продолжува)

Б. Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност

Б.1. Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност

во илјади денари		Белешка	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно
31 декември 2023 (тековна година)						
Финансиски средства мерени по објективна вредност						
Средства за тргување	19	-	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку Билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	20	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	21	-	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба	23.1	-	23,752	-	-	23,752
Вкупно			-	23,752	-	23,752
Финансиски обврски мерени по објективна вредност						
Обврски за тргување	32	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку Билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	33	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	21	-	-	-	-	-
Вкупно			-	-	-	-
31 декември 2022 (претходна година)						
Финансиски средства мерени по објективна вредност						
Средства за тргување	19	-	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку Билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	20	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	21	-	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба	23.1	-	23,752	-	-	23,752
Вкупно			-	23,752	-	23,752
Финансиски обврски мерени по објективна вредност						
Обврски за тргување	32	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку Билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	33	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	21	-	-	-	-	-
Вкупно			-	-	-	-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023 година

5. ОБЈЕКТИВНА ВРЕДНОСТ НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА И ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ
(продолжува)

Б. Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност (продолжува)

Б.1. Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност (продолжува)

Банката ги класификува сите финансиски средства и финансиски обврски мерени по објективна вредност со користење хиерархија на објективна вредност којашто ја рефлектира значајноста на инпутите користени во одредувањето на објективната вредност. Хиерархијата на објективната вредност ги опфаќа следниве нивоа:

а) ниво 1 - објективната вредност е утврдена со директна примена/повикување котирана пазарна цена на финансиските инструменти на активен пазар;

б) ниво 2 - објективната вредност е утврдена со примена на техники за вреднување коишто содржат инпути од активни пазари коишто можат да бидат директни, односно цени, или индиректни, односно извлечени од цени;

в) ниво 3 - објективната вредност е утврдена со примена на техники за вреднување коишто содржат инпути коишто не можат директно или индиректно да се следат на активните пазари, односно не се видливи.

Б.2. Трансфери помеѓу нивоата 1 и 2 на објективна вредност

	тековна година 2023		претходна година 2022	
	трансфери од ниво 1 на ниво 2	трансфери од ниво 2 на ниво 1	трансфери од ниво 1 на ниво 2	трансфери од ниво 2 на ниво 1
<i>во илјади денари</i>				
Финансиски средства мерени по објективна вредност				
Средства за тргување	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку Билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување на ризик	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност, расположливи за продажба	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-
Финансиски обврски мерени по објективна вредност				
Обврски за тргување	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку Билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023 година

5. ОБЈЕКТИВНА ВРЕДНОСТ НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА И ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ (продолжува)

Б. Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност (продолжува)

Б.3. Усогласување на движењата во текот на годината во објективните вредности мерени во ниво 3

	Средства за тргување	Финансиски средства по објективна вредност преку успех, определени како такви при почетното признавање	Вложувања во хартии од вредност располож-ливи за продажба	Вкупно средства	Обврски за тргување	Финансиски обврски по објективна вредност преку успех, определени како такви при почетното признавање	Вкупно обврски
	во илјади денари						
Состојба на 1 јануари 2022 (претходна година)	-	-	-	-	-	-	-
Добивки/(загуби) признати во:	-	-	-	-	-	-	-
- Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-
- Останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-
Купувања на финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Продадени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Издадени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Платени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Прекласифицирани финансиски инструменти во/(од) нивото 3	-	-	-	-	-	-	-
Прекласифицирани во кредити и побарувања	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2022 (претходна година)	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно добивки/(загуби) признати во Билансот на успех за финансиските средства и обврски кои се чуваат на 31 декември 2022 (претходна година)	-	-	-	-	-	-	-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023 година

5. ОБЈЕКТИВНА ВРЕДНОСТ НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА И ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ (продолжува)

Б. Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност (продолжува)

Б.3. Усогласување на движењата во текот на годината во објективните вредности мерени во ниво 3 (продолжува)

во илјади денари	Финансиски средства по објективна вредност преку Билансот на успех, определени како такви при почетното признавање		Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба		Вкупно средства		Обврски за тргување		Финансиски обврски по објективна вредност преку Билансот на успех, определени како такви при почетното признавање		Вкупно обврски
	Средства за тргување	при почетното признавање	при почетното признавање	ливи за продажба	Вкупно средства	Обврски за тргување	при почетното признавање	ливи за продажба	Вкупно средства	Обврски за тргување	
Состојба на 1 јануари 2023 (тековна година)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Добивки/(загуби) признати во:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Купувања на финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продадени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Издадени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Платени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прекласифицирани финансиски инструменти во/(од) нивото 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прекласифицирани во кредити и побарувања	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2023 (тековна година)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно добивки/(загуби) признати во Билансот на успех за финансиските средства и обврски кои се чуваат на 31 декември 2023 (тековна година)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023 година

6. НЕТО-ПРИХОДИ/(РАСХОДИ) ОД КАМАТА

А. Структура на приходите и расходите од камата според видот на финансиските инструменти

	Во илјади денари	
	Тековна година 2023	претходна година 2022
Приходи од камата		
Парични средства и парични еквиваленти	21,058	5,011
Финансиски средства по објективна вредност преку Билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	369,990	367,219
Вложувања во хартии од вредност	48,388	11,026
Останати побарувања	-	-
(Исправка на вредноста на приход од камата, на нето-основа)	(537)	5
Наплатени претходно отпишани камати	941	867
Вкупно приходи од камата	439,840	384,128
Расходи за камата		
Финансиски обврски по објективна вредност преку Билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-
Депозити на банки	1	113
Депозити на други комитенти	132,018	91,555
Издадени должнички хартии од вредност	-	-
Обврски по кредити	935	1,321
Субординирани обврски	7,023	7,025
Останати обврски	-	207
Вкупно расходи за камата	139,977	100,221
Нето-приходи/(расходи) од камата	299,863	283,907

Б. Секторска анализа на приходите и расходите од камата според секторот

	Во илјади денари	
	тековна година 2023	претходна година 2022
Приходи од камата		
Нефинансиски друштва	31,570	31,397
Држава	48,388	11,026
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	74	407
Банки	14,904	5,007
Останати финансиски друштва (небанкарски)	30	-
Домаќинства	338,315	335,415
Нерезиденти	6,154	4
(Исправка на вредноста на приход од камата, на нето-основа)	(537)	5
Наплатени претходно отпишани камати	942	867
Вкупно приходи од камата	439,840	384,128
Расходи за камата		
Нефинансиски друштва	1,310	1,309
Држава	609	118
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	91	87
Банки	935	1,321
Останати финансиски друштва (небанкарски)	17,186	29,382
Домаќинства	98,868	60,517
Нерезиденти	20,978	7,487
Вкупно расходи за камата	139,977	100,221
Нето-приходи/(расходи) од камата	299,863	283,907

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023 година

7. НЕТО-ПРИХОДИ/(РАСХОДИ) ОД ПРОВИЗИИ И НАДОМЕСТИ

A. Структура на приходите и расходите од провизии и надомести според видот на финансиските активности

	Во илјади денари	
	тековна година 2023	претходна година 2022
Приходи од провизии и надомести		
Кредитирање	12,777	13,803
Платен промет	-	-
во земјата	51,074	47,097
во странство	23,851	21,477
Акредитиви и гаранции	1,780	2,893
Брокерско работење	-	-
Управување со средства	300	356
Комисиски и доверителски активности	-	-
Издавање хартии од вредност	-	-
Останато	-	-
-Картично работење	55,748	42,330
-Провизија од блокада и деблокада	2,620	2,910
-Месечна провизија	40,802	34,183
-Управувачка провизија	-	-
-Останато	5,699	5,492
Вкупно приходи од провизии и надомести	194,651	170,541
Расходи од провизии и надомести		
Кредитирање	841	843
Платен промет	-	-
во земјата	14,086	12,630
во странство	4,914	4,582
Акредитиви и гаранции	107	168
Брокерско работење	-	-
Управување со средства	-	-
Комисиски и доверителски активности	-	-
Издавање хартии од вредност	-	-
Останато	-	-
-Провизии за меѓубанкарски операции	1,761	1,838
-Провизии за КХВ	-	-
-Картично работење	46,308	42,340
-Останато	1,602	1,629
Вкупно расходи од провизии и надомести	69,619	64,030
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести	125,032	106,511

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023 година

7. НЕТО-ПРИХОДИ/(РАСХОДИ) ОД ПРОВИЗИИ И НАДОМЕСТИ (продолжува)

Б. Секторска анализа на приходите и расходите од провизии и надомести

	Во илјади денари	
	тековна година 2023	претходна година 2022
Приходи од провизии и надомести		
Нефинансиски друштва	48,424	44,650
Држава	289	299
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	1,464	1,770
Банки	18,409	18,683
Останати финансиски друштва (небанкарски)	437	509
Домаќинства	113,872	95,243
Нерезиденти	11,756	9,388
Вкупно приходи од провизии и надомести	194,651	170,542
Расходи за провизии и надомести		
Нефинансиски друштва	1,188	1,196
Држава	751	830
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	-	-
Банки	23,233	20,675
Останати финансиски друштва (небанкарски)	6,320	5,846
Нерезиденти	38,127	35,483
Вкупно расходи за провизии и надомести	69,619	64,030
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести	125,032	106,512

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023 година

8. НЕТО-ПРИХОДИ ОД ТРГУВАЊЕ

	Во илјади денари	
	тековна година 2023	претходна година 2022
<i>Средства за тргување</i>		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето-основа:		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на сопственичките инструменти, на нето-основа:		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Приходи од дивиденда од средствата за тргување	-	-
Приходи од камата од средствата за тргување	-	-
Обврски за тргување	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето-основа:		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на депозитите за тргување, на нето-основа:		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на останатите финансиски обврски за тргување, на нето-основа:		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Расходи за камата од финансиски обврски чувани за тргување	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на дериватите чувани за тргување, на нето-основа:		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Нето-приходи од тргување	-	-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023 година

9. НЕТО-ПРИХОДИ ОД ДРУГИ ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ ЕВИДЕНТИРАНИ ПО ОБЈЕКТИВНА ВРЕДНОСТ

	Во илјади денари	
	тековна година 2023	претходна година 2022
<i>Финансиски средства по објективна вредност преку Билансот на успех, определени како такви при почетното признавање</i>		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето-основа:		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на сопственичките инструменти, на нето-основа:		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Приходи од дивиденда од финансиски средства по објективна вредност преку Билансот на успех	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на кредитите и побарувањата по објективна вредност преку Билансот на успех, на нето-основа:		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
<i>Финансиски обврски по објективна вредност преку Билансот на успех, определени како такви при почетното признавање</i>		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето-основа:		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на депозитите по објективна вредност преку Билансот на успех, на нето-основа:		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на обврските по кредити по објективна вредност преку Билансот на успех, на нето-основа:		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на останатите финансиски обврски по објективна вредност преку Билансот на успех, на нето-основа:		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
<i>Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на дериватите чувани за управување со ризик по објективна вредност преку Билансот на успех, на нето-основа:</i>		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност	-	-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023 година

10. НЕТО-ПРИХОДИ/(РАСХОДИ) ОД КУРСНИ РАЗЛИКИ

	Во илјади денари тековна година 2023	претходна година 2022
Реализирани приходи/(расходи) од курсните разлики, на нето-основа	13,268	10,548
Нереализирани приходи/(расходи) од курсните разлики, на нето-основа	-	-
курсни разлики на исправката на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	(2)	(8)
останати курсни разлики, на нето-основа	(53)	(696)
Нето-приходи/(расходи) од курсните разлики	13,213	9,844

11. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ ОД ДЕЈНОСТА

	Во илјади денари тековна година 2023	претходна година 2022
Добивка од продажба на средства расположливи за продажба	-	-
Дивиденда од сопственичките инструменти расположливи за продажба	1,158	100
Нето-приходи од вложувањата во подружници и придружени друштва	-	-
Капитална добивка од продажба на:	-	-
недвижности и опрема	408	1,190
нематеријални средства	-	-
преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	-	-
нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	-	-
Приходи од кирии	148	166
Приходи од добиени судски спорови	-	-
Наплатени претходно отпишани побарувања	4,191	5,343
Ослободување на посебната резерва и резервирања за:	-	-
вонбилансни кредитни изложености	-	-
потенцијални обврски врз основа на судски спорови	-	-
пензии и други користи на вработените	-	-
Преструктурирања	-	-
неповолни договори	-	-
останати резервирања	-	-
Останато	-	-
Приходи од рефундации	-	2,392
Приходи од деловна соработка - картично	-	197
Други приходи - меници	83	113
Останати приходи од депозити	2,752	1,272
Отпис на застарени обврски	-	-
Приходи од минати години	23	67
Приходи од деловна соработка	5,298	4,353
Приходи од донации, подароци, награди	1,845	-
Останати приходи	1,184	1,143
Вкупно останати приходи од дејноста	17,090	16,336

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023 година

12. ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА И ПОСЕБНА РЕЗЕРВА ЗА ВОНБИЛАНСНАТА ИЗЛОЖЕНОСТ, НА НЕТО-ОСНОВА
Во илјади денари

	Кредити на и побару- вања од банки	Кредити на и побарувања од други комитенти	Вложувања финансис- ките средства располож- ливи за продажба	Вложувања финансис- ките средства кои се чуваат до достасу- вање	Парични средства и парични еквива- ленти	Побарувања за провизии и надомести	Останати побару- вања	Вкупно исправка на вредноста финансис- ките средства изложеност	Вкупно
2023 (тековна година)									
<i>Исправка на вредноста и посебна резерва</i>									
Дополнителна исправка на вредност и посебна резерва	-	39,512	-	-	1,036	937	1,592	43,077	44,403
(Ослободување на исправката на вредност и посебна резерва)	-	(39,736)	-	-	(1,056)	(524)	(1,489)	(42,805)	(44,376)
Вкупно исправка на вредноста на финансиските средства и посебна резерва за вонбилансната изложеност, на нето-основа	-	(224)	-	-	(20)	413	103	272	27
2022 (претходна година)									
<i>Исправка на вредноста и посебна резерва</i>									
Дополнителна исправка на вредност и посебна резерва	-	36,932	-	-	896	1,149	863	39,840	41,299
(Ослободување на исправката на вредност и посебна резерва)	-	(31,342)	-	-	(811)	(899)	(433)	(33,485)	(34,858)
Вкупно исправка на вредноста на финансиските средства и посебна резерва за вонбилансната изложеност, на нето-основа	-	5,590	-	-	85	250	430	6,355	6,441

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023 година

13. ЗАГУБА ПОРАДИ ОШТЕТУВАЊЕ НА НЕФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА, НА НЕТО-ОСНОВА

во илјади денари	Недвижности и опрема	Нематеријалн и средства	Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за нефинансиски отуѓување	Останати нефинансиски средства	Вкупно
2023 (тековна година)						
Дополнителна загуба поради оштетување (ослободување на загубата поради оштетување)			9,180			9,180
Вкупно загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа			9,180			9,180
2022 (претходна година)						
Дополнителна загуба поради оштетување (ослободување на загубата поради оштетување)	-	-	155	-	-	155
Вкупно загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа	-	-	155	-	-	155

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023 година

14. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

	Во илјади денари	
	тековна	претходна
	година	година
	2023	2022
Краткорочни користи за вработените		
Плати	119,307	107,875
Задолжителни придонеси за социјално и здравствено осигурување	61,207	54,936
Краткорочни платени отсуства	-	-
Трошоци за привремено вработување	-	-
Удел во добивката и награди	-	-
Немонетарни користи	-	-
	180,514	162,811
Користи по престанокот на вработувањето		
Придонеси кон пензиските планови за дефинирани придонеси	-	-
Користи при пензионирањето	140	52
Зголемување на обврската за пензиски планови за дефинирани користи	509	147
Зголемување на обврската за други долгорочни користи	-	-
Други користи при престанок на вработувањето	14	-
	663	199
Користи поради престанок на вработувањето		
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со сопственички инструменти	-	-
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со парични средства	-	-
Останато		
- регрес за годишен одмор	3,947	3,398
	3,947	3,398
Вкупно трошоци за вработените	185,124	166,408

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023 година

15. АМОРТИЗАЦИЈА

	Во илјади денари	
	тековна година 2023	претходна година 2022
Амортизација на нематеријални средства		
Интерно развиен софтвер	-	-
Купен софтвер од надворешни добавувачи	7,261	7,159
Други интерно развиени нематеријални средства	-	-
Други нематеријални средства	1,695	2,376
Вложувања во нематеријални средства земени под закуп	-	-
	8,956	9,535
Амортизација на материјални средства		
Градежни објекти	7,574	7,567
Транспортни средства	1,779	1,235
Мебел и канцелариска опрема	7,409	8,765
Останата опрема	-	-
Други ставки на недвижностите и опремата	-	-
Вложувања во недвижностите и опремата земени под закуп	2,260	2,625
	19,022	20,192
Вкупно амортизација	27,978	29,727

16. ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД ДЕЈНОСТА

	Во илјади денари	
	тековна година 2023	претходна година 2022
Загуба од продажбата на средствата расположливи за продажба	-	-
Трошоци за лиценцирање на софтверот	1,107	138
Премии за осигурување на депозитите	18,906	17,307
Премии за осигурување на имотот и на вработените	1,479	1,349
Материјали и услуги	107,422	101,147
Административни и трошоци за маркетинг	4,836	4,461
Останати даноци и придонеси	4,045	1,654
Трошоци за кирии	29,556	29,698
Трошоци за судски спорови	1,323	244
Резервирања за пензиските и за другите користи за вработените, на нето-основа	-	-
Резервирања за потенцијалните обврски врз основа на судски спорови, на нето-основа	-	-
Други резервирања на нето-основа	-	-
преструктурирања	-	-
неповолни договори	-	-
останати резервирања	-	-
Загуба од продажбата на:		
недвижности и опрема	-	-
нематеријални средства	-	-
преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	2,859	-
нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	-	-
Останато	-	-
Расходи од минати години	7,428	-
Останато	10,371	14,889
Вкупно останати расходи од дејноста	189,332	170,887

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023 година

17. ДАНОК НА ДОБИВКА

А. Расходи/(приходи) за тековен и одложен данок

	Во илјади денари	
	Тековна година 2023	Претходна година 2022
Тековен данок на добивка		
Расход/(приход) за тековниот данок од добивка за годината	7,423	4,878
Корекции за претходни години	-	-
Користи од претходно непризнаени даночни загуби, даночни кредити или привремени разлики од претходни години	-	-
Промени во сметководствени политики и грешки	-	-
Останато	-	-
	<u>7,423</u>	<u>4,878</u>
Одложен данок од добивка		
Одложен данок од добивка кој произлегува од привремени разлики за годината	-	-
Признавање на претходно непризнаени даночни загуби	-	-
Промени во даночната стапка	-	-
Воведување нови даноци	-	-
Користи од претходно непризнаени даночни загуби, даночни кредити или привремени разлики од претходни години	-	-
Останато	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Вкупно расходи/(поврат) на данокот на добивка	<u>7,423</u>	<u>4,878</u>

	Во илјади денари	
	тековна година 2023	претходна година 2022
Тековен данок на добивка		
Признаен во Билансот на успех	7,423	4,878
Признаен во капиталот и резервите	-	-
	<u>7,423</u>	<u>4,878</u>
Одложен данок од добивка		
Признаен во Билансот на успех	-	-
Признаен во капиталот и резервите	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Вкупно расходи/(поврат) на данокот од добивка	<u>7,423</u>	<u>4,878</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023 година

17. ДАНОК НА ДОБИВКА (продолжува)

Б. Усогласувањето помеѓу просечната ефективна даночна стапка и применливата даночна стапка

	Во %	Во илјади денари	Во %	Во илјади денари
	тековна година 2023	претходна година 2022	претходна година 2022	
Добивка/(загуба) пред оданочувањето	100%	61,917	100%	42,981
Данок од добивка согласно со применливата даночна стапка	10%	6,192	10%	4,298
Ефект од различни даночни стапки во други земји	-	-	-	-
Корекции за претходни години и промени во даночната стапка	-	-	-	-
Оданочен приход во странство	-	-	-	-
Расходи непризнаени за даночни цели	2.17%	1,347	1.37%	590
Даночно ослободени приходи	0.19%	(116)	0.02%	(10)
Даночни ослободувања непризнаени во Билансот на успех	-	-	-	-
Признавање на претходно непризнаени даночни загуби	-	-	-	-
Користи од претходно непризнаени даночни загуби, даночни кредити или привремени разлики од претходни години	-	-	-	-
Промени на одложениот данок	-	-	-	-
Останато	0.00%	-	0.00%	-
Вкупно расходи/(поврат) на данокот од добивка		7,423		4,878
Просечна ефективна даночна стапка	11.99%		11.35%	

Согласно со Законот за данок на добивка, основа за пресметување на данок на добивка е добивката која се утврдува во даночниот биланс како разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи во износи утврдени согласно со прописите за сметководство и сметководствените стандарди зголемена за износот на непризнаените расходи за даночни цели и намалена за износот на даночниот кредит.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023 година

17. ДАНОК НА ДОБИВКА (продолжува)

В. Данок на добивка од останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажани во Билансот на успех

	тековна година 2023				претходна година 2022			
	Пред оданочување	позитивна / (Расход) /	Намалено за данок на добивка	Намалено за данок на добивка	Пред оданочување	позитивна / (Расход) /	Намалено за данок на добивка	Намалено за данок на добивка
во илјади денари								
Ревалоризациска резерва за средства расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од паричните текови	-	-	-	-	-	-	-	-
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од нето-вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-	-	-
Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-	-	-
Удел во останатите добивки/(загуби) од придружените друштва кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати добивки/(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-	-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023 година

18. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	тековна година 2023	Во илјади денари претходна година 2022
Парични средства во благајна	260,737	255,565
Сметки и депозити во НБРСМ, освен задолжителни депозити во странска валута	348,687	255,104
Тековни сметки и трансакциски депозити кај странски банки	67,275	51,012
Тековни сметки и трансакциски депозити кај домашни банки	187,548	201,638
Благајнички записи со кои може да се тргува на секундарниот пазар	174,056	187,556
Државни записи со кои може да се тргува на секундарниот пазар	-	-
Орочени депозити со период на достасување до три месеци	447,187	122,020
Останати краткорочни високоликвидни средства	283	395
Побарувања врз основа на камати	-	3
(Исправка на вредноста)	(301)	(319)
Вклучено во паричните средства и паричните еквиваленти за потребите на Извештајот за паричниот тек	1,485,472	1,072,974
Задолжителни депозити во странска валута	608,519	397,774
Ограничени депозити	29,691	32,603
(Исправка на вредноста)	(3)	(4)
Вкупно	2,123,679	1,503,347

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023 година

18. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (продолжува)

	тековна година 2023				претходна година 2022			
	Исправка на вредноста за група 1	Исправка на вредноста за група 2	Исправка на вредноста за група 3	Вкупно исправка на вредноста	Исправка на вредноста за група 1	Исправка на вредноста за група 2	Исправка на вредноста за група 3	Вкупно исправка на вредноста
Во илјади денари								
Движење на исправката на вредноста								
Состојба на 1 јануари	257	-	-	257	232	-	-	232
Исправка на вредноста за годината	-	-	-	-	-	-	-	-
дополнителна исправка на вредноста (ослободување на исправката на вредноста)	561 (555)	-	-	561 (555)	896 (811)	-	-	896 (811)
Трансфер во:								
- исправка на вредноста за група 1	-	-	-	-	-	-	-	-
(преземен средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
Ефект од курсни разлики	41	-	-	41	6	-	-	6
(Отпишани побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември	304	-	-	304	323	-	-	323

На 31 декември 2023 година, сметките и депозитите во НБРСМ, освен задолжителни депозити во странска валута изнесуваат 348,687 илјади денари (2022: 255,103 илјади денари). Задолжителната резерва во денари изнесува 296.891 илјади денари (2022: 365,855 илјади денари).

Задолжителните депозити во странска валута на 31 декември 2023 година се во износ од 608.519 илјади денари (2022: 397,080 илјади денари). На задолжителната резерва во евра се утврдува надомест по стапка еднаква на пониската стапка од 0% и каматната стапка на расположливиот депозит преку ноќ на Европската централна банка, којашто важела на последниот ден од периодот на исполнување. Надоместот банките го плаќаат на вишокот издвоени средства над задолжителната резерва на девизната сметка во евра во МИПС, при што тој се утврдува по стапка еднаква на пониската стапка од 0% и каматната стапка на расположливиот депозит преку ноќ на Европската централна банка, намалена за 0.15 процентни поени.

Согласно со Одлуката за задолжителна резерва Народната банка во текот на 2023 година на задолжителните депозити во странска валута не пресметуваше надомест на задолжителната резерва во евра.

Благајничките записи во износ од 175.000 илјади денари (2022: 187,555 илјади денари) се должнички хартии од вредност издадени од НБРСМ со доспевање од 42 дена (2022: 35 дена) и со каматна стапка од 6.30% годишно (2022: 4.75% годишно).

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023 година

19. СРЕДСТВА ЗА ТРГУВАЊЕ

Структура на средствата за тргување според видот на финансискиот инструмент

	Во илјади денари	
	тековна	претходна
	година	година
	2023	2022
Хартии од вредност за тргување		
<i>Должнички хартии од вредност за тргување</i>		
Благајнички записи за тргување	-	-
Државни записи за тргување	-	-
Останати инструменти на пазарот на пари	-	-
Обврзници издадени од државата	-	-
Корпоративни обврзници	-	-
Останати должнички инструменти	-	-
Котирани	-	-
Некотирани	-	-
<i>Сопственички инструменти за тргување</i>		
Сопственички инструменти издадени од банки	-	-
Останати сопственички инструменти	-	-
Котирани	-	-
Некотирани	-	-
Деривати за тргување		
Договори зависни од промената на каматната стапка	-	-
Договори зависни од промената на курсот	-	-
Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-	-
Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСФИ 9	-	-
Вкупно средства за тргување	-	-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023 година

20. ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ПО ОБЈЕКТИВНА ВРЕДНОСТ ПРЕКУ БИЛАНСОТ НА УСПЕХ
ОПРЕДЕЛЕНИ КАКО ТАКВИ ПРИ ПОЧЕТНОТО ПРИЗНАВАЊЕ

	Во илјади денари	
	тековна година 2023	претходна година 2022
<i>Должнички хартии од вредност</i>		
Благајнички записи	-	-
Државни записи	-	-
Останати инструменти на пазарот на пари	-	-
Обврзници издадени од државата	-	-
Корпоративни обврзници	-	-
Останати должнички инструменти	-	-
	-	-
Котирани	-	-
Некотирани	-	-
<i>Сопственички инструменти</i>		
Сопственички инструменти издадени од банки	-	-
Останати сопственички инструменти	-	-
	-	-
Котирани	-	-
Некотирани	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-
Вкупно финансиски средства по објективна вредност преку		
Билансот на успех, определени како такви при почетното		
признавање	-	-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023 година

21. ДЕРИВАТНИ СРЕДСТВА И ОБВРСКИ ЧУВАНИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК

		тековна година 2023		Во илјади денари претходна година 2022	
		дериватни средства	(дериватни обврски)	дериватни средства	(дериватни обврски)
A.	Деривати за заштита од ризик/Деривати чувани за управување со ризик				
A.1	<i>според видот на променливата</i>				
	Деривати чувани за управување со ризик				
	Договори зависни од промената на каматната стапка	-	-	-	-
	Договори зависни од промената на курсот	-	-	-	-
	Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-	-	-	-
	Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСФИ 9	-	-	-	-
	Вкупно деривати чувани за управување со ризик	-	-	-	-
A.2	<i>според видот на заштита од ризик</i>				
	Заштита од ризикот од објективна вредност	-	-	-	-
	Заштита од ризикот од паричните текови	-	-	-	-
	Заштита од ризикот од нето-вложување во странско работење	-	-	-	-
	Вкупно деривати чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Б.	Вградени деривати				
	Договори зависни од промената на каматната стапка	-	-	-	-
	Договори зависни од промената на курсот	-	-	-	-
	Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-	-	-	-
	Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСФИ 9	-	-	-	-
	Вкупно вградени деривати	-	-	-	-
	Вкупно деривати чувани за управување со ризик	-	-	-	-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023 година

22. КРЕДИТИ И ПОБАРУВАЊА

22.1 КРЕДИТИ НА И ПОБАРУВАЊА ОД БАНКИ

	тековна година 2023		Во илјади денари претходна година 2022	
	кратко- рочни	долгорочни	кратко- рочни	долгорочни
Кредити на банки	-	-	-	-
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Орочени депозити, со период на достасување над три месеци	-	-	-	-
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Репо	-	-	-	-
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Побарувања врз основа на камати	-	-	-	-
Тековна достасаност	-	-	-	-
Вкупно кредити на и побарувања од банки пред исправката на вредност	-	-	-	-
(Исправка на вредноста)	-	-	-	-
Вкупно кредити на и побарувања од банки намалени за исправката на вредност	-	-	-	-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023 година

22. КРЕДИТИ И ПОБАРУВАЊА (продолжува)

22.1 КРЕДИТИ НА И ПОБАРУВАЊА ОД БАНКИ (продолжува)

	Во илјади денари	тековна година 2023			претходна година 2022		
		Исправка на вредноста за група 1	Исправка на вредноста за група 2	Исправка на вредноста за група 3	Вкупно исправка на вредноста за група 1	Исправка на вредноста за група 2	Вкупно исправка на вредноста за група 3
Движење на исправката на вредноста							
Состојба на 1 јануари	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на вредноста за годината							
дополнителна исправка на вредноста	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на исправката на вредноста)	-	-	-	-	-	-	-
Трансфер во:							
- исправка на вредноста за група 1	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за група 2	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за група 3	-	-	-	-	-	-	-
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-	-	-	-	-	-
Ефект од курсни разлики	-	-	-	-	-	-	-
(Отпишани побарувања)	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември	-	-	-	-	-	-	-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023 година

22. КРЕДИТИ И ПОБАРУВАЊА (продолжува)

22.2 КРЕДИТИ НА И ПОБАРУВАЊА ОД ДРУГИ КОМИТЕНТИ

А. Структура на кредитите на и побарувањата од други комитенти според видот на должникот

	тековна година 2023		Во илјади денари претходна година 2022	
	кратко- рочни	долго- рочни	кратко- рочни	долго- рочни
Нефинансиски друштва				
побарувања по главнина	199,533	521,920	62,531	688,047
побарувања врз основа на камати	1,519	-	1,756	-
Држава	-	-	-	-
побарувања по главнина	-	-	-	-
побарувања врз основа на камати	-	-	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	-	-	-	-
побарувања по главнина	120	1,780	124	2,065
побарувања врз основа на камати	1	-	1	-
Финансиски друштва, освен банки	-	-	-	-
побарувања по главнина	401	-	-	-
побарувања врз основа на камати	-	-	-	-
Домаќинства	-	-	-	-
побарувања по главнина	182,394	6,594,055	192,158	6,519,552
станбени кредити	473	2,173,319	433	2,064,811
потрошувачки кредити	31,418	4,270,310	25,338	4,313,114
автомобилски кредити	44	64,750	103	52,067
хипотекарни кредити	-	-	-	-
кредитни картички	136	75,176	202	82,220
други кредити	150,323	10,501	166,082	7,340
побарувања врз основа на камати	20,857	-	20,804	-
Нерезиденти, освен банки	-	-	-	-
побарувања по главнина	-	-	-	-
побарувања врз основа на камати	-	-	-	-
Тековна достасаност	726,592	(726,592)	962,633	(962,633)
Вкупно кредити на и побарувања од други комитенти пред исправката на вредност	1,131,416	6,391,163	1,240,007	6,247,032
(Исправка на вредноста)	(26,263)	(15,473)	(44,796)	(10,867)
Вкупно кредити на и побарувања од други комитенти намалени за исправката на вредност	1,105,154	6,375,690	1,195,211	6,236,165

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023 година

22. КРЕДИТИ И ПОБАРУВАЊА (продолжува)

22.2 КРЕДИТИ НА И ПОБАРУВАЊА ОД ДРУГИ КОМИТЕНТИ (продолжува)

Б. Структура на кредитите на и побарувањата од други комитенти според видот на обезбедувањето

	Во илјади денари	
	тековна	претходна
	година	година
	2023	2022
<i>(сегашна сметководствена вредност на кредитите и побарувањата)</i>		
Првокласни инструменти на обезбедување		
парични депозити (во депо и/или ограничени на сметки во Банката)	68,381	85,752
државни хартии од вредност	-	-
државни безусловни гаранции	-	-
банкарски гаранции	-	-
Гаранции од друштва за осигурување и полиси за осигурување	-	-
Корпоративни гаранции (освен банкарски и од друштвата за осигурување)	-	-
Гаранции од физички лица	-	-
Залог на недвижен имот		
имот за сопствена употреба (станови, куќи)	3,966,796	3,877,295
имот за вршење дејност	481,876	511,840
Залог на подвижен имот	169,278	139,466
Останати видови обезбедување	-	-
Необезбедени	2,794,513	2,817,022
Вкупно кредити на и побарувања од други комитенти	7,480,844	7,431,375
намалени за исправката на вредноста		

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023 година

23. ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

23.1 ВЛОЖУВАЊА ВО ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА РАСПОЛОЖЛИВИ ЗА ПРОДАЖБА

Структура на вложувањата во финансиски средства расположливи за продажба според видот на финансискиот инструмент

	Во илјади денари	
	тековна	претходна
	година	година
	2023	2022
<i>Должнички хартии од вредност</i>		
Благајнички записи	-	-
Државни записи	-	-
Останати инструменти на пазарот на пари	-	-
Обврзници издадени од страна на државата	-	-
Корпоративни обврзници	-	-
Останати должнички инструменти	-	-
Котирани	-	-
Некотирани	-	-
<i>Сопственички инструменти</i>		
Сопственички инструменти издадени од банки	-	-
Останати сопственички инструменти	23,752	23,752
	<u>23,752</u>	<u>23,752</u>
Котирани	-	-
Некотирани	23,752	23,752
Вкупно вложувања во финансиските инструменти	<u>23,752</u>	<u>23,752</u>
расположливи за продажба	<u>23,752</u>	<u>23,752</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023 година

23. ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (продолжува)

23.1 ВЛОЖУВАЊА ВО ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА РАСПОЛОЖЛИВИ ЗА ПРОДАЖБА (продолжува)

Структура на вложувањата во финансиски средства расположливи за продажба според видот на финансискиот инструмент (продолжува)

	тековна година 2023			претходна година 2022		
	Исправка на вредноста за група 1	Исправка на вредноста за група 2	Исправка на вредноста за група 3	Исправка на вредноста за група 1	Исправка на вредноста за група 2	Исправка на вредноста за група 3
Во илјади денари						
Движење на исправката на вредноста						
Состојба на 1 јануари	-	-	-	-	-	-
Исправка на вредноста за годината	-	-	-	-	-	-
дополнителна исправка на вредноста (ослободување на исправката на вредноста)	-	-	-	-	-	-
Трансфер во:	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за група 1	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за група 2	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за група 3	-	-	-	-	-	-
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-	-	-	-	-
Ефект од курсни разлики	-	-	-	-	-	-
(Отпишани побарувања)	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември	-	-	-	-	-	-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023 година

23. ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (продолжува)

23.2 ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ КОИ СЕ ЧУВААТ ДО ДОСТАСУВАЊЕ

	Во илјади денари	
	тековна година 2023	претходна година 2022
<i>Должнички хартии од вредност</i>		
Благајнички записи	-	-
Државни записи	1,882,741	1,381,642
Останати инструменти на пазарот на пари	-	-
Обврзници издадени од државата	-	-
Корпоративни обврзници	-	-
Останати должнички инструменти	-	-
	<u>1,882,741</u>	<u>1,381,642</u>
Котирани	-	-
Некотирани	1,882,741	1,381,642
Вкупно вложувања во финансиските инструменти кои се чуваат до достасување пред исправката на вредноста (Исправка на вредноста)	<u>1,882,741</u>	<u>1,381,642</u>
Вкупно вложувања во финансиските инструменти кои се чуваат до достасување намалени за исправката на вредноста	<u>1,882,741</u>	<u>1,381,642</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023 година

23. ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (продолжува)

23.2 ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ КОИ СЕ ЧУВААТ ДО ДОСТАСУВАЊЕ (продолжува)

	Во илјади денари	тековна година 2023			претходна година 2022		
		Исправка на вредноста за група 1	Исправка на вредноста за група 2	Исправка на вредноста за група 3	Исправка на вредноста за група 1	Исправка на вредноста за група 2	Исправка на вредноста за група 3
Движење на исправката на вредноста							
Состојба на 1 јануари	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на вредноста за годината	-	-	-	-	-	-	-
дополнителна исправка на вредноста (ослободување на исправката на вредноста)	-	-	-	-	-	-	-
Трансфер во:	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за група 1	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за група 2	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за група 3	-	-	-	-	-	-	-
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-	-	-	-	-	-
Ефект од курсни разлики	-	-	-	-	-	-	-
(Отпишани побарувања)	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември	-	-	-	-	-	-	-

Државните записи во износ од 1,882,741 илјади денари (2022: 1,381,641 илјади денари) претставуваат записи издадени од Министерството за финансии на Република Северна Македонија со рок на доспевање до една година и каматна стапка од 3.50% до 4.24% (2022: од 0.60% до 3.50%).

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023 година

24. ВЛОЖУВАЊА ВО ПОДРУЖНИЦИ И ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА

А. Процент на учество на Банката во подружници и во придружени друштва

Назив на подружниците и на придружените друштва	Во %			
	Процент на учество во сопственоста		Процент на право на глас	
	тековна година 2023	претход. година 2022	тековна година 2023	претход. година 2022
Земја	-	-	-	-

Б. Финансиски информации за придружените друштва - 100%

Назив на придружените друштва	Во илјади денари			
	Вкупна актива	Вкупни обврски	Вкупно капитал и резерви	Приходи
				Добивка/ (загуба) за фин.год.
тековна година 2023	-	-	-	-
претходна година 2022	-	-	-	-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023 година

25. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА

	тековна година 2023	Во илјади денари претходна година 2022
Побарувања од купувачите	2,989	2,449
Однапред платени трошоци	8,331	3,476
Пресметани одложени приходи	-	-
Побарувања за провизии и надоместоци	7,280	5,493
Побарувања од вработени	2,141	2,130
Аванси за нематеријални средства	-	-
Аванси за недвижности и опрема	-	-
Останато:		
Побарувања од нерезиденти		
Побарување за предвремена исплата на пензии	197,817	171,533
Побарувања по направени проценки за кредити нереализирани		
Депозит за закуп на простор EACT GATE МАЛЛ ДООЕЛ Скопје	73	73
CENTRALNA KOOPERATIVNA BANKA		
Времена сметка за порамнување на МАСТЕРКАРД -		
MasterCard помошна	4,949	-
Побарувања во пресметка од деловни односи во странска		
валута	4,753	4,665
Сомнителни и спорни побарувања од купувачи и други		
побарувања	106	676
Картично работење	31,813	23,408
Залихи на материјали	5,013	6,244
Останати побарувања	191	3,662
Вкупно останати побарувања пред исправката на вредноста	265,456	223,809
(Исправка на вредноста)	(1,211)	(1,347)
Вкупно останати побарувања намалени за исправката на		
вредноста	264,245	222,462

Во насока на справување со здравствената и економската криза, банките во РС Македонија изразија подготвеност за предвремена исплата на пензиите на своите корисници. На 31 декември 2023 година, во Банката има евидентирано побарување за предвремена исплата на пензии во износ од 197,817 илјади денари (2022 година: 171,533 илјади денари).

БЕЛЕШКИ КОН ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023 година

25. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (продолжува)

	тековна година 2023				претходна година 2022			
	Исправка на вредноста за група 1	Исправка на вредноста за група 2	Исправка на вредноста за група 3	Вкупно исправка на вредноста	Исправка на вредноста за група 1	Исправка на вредноста за група 2	Исправка на вредноста за група 3	Вкупно исправка на вредноста
	Во илјади денари							
Движење на исправката на вредноста								
Состојба на 1 јануари	395	275	677	1,347	280	242	447	969
Исправка на вредноста за годината								
Дополнителна исправка на вредноста (ослободување на исправката на вредноста)	523 (615)	312 (165)	1,693 (1,233)	2,528 (2,013)	535 (463)	412 (337)	1,064 (532)	2,011 (1,332)
Трансфер во:								
- исправка на вредноста за група 1	118 (15)	(118) 15	-	-	67 (25)	(67) 26	- (1)	-
- исправка на вредноста за група 2								
- исправка на вредноста за група 3								
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-	(376)	(376)	-	-	-	-
Ефект од курсни разлики (Отпишани побарувања)	-	-	(275)	(275)	-	-	(301)	(301)
Состојба на 31 декември	406	319	486	1,211	394	275	678	1,347

26. ЗАЛОЖЕНИ СРЕДСТВА

	Во илјади денари	
	тековна година 2023	претходна година 2022
Должнички хартии од вредност	-	-
Сопственички инструменти	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-
Кредити на и побарувања од други клиенти	-	-
Останати побарувања	-	-
Вкупно заложени средства	-	-

БЕЛЕШКИ КОН ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023 година

27. ПРЕЗЕМЕНИ СРЕДСТВА ВРЗ ОСНОВА НА НЕНАПЛАТЕНИ ПОБАРУВАЊА

во илјади денари	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Станбени објекти и станови	Други вредности	Вкупно
Почетна сметководствена вредност						
Состојба на 1 јануари 2022 (претходна година)	166	999	-	4,396	-	5,561
презементи во текот на годината	-	-	-	-	955	955
(продадени во текот на годината)	-	-	-	-	-	-
(пренос во сопствени средства)	-	-	-	-	(955)	(955)
Состојба на 31 декември 2022 (претходна година)	166	999	-	4,396	-	5,561
Состојба на 1 јануари 2023 (тековна година)	166	999	-	4,395	-	5,560
презементи во текот на годината	-	-	-	-	4,000	4,000
(продадени во текот на годината)	-	-	-	-	-	-
(пренос во сопствени средства и отписи на средства)	-	-	-	-	(4,000)	(4,000)
Состојба на 31 декември 2023 (тековна година)	166	999	-	4,395	-	5,560
Оштетување						
Состојба на 1 јануари 2022 (претходна година)	81	999	-	3,706	-	4,786
загуба поради оштетување во текот на годината	17	-	-	138	-	155
(продадени во текот на годината)	-	-	-	-	-	-
(пренос во сопствени средства)	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2022 (претходна година)	98	999	-	3,844	-	4,941
Состојба на 1 јануари 2023 (тековна година)	98	999	-	3,843	-	4,940
загуба поради оштетување во текот на годината	14	-	-	110	-	124
(продадени во текот на годината)	-	-	-	-	-	-
(пренос во сопствени средства и отписи на средства)	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2023 (тековна година)	112	999	-	3,953	-	5,064
Сегашна сметководствена вредност						
На 1 јануари 2022 (претходна година)	106	-	-	690	-	796
На 31 декември 2022 (претходна година)	68	-	-	552	-	620
На 31 декември 2023 (тековна година)	54	-	-	442	-	496

Со состојба на 31 декември 2023 година објективната вредност на преземените средства изнесува 4,909 илјади денари (2022: 4,748 илјади денари).

БЕЛЕШКИ КОН ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023 година

28. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

А. Усогласување на сегашната сметководствена вредност

во илјади денари	Интерно развиен софтвер	Купен софтвер од надвор. добавув.	Други интерно развиени нематеријални средства	Други нематеријални средства	Нематеријални средства во подготовка	Вложувања во немат. средства земени под закуп	Вкупно
Набавна вредност							
Состојба на 1 јануари 2022	-	201,789	-	33,851	795	-	236,435
зголемувања преку нови набавки	-	-	-	-	239	-	239
зголемувања преку интерен развој	-	-	-	-	-	-	-
зголемувања преку деловни комбинации	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување преку деловни комбинации)	-	-	-	-	-	-	-
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нематеријални средства во подготовка	-	114	-	-	(114)	-	-
Состојба на 31 декември 2022	-	201,903	-	33,851	920	-	236,674
Состојба на 1 јануари 2023	-	201,903	-	33,851	920	-	236,674
зголемувања преку нови набавки	-	-	-	-	12,630	-	12,630
зголемувања преку интерен развој	-	-	-	-	-	-	-
зголемувања преку деловни комбинации	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување преку деловни комбинации)	-	-	-	-	-	-	-
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нематеријални средства во подготовка	-	2,709	-	6,240	(8,949)	-	-
Состојба на 31 декември 2023	-	204,612	-	40,091	4,601	-	249,304

БЕЛЕШКИ КОН ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023 година

28. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (продолжува)

А. Усогласување на сегашната сметководствена вредност (продолжува)

во илјади денари	Интерно развиен софтвер	Купен софтвер од надвор. добавув.	Други интерно развиени нематер. средства	Други нематери- јални средства во подготовка	Вложувања во немат. средства земени во закуп	Вкупно
Амортизација и оштетување						
Состојба на 1 јануари 2022	-	153,851	-	27,705	-	181,556
амортизација за годината	-	7,159	-	2,376	-	9,536
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2022	-	161,010	-	30,081	-	191,092
Состојба на 1 јануари 2023	-	161,010	-	30,081	-	191,092
амортизација за годината	-	7,261	-	1,694	-	8,956
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2023	-	168,271	-	31,776	-	200,048
Сегашна сметководствена вредност						
На 1 јануари 2022 (претходна година)	-	47,938	-	6,146	796	54,880
На 31 декември 2022 (претходна година)	-	40,893	-	3,770	920	45,582
На 31 декември 2023 (тековна година)	-	36,341	-	8,315	4,601	49,256

БЕЛЕШКИ КОН ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023 година

28. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (продолжува)

Б. Сметководствена вредност на нематеријалните средства каде што постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на Банката

Сегашна сметководствена вредност	во илјади денари					
	Интерно развиен софтвер	Купен софтвер од надвор. добавув.	Други интерно развиени нематеријални средства	Други нематеријални средства	Вложувања во немат. средства земени во закуп	Вкупно
На 31 декември 2022 година	-	-	-	-	-	-
На 31 декември 2023 година	-	-	-	-	-	-

На 31 декември 2023 и 2022 година, Банката нема нематеријални средства каде што постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на Банката.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023 година

29. НЕДВИЖНОСТИ И ОПРЕМА

А. Усогласување на сегашната сметководствена вредност

	Земјиште	Градежни објекти	Тран- спортни средства	Мебел и канце- лариска опрема	Останата опрема	Други ставки на недвиж- ности и опрема	Недвиж- ности во опрема во подго- товка	Вложувања во недвижности и опрема земени под закуп	Во илјади денари
Набавна вредност									
Состојба на 1 јануари 2022	-	630,010	14,812	217,981	-	-	4,851	63,940	931,594
зголемувања	-	-	-	-	-	-	15,020	-	15,020
зголемувања преку	-	-	(3,090)	(258)	-	-	-	-	(3,348)
деловни комбинации	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓувања преку деловни	-	-	-	-	-	-	-	-	-
комбинации)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос во нетековни	-	-	-	-	-	-	-	-	-
средства кои се чуваат	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(пренос од нетековни	-	-	-	-	-	-	-	-	-
средства кои се чуваат	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за продажба)	-	1,174	5,168	7,877	-	-	(14,219)	-	-
останати преноси	-	631,184	16,890	225,600	-	-	5,652	63,940	943,266
На 31 декември 2022	-								
Состојба на 1 јануари 2023	-	631,183	16,890	225,600	-	-	5,652	63,940	943,265
зголемувања	-	-	-	-	-	-	8,599	-	8,599
зголемувања преку	-	-	(1,865)	(9,084)	-	-	-	4,294	(15,243)
деловни комбинации	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓувања преку деловни	-	-	-	-	-	-	-	-	-
комбинации)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос во нетековни	-	-	-	-	-	-	-	-	-
средства кои се чуваат	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(пренос од нетековни	-	-	-	-	-	-	-	-	-
средства кои се чуваат	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за продажба)	-	-	955	8,908	-	-	(9,863)	-	-
останати преноси	-	631,183	15,980	225,424	-	-	4,388	59,646	936,621
На 31 декември 2023	-								

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023 година

29. НЕДВИЖНОСТИ И ОПРЕМА (продолжува)

А. Усогласување на сегашната сметководствена вредност (продолжува)

	Земјиште	Градежни објекти	Транс- портни средства	Мебел и канце- лариска опрема	Останата опрема	Други ставки на недвиж- ности и опрема	Недвиж- ности и опрема во подго- товка	Вложувања во недвиж- ности и опрема земени под закуп	Во илјади денари
Амортизација и оштетување									
Состојба на 1 јануари 2022	-	103,835	13,740	193,466	-	-	-	53,252	364,293
амортизација за годината	-	7,567	1,235	8,765	-	-	-	2,625	20,192
загуба поради оштет. во текот на год. (ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување) (пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	(3,090)	(218)	-	-	-	-	(3,308)
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси	-	-	-	-	-	-	-	-	-
На 31 декември 2022	-	111,402	11,885	202,013	-	-	-	55,877	381,177
Состојба на 1 јануари 2023									
амортизација за годината	-	111,402	11,885	202,013	-	-	-	55,877	381,177
загуба поради оштет. во текот на год. (ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	7,574	1,779	7,410	-	-	-	2,260	19,023
(отуѓување и расходување) (пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	(1,865)	(9,019)	-	-	-	(4,294)	(15,178)
останати преноси	-	-	-	-	-	-	-	-	-
На 31 декември 2023	-	118,976	11,798	200,403	-	-	-	53,843	385,021

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023 година

29. НЕДВИЖНОСТИ И ОПРЕМА (продолжува)

А. Усогласување на сегашната сметководствена вредност (продолжува)

Сегашна сметководствена вредност	Земјиште	Градежни објекти	Транс-портни средства	Мебел и канцелариска опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижности и опрема	Недвижности и опрема во подготвка	Во илјади денари	
								Вложувања во недвижности и опрема земен под закуп	Вкупно
На 1 јануари 2022 (претходна година)	-	526,175	1,072	24,515	-	-	4,851	10,688	567,301
На 31 декември 2022 (претходна година)	-	519,782	5,005	23,587	-	-	5,652	8,063	562,089
На 31 декември 2023 (тековна година)	-	512,207	4,181	25,021	-	-	4,388	5,803	551,600

Б. Сметководствена вредност на материјалните средства каде што постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на Банката

Сегашна сметководствена вредност	Градежни објекти	Транс-портни средства	Мебел и канцелариска опрема	Други ставки на недвижности и опрема	Недвижности и опрема во подготвка	Во илјади денари	
						Вложувања во недвижности и опрема	Вкупно
На 31 декември 2022 година	-	-	-	-	-	-	-
На 31 декември 2023 година	-	-	-	-	-	-	-

Сегашна сметководствена вредност
На 31 декември 2022 година
На 31 декември 2023 година

На 31 декември 2023 и 2022 година, Банката нема недвижности и опрема за кои постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на Банката.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023 година

30. ТЕКОВНИ И ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА И ОБВРСКИ

30.1 Тековни даночни средства и тековни даночни обврски

	тековна година 2023	претходна година 2022
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	2,779	1,461

30.2 Одложени даночни средства и одложени даночни обврски

А. Признаени одложени даночни средства и одложени даночни обврски

	31 декември 2023			Во илјади денари 31 декември 2022		
	Одлож. даночни средства	Одлож. даночни обврски	На нето- основа	Одлож. даночни средства	Одлож. даночни обврски	На нето- основа
Дериватни средства чувани за управув. со ризик	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од др. комитенти	-	-	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Нематеријални средства	-	-	-	-	-	-
Недвижности и опрема	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-	-	-
Дериватни обвр. чувани за управув. со ризик	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-	-	-
Неискористени даночни загуби и неискористени даночни кредити	-	-	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства/обврски признаени во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-
Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-
Заштита од ризик од паричните текови	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства/обврски признаени во капиталот	-	-	-	-	-	-
Вкупно признаени одложени даночни средства/обврски	-	-	-	-	-	-

Б. Непризнаени одложени даночни средства

	тековна година 2023	Во илјади денари претходна година 2022
Даночни загуби	-	-
Даночни кредити	-	-
Вкупно непризнаени одложени даночни средства	-	-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023 година

30. ТЕКОВНИ И ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА И ОБВРСКИ (продолжува)

30.2 Одложени даночни средства и одложени даночни обврски (продолжува)

В. Усогласување на движењата на одложените даночни средства и одложените даночни обврски во текот на годината

	Состојба на 1 јануари	Признаени во Биланс на успех	Во илјади денари Признаени во капитал	Состојба на 31 декември
претходна година 2022				
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-		-
Кредити на и побарувања од банки	-	-		-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-		-
Вложувања во хартии од вредност	-	-		-
Нематеријални средства	-	-		-
Недвижности и опрема	-	-		-
Останати побарувања	-	-		-
Дериватни обврски чувани за управув. со ризик	-	-		-
Останати обврски	-	-		-
Неискористени даночни загуби и неискористени даночни кредити	-	-		-
Останато	-	-		-
Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	-		-	-
Заштита од ризик од паричните текови	-		-	-
Вкупно признаени одложени даночни средства/(обврски)	-	-	-	-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023 година

30. ТЕКОВНИ И ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА И ОБВРСКИ (продолжува)

30.2 Одложени даночни средства и одложени даночни обврски (продолжува)

В. Усогласување на движењата на одложените даночни средства и одложените даночни обврски во текот на годината (продолжува)

	Состојба на 1 јануари	Признаени во Биланс на успех	Признаени во капитал	Во илјади денари Состојба на 31 декември
тековна година 2023				
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-
Нематеријални средства	-	-	-	-
Недвижности и опрема	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управув. со ризик	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-
Неискористени даночни загуби и неискористени даночни кредити	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-
Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	-	-	-	-
Заштита од ризик од паричните текови	-	-	-	-
Вкупно признаени одложени даночни средства/(обврски)	-	-	-	-

31. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ГРУПА ЗА ОТУГУВАЊЕ

А. Нетековни средства кои се чуваат за продажба

	Во илјади денари тековна година 2023	претходна година 2022
Нематеријални средства	-	-
Недвижности и опрема	-	-
Вкупно нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023 година

31. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ГРУПА ЗА ОТУГУВАЊЕ
(продолжува)

Б. Група за отуѓување

	Во илјади денари тековна година 2023	претходна година 2022
<i>Група на средства за отуѓување</i>		
Финансиски средства	-	-
Нематеријални средства	-	-
Недвижности и опрема	-	-
Вложувања во придружени друштва	-	-
Побарувања за данок на добивка	-	-
Останати средства	-	-
Вкупно група на средства за отуѓување	-	-
<i>Обврски директно поврзани со групата на средства за отуѓување</i>		
Финансиски обврски	-	-
Посебна резерва	-	-
Обврски за данок на добивка	-	-
Останати обврски	-	-
Вкупно обврски директно поврзани со групата на средства за отуѓување	-	-

В. Добивка/(загуба) признаена од продажбата на средствата кои се чуваат за продажба и група за отуѓување

	Во илјади денари тековна година 2023	претходна година 2022
Добивка/(загуба) признаена од продажбата на средствата кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	-	-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023 година

32. ОБВРСКИ ЗА ТРГУВАЊЕ

	Во илјади денари	
	тековна	претходна
	година	година
	2023	2022
<i>Депозити на банки</i>		
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-	-
Орочени депозити	-	-
Останати депозити	-	-
<i>Депозити на други комитенти</i>		
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-	-
Орочени депозити	-	-
Останати депозити	-	-
<i>Издадени должнички хартии од вредност</i>		
Инструменти на пазарот на пари	-	-
Сертификати за депозит	-	-
Издадени обврзници	-	-
Останато	-	-
<i>Останати финансиски обврски</i>	-	-
<i>Деривати за тргување</i>		
Договори зависни од промената на каматната стапка	-	-
Договори зависни од промената на курсот	-	-
Договори зависни од промената на цената на хартии од вредност	-	-
Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСФИ 9	-	-
Вкупно обврски за тргување	-	-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023 година

33. ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ ПО ОБЈЕКТИВНА ВРЕДНОСТ ПРЕКУ БИЛАНСОТ НА УСПЕХ, ОПРЕДЕЛЕНИ КАКО ТАКВИ ПРИ ПОЧЕТНОТО ПРИЗНАВАЊЕ

	тековна година 2023		Во илјади денари претходна година 2022	
	сегашна сметковод- ствена вредност	договорна вредност, платлива на достасу- вање	сегашна сметковод- ствена вредност	договорна вредност, платлива на достасу- вање
<i>Депозити на банки</i>				
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
<i>Депозити на други комитенти</i>				
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
<i>Издадени должнички хартии од вредност</i>				
Инструменти на пазарот на пари	-	-	-	-
Сертификати за депозит	-	-	-	-
Издадени обврзници	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-
<i>Субординирани обврски</i>	-	-	-	-
<i>Останати обврски</i>	-	-	-	-
Вкупно финансиски обврски по објективна вредност преку Билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-

	во илјади денари	
	тековна година 2023	претходна година 2022
Движење на промените во кредитната способност на Банката, за финансиски обврски кои се мерат по објективна вредност	-	-
Состојба на 1 јануари	-	-
Признаено во Останата сеопфатна добивка за годината (Трансфер во други резервни фондови)	-	-
Состојба на 31 декември	-	-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023 година

34. ДЕПОЗИТИ

34.1 ДЕПОЗИТИ НА БАНКИ

	тековна година 2023		Во илјади денари претходна година 2022	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Тековни сметки				
домашни банки	4,021	-	29	-
странски банки	10,249	-	10,808	-
Депозити по видување	-	-	-	-
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	614,950	-	-	-
Ограничени депозити	-	-	-	-
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	-	-	-	-
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	226	-	-	-
Тековна достасаност	-	-	-	-
Вкупно депозити на банки	629,446	-	10,837	-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023 година

34. ДЕПОЗИТИ (продолжува)

34.2 ДЕПОЗИТИ НА ДРУГИ КОМИТЕНТИ

	тековна година 2023		Во илјади денари претходна година 2022	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Нефинансиски друштва				
Тековни сметки	691,186	-	831,290	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	84,986	18,100	70,021	18,859
Ограничени депозити	27,325	47,342	7,883	56,547
Останати депозити	516	-	1,497	-
Обврски врз основа на камати за депозити	816	-	391	-
	804,829	65,442	911,082	75,406
Држава				
Тековни сметки	73	-	86	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	25,000	-	25,000	-
Ограничени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	152	-	118	-
	25,225	-	25,204	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
Тековни сметки	80,875	-	75,757	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	17,109	450	17,109	450
Ограничени депозити	334	773	374	693
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	18	-	10	-
	98,336	1,223	93,250	1,143
Финансиски друштва, освен банки				
Тековни сметки	5,533	-	9,787	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	267,890	332,543	421,374	651,838
Ограничени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	5,222	-	11,785	-
	278,645	332,543	442,946	651,838
Домаќинства				
Тековни сметки	2,337,318	-	2,165,095	-
Депозити по видување	63,135	-	64,097	-
Орочени депозити	1,191,118	4,409,421	711,255	4,028,692
Ограничени депозити	19,245	36,210	13,269	41,446
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	90,328	-	61,182	-
	3,701,144	4,445,631	3,014,898	4,070,138
Нерезиденти, освен банки				
Тековни сметки	47,732	-	56,855	-
Депозити по видување	97	-	98	-
Орочени депозити	6,924	18,398	3,454	18,824
Ограничени депозити	51,927	-	49,537	-
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	172	-	138	-
	106,852	18,398	110,082	18,824
Тековна достасаност	2,580,253	(2,580,253)	2,740,768	(2,740,768)
Вкупно депозити на други комитенти	7,595,284	2,282,984	7,338,230	2,076,581

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023 година

35. ИЗДАДЕНИ ДОЛЖНИЧКИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

	Во илјади денари	
	тековна година 2023	претходна година 2022
Инструменти на пазарот на пари	-	-
Сертификати за депозит	-	-
Издадени обврзници	-	-
Останато	-	-
Обврски врз основа на камати за издадени хартии од вредност	-	-
Вкупно издадени должнички хартии од вредност	-	-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023 година

36. ОБВРСКИ ПО КРЕДИТИ

А. Структура на обврските по кредити според видот на обврската и секторот на кредитодавателот

	тековна година 2023		Во илјади денари претходна година 2022	
	кратко- рочни	долго- рочни	кратко- рочни	долго- рочни
Банки				
резиденти				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
нерезиденти				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Нефинансиски друштва				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Држава				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Финансиски друштва, освен банки				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Нерезиденти, освен банки				
Нефинансиски друштва				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Држава				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Финансиски друштва, освен банки				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Домаќинства				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Тековна достасаност	-	-	-	-
Вкупно обврски по кредити	-	-	-	-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023 година

36. ОБВРСКИ ПО КРЕДИТИ (продолжува)

Б. Обврски по кредити според кредитодавателот

	тековна година 2023		Во илјади денари претходна година 2022	
	кратко- рочни	долго- рочни	кратко- рочни	долго- рочни
<i>домашни извори:</i>				
НБРСМ	-	-	-	-
МБПР	-	-	-	-
АСБ	-	-	-	-
Домашни банки	-	-	-	-
<i>странски извори:</i>	-	-	-	-
Тековна достасаност	-	-	-	-
Вкупно обврски по кредити	-	-	-	-

На 31 декември 2023 година Банката нема обврски по кредити, исто како минатата година на 31 декември 2022 година, Банката нема обврски по кредити.

37. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ

	тековна година	Во илјади денари претходна година
	2023	2022
<i>Обврски по субординирани депозити</i>		
Обврски за главнина	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-
<i>Обврски по субординирани кредити</i>		
Обврски за главнина	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-
<i>Обврски по субординирани издадени должнички хартии од вредност</i>		
Обврски за главнина	306,894	306,634
Обврски врз основа на камати	5,282	5,282
Откупливи приоритетни акции	-	-
Вкупно субординирани обврски	312,176	311,916

Матичната банка, Централна кооперативна банка АД Софија, е имател на 5.000 конвертибилни обврзници со поединечна номинална вредност од 1.000 евра и вкупна номинална вредност од 5.000.000 евра, односно 307.524.500,00 денари пресметано по средниот курс на НБРМ на денот на донесување на Решението за давање одобрение за издавање долгорочни должнички хартии од вредност по пат на јавна понуда прва емисија на конвертибилни обврзници од Комисијата за хартии од вредност на РМ („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 40 од 15.2.2019 година). Овие обврзници се преносливи, субординирани, необезбедени, со фиксна каматна стапка од 2,2%.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2023 година

37. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ (продолжува)

Обврзниците се издадени на 22 март 2019 година и истите доспеваат на 22 март 2026 година.

Имателот на обврзниците може да конвертира дел или сите обврзници во обични акции со право на глас издадени од Банката по цена од 41,2069 евра за една акција. Остатокот кој нема да биде конвертиран ќе му се исплати на имателот на обврзниците. Конверзијата на обврзниците во обични акции со право на глас се прави на барање на имателот кое може да се поднесе на секои три месеци сметано од датумот на издавање на обврзницата.

Обврзниците се необезбедени и субординирани обврски во однос на обврските на Банката кон останатите депоненти и доверители. Обврзниците се еднакви помеѓу себе и ќе имаат еднаков третман при исплатата како и сите други должнички хартии од вредност од ист вид и карактеристики кои ќе бидат издадени од Банката.

Издавачот може, по сопствено дискрециско право, да ги откупи хартиите од вредност по истекот на 5 години од датумот на издавање, со претходно одобрение од НБРСМ.

Обврзницата се води под шифра на тргување: CKBKO и ISIN MKSILB200014.

Издадениот капитален инструмент се користи како дополнителен капитал на Банката од ниво 2.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023 година

38. ПОСЕБНА РЕЗЕРВА И РЕЗЕРВИРАЊА

Во илјади денари

	Посебна резерва за вонби- лансни кредити и изложе- ности	Резерви- рања за потенци- јалните обврски врз основа на судски спорови	Резерви- рања за пензиите и за други користи за вработе- ните	Резерви- рања за пре- структу- рирањето	Резерви- рања за неповол- ни догово- ри	Останати резерви- рања	Вкупно
Состојба на 1 јануари 2022 год.	824	-	1,665	-	-	-	2,489
дополнителни резервирања во текот на годината	1,459	-	228	-	-	-	1,687
(искористени резервирања во текот на годината)	-	-	(23)	-	-	-	(23)
(ослободувања на резервирањата во текот на годината)	(1,373)	-	-	-	-	-	(1,373)
Ефект од курсни разлики	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2022 год.	910	-	1,870	-	-	-	2,780
Состојба на 1 јануари 2023 год.	910	-	1,870	-	-	-	2,780
дополнителни резервирања во текот на годината	1,326	-	583	-	-	-	1,909
(искористени резервирања во текот на годината)	-	-	(342)	-	-	-	(342)
(ослободувања на резервирањата во текот на годината)	(1,570)	-	-	-	-	-	(1,570)
Ефект од курсни разлики	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2023 год.	666	-	2,111	-	-	-	2,777

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023 година

39. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ

	Во илјади денари тековна година 2023	претходна година 2022
Обврски кон добавувачите	2,989	3,210
Добиени аванси	325	231
Обврски за провизиите и надоместите	456	373
Пресметани трошоци	-	-
Разграничени приходи од претходна година	-	-
Краткорочни обврски кон вработените	1,604	1,069
Краткорочни обврски за користите на вработените	-	-
-Обврски за даноци	3,088	888
-Обврски во пресметка по девизно работење	1,030	942
-Обврски – евид.сметка при затворање ПС	120	-
-Обврски за исплати по општествени станови	7,246	9,367
- Претплата за недоспеани кредити	3,923	9,417
-Обврски за краткорочно работење по кредитни картички	130,169	94,007
-Останати разграничени приходи по финансиски лизинг	43	33
-Обврски во стр. валута за привремени уплати од домашни и странски лица за основање трговски друштва во Република Северна Македонија	331	331
Обврски за неизвршени исплати по наплати од странство - за сите сектори, освен физичките лица	35,803	-
Останато	2,250	1,892
Вкупно останати обврски	189,377	121,760

40. ЗАПИШАН КАПИТАЛ

A. Запишан капитал

	Во денари		Број на издадени акции				Во илјади денари	
	Номинална вредност по акција		Обични акции		Неоткупливи приоритетни акции		Вкупно запишан капитал	
	Обични акции	Неоткупливи приоритетни акции	Тековна година 2023	Претходна година 2022	Тековна година 2023	Претходна година 2022	Тековна година 2023	Претходна година 2022
Состојба на 1 јануари - целосно платени	-	-	553,087	553,087	-	-	1,397,967	1,397,967
Запишани акции во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-	-
Реализација на опциите на акции	-	-	-	-	-	-	-	-
Поделба/окрупнување на номиналната вредност на акција	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати промени во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-	-
Конверзија на приоритетни во обични акции	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември – целосно платени	-	-	553,087	553,087	-	-	1,397,967	1,397,967

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023 година

40. ЗАПИШАН КАПИТАЛ (продолжува)

Б.1 Дивиденди

Објавени дивиденди и платени дивиденди од страна на Банката

	Во илјади денари тековна година 2023	претходна година 2022
Објавени дивиденди и платени дивиденди за годината	-	-
	Во денари тековна година 2023	претходна година 2022
Дивиденда по обична акција	-	-
Дивиденда по приоритетна акција	-	-

Б.2 Објавени дивиденди по денот на Билансот на состојба (не се прикажани обврски за дивиденди во Билансот на состојба)

	Во илјади денари тековна година 2023	претходна година 2022
Објавени дивиденди по 31 декември	-	-
	Во денари тековна година 2023	претходна година 2022
Дивиденда по обична акција	-	-
Дивиденда по приоритетна акција	-	-

В. Акционери чија сопственост надминува 5% од акциите со право на глас

Структурата на акционерите кои имаат сопственост која надминува 5% од издадените акции со право на глас на 31 декември 2023 и 2022 година официјално објавена и прифатена од Централниот депозитар за хартии од вредност на Република Северна Македонија, е следната:

	Во илјади денари		Во %	
	тековна година 2023	претходна година 2022	тековна година 2023	претходна година 2022
Име на акционерот	Запишан капитал (номинална вредност)	Запишан капитал (номинална вредност)	Право на глас	Право на глас
Централна кооперативна банка АД				
Софија	1,221,123	1,221,123	87.35	87.35
ЦКБ Груп ЕАД Софија	62,603	62,603	4.48	4.48
Вкупно	1,283,726	1,283,726	91.83	91.83

Акционерскиот капитал на Банката на 31 декември 2023 го сочинуваат 553,087 целосно платени обични акции со номинална вредност од 41.20 евра.

Имателите на обични акции имаат право на дивиденда кога ќе биде објавена и имаат право на еден глас на Собранието на Банката за еквивалент од една обична акција, како и право да учествуваат подеднакво во поделбата на остатокот од стечајната, односно ликвидациската маса на Банката.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023 година

40. ЗАПИШАН КАПИТАЛ (продолжува)

Во согласност со акционерската книга на Банката, на 31 декември 2023 година, кај 5,513 обични акции, односно 1,00% од вкупниот акционерски капитал на Банката (31.12.2022: 10,605 обични акции, односно, 1,92%) има ограничувања на правата засновани на закон и/или Одлука на надлежен орган. Исто така, на 31 декември 2023 и 2022 година 9,595 обични акции, односно 1,73% од вкупниот акционерски капитал на Банката, припаѓаат на неидентификувани акционери.

Ревалоризациски резерви за средства расположливи за продажба

Овие ревалоризациски резерви се состојат од нереализирани добивки и загуби кои произлегуваат од промена на објективната вредност на вложувањата во хартии од вредност расположливи за продажба, сè додека истите не се продадат или се оцени дека истите се обезвреднети, при што кумулативните нереализирани добивки или загуби претходно признаени во рамките на ревалоризациските резерви се признаваат во акумулираната добивка /(загуба).

Законски резерви

Согласно со домашната законска регулатива, Банката треба да пресмета и издвои најмалку 5% од нето-добивката за годината во законски резерви сè додека нивото на законските резерви не достигне износ кој е еднаков на една десеттина од акционерскиот капитал. Додека законската резерва не го надмине определениот најмал износ, може да се употребува само за покривање на загубите. Кога законската резерва ќе го надмине најмалиот износ и по покривање на сите загуби од годишните завршни сметки, со одлука на Собранието, вишокот може да се употреби за дополнување на дивидендата, доколку таа за деловната година не го достигнала најмалиот износ пропишан од Законот за трговски друштва или од Статутот на Банката.

Останати резерви

Останатите резерви, класифицирани како рестриктивни, претставуваат фонд кој е утврден врз основа на интерната политика на Банката, кој се користи за разни намени.

41. ЗАРАБОТКА ПО АКЦИЈА

A. Основна заработка по акција

	Во илјади денари тековна година 2023	претходна година 2022
<i>Нето-добивка која им припаѓа на имателите на обични акции</i>	54,494	38,103
Нето-(загуба) / добивка за годината	-	-
Дивиденда за неоткупливи приоритетни акции	-	-
Корекции на нето-добивката која им припаѓа на имателите на обични акции	-	-
Вредност на емитирани акции	-	-
Вредност на повлечени акции	-	-
Вредност на дивиденда исплатена во акции	-	-
Нето- (загуба) / добивка која им припаѓа на имателите на обични акции	54,494	38,103
	Број на акции тековна година 2023	претходна година 2022
<i>Пондериран просечен број на обичните акции</i>	553,087	553,087
Издадени обични акции на 1 јануари	-	-
Ефекти од промените на бројот на обичните акции во текот на годината	-	-
-емисија на акции	-	-
Ефект од конверзија на неоткупливи приоритетни во обични акции	-	-
Пондериран просечен број на обичните акции на 31 декември	553,087	553,087
Основна (загуба) / заработка по акција (во МКД)	99	69

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023 година

41. ЗАРАБОТКА ПО АКЦИЈА (продолжува)

Б. Разводната заработка по акција

	Во илјади денари	
	тековна година 2023	претходна година 2022
<i>Нето-добивка која им припаѓа на имателите на обични акции (разводната)</i>		
Нето- (загуба) / добивка за годината која им припаѓа на имателите на обични акции (разводната)	54,494	38,103
Корекции на нето-добивката која им припаѓа на имателите на обични акции за ефектите на сите издадени потенцијални обични акции	-	-
Дивиденда на приоритетни акции конвертирани во обични акции	-	-
Приход од реализирани опции	-	-
Вредност на откупени сопствени акции	-	-
Нето- (загуба) / добивка која им припаѓа на имателите на обични акции (разводната)	54,494	38,103
	тековна година 2023	Број на акции претходна година 2022
<i>Пондериран просечен број на обичните акции (разводнет)</i>		
Издадени обични акции на 1 јануари	553,087	553,087
Ефекти од издавањето на потенцијалните обични акции		
Пондериран просечен број на обичните акции (разводнет) на 31 декември	553,087	553,087
Разводната (загуба) / заработка по акција (во МКД)	99	69

Опцијата за конверзија на обврзниците во обични акции не е искористена во текот на 2023 година.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023 година

42. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ И ПОТЕНЦИЈАЛНИ СРЕДСТВА

42.1 ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

	Во илјади денари тековна година 2023	претходна година 2022
Платежни непокриени гаранции	45,014	163,985
во денари	-	-
во странска валута	3,690	9,839
во денари со валутна клаузула	-	-
Чинидбени непокриени гаранции	-	-
во денари	-	-
во странска валута	-	-
во денари со валутна клаузула	-	-
Непокриени акредитиви	-	-
во денари	-	-
во странска валута	-	-
во денари со валутна клаузула	-	-
Неискористени пречекорувања по тековни сметки	167,206	141,488
Неискористени лимити по кредитни картички	52,335	51,243
Преземени обврски за кредитирање и неискористени кредитни лимити	689,552	578,785
Издадени покриени гаранции	19,719	9,748
Покриени акредитиви	-	-
Останати потенцијални обврски	-	-
Вкупно потенцијални обврски пред посебната резерва	977,516	955,088
(Посебна резерва)	(667)	(911)
Вкупно потенцијални обврски намалени за посебната резерва	976,849	954,177

Банката врши издавање на царински, тендерски, чинидбени, платежни гаранции за кои наплатува месечна провизија од 0.1% до 0.5% во зависност од понуденото обезбедување.

На 31 декември 2023 година, вкупните неотповикливи потенцијални обврски изнесуваат 525,312 илјади денари (2022: изнесуваат 445,878 илјади денари), додека вкупните отповикливи потенцијални обврски изнесуваат 452,204 илјади денари (2022: 509,211 илјади денари).

Годишните каматни стапки на кредитните картички и дозволените пречекорувања за физички лица во текот на 2023 година се движеа во распон од 9,07% до 9,59%, додека кај кредитните картички за правни лица од 11,09% до 11,59%.

Кредитните картички за физички и правни лица, како и дозволените пречекорувања за физички лица се одобруваат врз основа на месечните примања, односно врз основа на остварениот промет на трансакциската сметка. Се работи за револвинг кредити со 10%, 5%, односно 3% месечно достасување од вкупното задолжување на крајот на претходниот месец и тие се неотповикливи.

Судски спорови

На 31 декември 2023 година, судските постапки кои се водат против Банката изнесуваат вкупно 10,279 илјади денари (2022: 11,551 илјади денари). Не е евидентирано резервирање на денот на известување, бидејќи професионалните правни совети покажуваат дека нема веројатност за појава на значителни загуби. Освен тоа, разни правни спорови и побарувања можат да се појават и во иднина во текот на редовното деловно работење на Банката. Поврзаните ризици се анализирани од аспект на веројатноста за нивна појава. Иако резултатот од оваа проблематика не може секогаш со сигурност да се утврди, раководството на Банката смета дека потенцијалните правни спорови и побарувања нема да резултираат во материјално значајни обврски.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023 година

42. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ И ПОТЕНЦИЈАЛНИ СРЕДСТВА (продолжува)

42.2 ПОТЕНЦИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Во илјади денари тековна година 2023	претходна година 2022
Останато	-	-
Вкупно потенцијални средства	-	-

43. РАБОТИ ВО ИМЕ И ЗА СМЕТКА НА ТРЕТИ ЛИЦА

	тековна година 2023			Во илјади денари претходна година 2022		
	Средства	Обврски	Нето- позиција	Средства	Обврски	Нето- позиција
<i>Администрирање</i>						
<i>средства во име и за</i>						
<i>сметка на трети лица</i>						
Депозити во денари	-	-	-	-	-	-
Депозити во странска валута	-	-	-	-	-	-
Кредити во денари	-	-	-	-	-	-
Кредити во странска валута	-	-	-	-	-	-
Др. побарувања во денари	-	-	-	-	-	-
Др. побарувања во странска валута	-	-	-	-	-	-
<i>Управување средства во</i>						
<i>име и за сметка на</i>						
<i>трети лица</i>						
Депозити во денари	-	-	-	-	-	-
Депозити во странска валута	-	-	-	-	-	-
Кредити во денари	-	-	-	-	-	-
Кредити во странска валута	-	-	-	-	-	-
Др. побарувања во денари	-	-	-	-	-	-
Др. побарувања во странска валута	-	-	-	-	-	-
<i>Старателски сметки</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Останато</i>	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023 година

44. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИТЕ СТРАНИ

A. Биланс на состојба
Во илјади денари

	Матично друштво	Подруж- ници	Придру- жени друштва	Раково- ден кадар на Банката	Останати поврзани страни	Вкупно
31 декември 2023						
Средства						
Тековни сметки	693	-	-	-	-	693
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-
Кредити и побарувања						
хипотекарни кредити	-	-	-	26,603	-	26,603
потрошувачки кредити	-	-	-	9,486	-	9,486
побарувања по	-	-	-	-	-	-
финансиски лизинг	-	-	-	-	-	-
побарувања по	-	-	-	-	-	-
факторинг и	-	-	-	-	-	-
форфетирање	-	-	-	-	-	-
останати кредити и	-	-	-	2,244	33,391	35,635
побарувања	-	-	-	-	-	-
Вложувања во хартии од	-	-	-	-	-	-
вредност	(1)	-	-	(24)	(37)	(62)
(Исправка на вредноста)	-	-	-	2,069	-	2,069
Останати средства	-	-	-	-	-	-
Вкупно	692	-	-	40,378	33,354	74,424
Обврски						
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-
Депозити	440,874	-	-	54,289	23,075	518,238
Издадени хартии од	-	-	-	-	-	-
вредност	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	312,176	-	-	-	-	312,176
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-	-	-
Вкупно	753,050	-	-	54,289	23,075	830,414
Потенцијални обврски						
Издадени гаранции	-	-	-	-	27,000	27,000
Издадени акредитиви	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални	-	-	-	4,026	78,255	82,281
обврски	-	-	-	(5)	(105)	(110)
(Посебна резерва)	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	4,021	105,150	109,171
Потенцијални средства						
Примени гаранции	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални	-	-	-	-	-	-
средства	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023 година

44. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИТЕ СТРАНИ (продолжува)

A. Биланс на состојба (продолжува)

	Матично друштво	Подруж- ници	Придру- жени друштва	Раково- ден кадар на Банката	Останати поврзани страни	Вкупно
31 декември 2022						
Средства						
Тековни сметки	441	-	-	-	-	441
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-
Кредити и побарувања	-	-	-	-	-	-
хипотекарни кредити	-	-	-	26,565	-	26,565
потрошувачки кредити	-	-	-	9,547	-	9,547
побарувања по	-	-	-	-	-	-
финансиски лизинг	-	-	-	-	-	-
побарувања по	-	-	-	-	-	-
факторинг и	-	-	-	-	-	-
форфетирање	-	-	-	-	-	-
останати кредити и	-	-	-	2,105	42,474	44,579
побарувања	-	-	-	-	-	-
Вложувања во хартии од	-	-	-	-	-	-
вредност	-	-	-	-	-	-
(Исправка на вредноста)	-	-	-	(26)	(46)	(72)
Останати средства	-	-	-	2,069	-	2,069
Вкупно	441	-	-	40,260	42,428	83,129
Обврски						
Обврски за тргување						
Депозити	10,807	-	-	57,935	8,155	76,897
Издадени хартии од	-	-	-	-	-	-
вредност	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	-	-	-	-	-	-
Субординирани обврски	311,916	-	-	-	-	311,916
Останати обврски	-	-	-	-	-	-
Вкупно	322,723	-	-	57,935	8,155	388,813
Потенцијални обврски						
Издадени гаранции	-	-	-	-	27,149	27,149
Издадени акредитиви	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални	-	-	-	5,820	69,115	74,935
обврски	-	-	-	(7)	(96)	(130)
(Посебна резерва)	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	5,813	96,168	101,981
Потенцијални средства						
Примени гаранции	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални	-	-	-	-	-	-
средства	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023 година

44. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИТЕ СТРАНИ (продолжува)

Б. Приходи и расходи кои произлегуваат од трансакциите со поврзаните страни

	Во илјади денари					Вкупно
	Матично друштво	Подружници	Придружени друштва	Раководен кадар на Банката	Останати поврзани страни	
2023 тековна година						
Приходи						
Приходи од камата	-	-	-	1,619	2,650	4,269
Приходи од провизии и надомести	265	-	-	329	5,591	6,185
Нето-приходи од тргување	-	-	-	-	-	-
Приходи од дивиденда	-	-	-	-	-	-
Капитална добивка од продажба на нетековни средства	-	-	-	-	-	-
Останати приходи	-	-	-	-	-	-
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	265	-	-	1,948	8,241	10,454
Расходи						
Расходи за камата	(16,424)	-	-	(834)	-	(17,258)
Расходи за провизии и надомести	(675)	-	-	-	-	(675)
Нето-загуби од тргување	-	-	-	-	-	-
Расходи за набавка на нетековни средства	-	-	-	-	-	-
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	(1)	-	-	2	9	10
Останати расходи	(3,720)	-	-	(9,910)	(5,989)	(19,619)
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	(20,820)	-	-	(10,742)	(5,980)	(37,542)

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023 година

44. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИТЕ СТРАНИ (продолжува)

Б. Приходи и расходи кои произлегуваат од трансакциите со поврзаните страни (продолжува)
Во илјади денари

	Матично друштво	Подруж- ници	Придру- жени друштва	Раково- ден кадар на Банката	Останати поврзани страни	Вкупно
2022 претходна година						
Приходи						
Приходи од камата	-	-	-	1,827	1,735	3,562
Приходи од провизии и надомести	292	-	-	355	3,356	4,003
Нето-приходи од тргување	-	-	-	-	-	-
Приходи од дивиденда	-	-	-	-	-	-
Капитална добивка од продажба на нетековни средства	-	-	-	-	-	-
Останати приходи	-	-	-	-	-	-
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	292	-	-	2,182	5,091	7,565
Расходи						
Расходи за камата	(6,778)	-	-	(488)	-	(7,266)
Расходи за провизии и надомести	(758)	-	-	-	-	(758)
Нето-загуби од тргување	-	-	-	-	-	-
Расходи за набавка на нетекновни средства	-	-	-	-	-	-
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	-	-	-	17	(31)	(14)
Останати расходи	(4,414)	-	-	(5,881)	(5,694)	(15,989)
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	(11,950)	-	-	(6,352)	(5,725)	(24,027)

В. Надомести на раководниот кадар на Банката

	тековна година 2023	Во илјади денари претходна година 2022
Краткорочни користи за вработените	52,105	43,076
Користи по престанок на вработувањето	-	-
Користи поради престанок на вработувањето	-	-
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирани со сопственички инструменти	-	-
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирани со парични средства	-	-
Останато	-	-
Вкупно	52,105	43,076

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023 година

44. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИТЕ СТРАНИ (продолжува)

Поврзаните субјекти ги вклучуваат матичната банка, раководниот кадар на Банката, како и други ентитети кои се под контрола/управување од страна на Банката или чии активности се контролирани од страна на Банката или од нејзината матична банка. Сите трансакции со поврзаните субјекти се случуваат во нормалниот тек на работењето на Банката и нивната вредност не се разликува материјално од условите под кои се одвиваат трансакциите со другите субјекти.

45. НАЕМИ

A. Наемодавател

A.1 Побарувања по финансиски наеми

	Во илјади денари			
	Период на достасување на побарувањата по финансиски наем			
	Вкупно побарувања по финансиски наем	до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
31 декември 2023 (тековна година)				
Сегашна вредност на минималните плаќања на наемот	-	-	-	-
Вкупно	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
31 декември 2022 (претходна година)				
Сегашна вредност на минималните плаќања на наемот	-	-	-	-
Вкупно	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

A.2 Побарувања по неотповикливи оперативни наеми

	Во илјади денари			
	Период на достасување на побарувањата по оперативен наем			
	Вкупно побарувања по неотповикливи оперативни наеми	до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
31 декември 2023 (тековна година)				
Сегашна вредност на минималните плаќања на наемот	37	37	-	-
Вкупно	<u>37</u>	<u>37</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
31 декември 2022 (претходна година)				
Сегашна вредност на минималните плаќања на наемот	73	73	-	-
Вкупно	<u>73</u>	<u>73</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023 година

45. НАЕМИ (продолжува)

A. Наемодавател (продолжува)

A.2 Побарувања по неотповикливи оперативни наеми (продолжува)

	Земјиште	Градежни објекти	Транс- портни средства	Мебел и канцеларска опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижности и опрема	Вкупно
Вредност на имотот даден под оперативен наем:							
Состојба на 31 декември 2023 (тековна година)	-	2,600	-	-	-	-	2,600
Вкупно	-	2,600	-	-	-	-	2,600
Состојба на 31 декември 2022 (претходна година)	-	3,349	-	-	-	-	3,349
Вкупно	-	3,349	-	-	-	-	3,349

Б. Наемател

Б.1 Обврски по финансиски наеми

	Во илјади денари Период на достасување на обврските по финансиски наем			
	Вкупно обврски по финансиски наем	до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
Состојба на 31 декември 2023 (тековна година)	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2022 (претходна година)	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023 година

45. НАЕМИ (продолжува)

Б. Наемател (продолжува)

Б.1 Обврски по финансиски наеми (продолжува)

	Во илјади денари					
	Други ставки на недвижности и опрема					Вкупно
	Земјиште	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебел и канцелариска опрема	Останата опрема	
Вредност на имотот земен под оперативен наем:						
Набавна вредност						
Состојба на 1 јануари 2022	-	-	-	-	-	-
Зголемувања	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2022	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари 2023	-	-	-	-	-	-
Зголемувања	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2023	-	-	-	-	-	-
Акумулирана амортизација и оштетување						
Состојба на 1 јануари 2022	-	-	-	-	-	-
амортизација за годината	-	-	-	-	-	-
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загуба поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2022	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари 2023	-	-	-	-	-	-
амортизација за годината	-	-	-	-	-	-
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загуба поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2023	-	-	-	-	-	-
Сегашна сметководствена вредност						
на 1 јануари 2022 година	-	-	-	-	-	-
на 31 декември 2022 година	-	-	-	-	-	-
на 31 декември 2023 година	-	-	-	-	-	-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023 година

45. НАЕМИ (продолжува)

Б. Наемател (продолжува)

Б.2 Обврски по неотповикливи оперативни наеми

	Вкупно обврски по оперативни наеми	Во илјади денари Период на достасување на обврските по оперативен наем		
		до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
Состојба на 31 декември 2023 (тековна година)	139,047	27,493	73,068	38,486
Вкупно	139,047	27,493	73,068	38,486
Состојба на 31 декември 2022 (претходна година)	155,528	31,604	76,581	47,343
Вкупно	155,528	31,604	76,581	47,343

46. ПЛАЌАЊА ВРЗ ОСНОВА НА АКЦИИ

	тековна година 2023	Во илјади денари претходна година 2022
Датум на давање на опцијата	-	-
Датум на истекување на опцијата	-	-
Цена на реализација на опцијата	-	-
Цена на акцијата на датумот на давање на опцијата	-	-
Варијанса	-	-
Очекуван принос на дивиденда	-	-
Каматна стапка	-	-
Објективна вредност на датумот на давање на опцијата	-	-

	тековна година 2023		Во илјади денари претходна година 2022	
	број на опциите за акции	пондери- рана просечна цена за опциите за акции	број на опциите за акции	пондери- рана просечна цена за опциите за акции
Состојба на 1 јануари	-	-	-	-
Промени во текот на годината	-	-	-	-
опции дадени на членовите на Надзорниот одбор	-	-	-	-
опции дадени на членовите на Управниот одбор	-	-	-	-
останати дадени опции	-	-	-	-
форфетирани опции	-	-	-	-
реализирани опции	-	-	-	-
опции со истечен краен рок	-	-	-	-
Состојба на 31 декември	-	-	-	-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2023 година

47. ДАНОЧНИ РИЗИЦИ

Финансиските извештаи и сметководствената евиденција на Банката подлежат на даночна контрола од страна на даночните власти во период од 5 години по поднесувањето на Даночниот извештај за финансиската година и можат да предизвикаат дополнителни даночни обврски. Според проценките на раководството на Банката, не постојат какви било дополнителни услови од кои можат да произлезат потенцијално материјално значајни обврски по оваа основа.

48. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Официјалните девизни курсеви користени при искажувањето на најзначајните билансни позиции деноминирани во странска валута се следните:

	тековна година 2023	Во денари претходна година 2022
1 УСД	55.6516	57.6535
1 ЕУР	61.4950	61.4932

49. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБА

Периодот по датумот на Билансот на состојба - 31 декември 2023 година, малопродажните сектори на сите економски активности продолжија да се соочуваат со предизвиците што се појавија со почетокот на војната во Украина. Оваа состојба, која го одразуваше глобалниот раст на цените на енергијата и храната, високите инфлациски движења и последователните зголемувања на пазарот на капитал, постепено се стабилизираше во текот на годината. Добар дел од годината пазарот беше претпазлив и чекаше точка на стабилизирање на инфлацијата, во која ќе може да се проектираат и планираат нови ценовни политики.

Речиси сите субјекти активно се занимаваа со наплата на депозити преку долгорочни и активни промотивни и продажни кампањи, додека кредитирањето влезе во посериозен фокус дури кон крајот на годината. Во вакви пазарни околности и во услови на неколкугодишна долготрајна пазарна неизвесност, Банката, со внимателен пазарен пристап, одговори на пазарниот предизвик и, имајќи ги предвид околностите, даде резултати во рамките на очекувањата.

Со цел да се олесни пристапот до услугите и безбедноста на клиентите, ќе продолжат напорите за модернизирање на постојниот технолошки сет на Банката. Следејќи ги современите текови во развојот на информатичките технологии во банкарското работење, Банката и понатаму ќе продолжи да ги развива и усовршува и алтернативните канали за дистрибуција и зголемување на достапноста на услугите.

Посветеноста кон зголемување на квалитетот и ефикасноста во клиентската услуга и зголеменото клиентско задоволство остануваат во врвот на приоритетите за претстојната година. Банката ќе се стреми кон одржување позитивна и стимулативна работна атмосфера, преку поттикнување на иницијативите и наградување на реалните резултати и успеси.

Раководството на Банката будно ги следи промените и ќе ги преземе сите потребни чекори за да се намалат евентуалните негативни ефекти. Исто така, раководството на Банката смета дека воената ситуација е некорективен настан по периодот на известување.

Освен настаните прикажани погоре, по денот на составување на овие финансиски извештаи на Банката, не се случиле други значајни настани кои треба да бидат обелоденети, или настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи.